



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60892-603-19644

Петок, 23 декември 1983

БЕЛГРАД

БРОЈ 67

ГОД. XXXIX

Цена на овој број е 130 динари. — Претплата за 1983 год. изнесува 1.425 динари. Рок за рекламации 15 дена — Редакција: Злинка Јована Ристика број 1. Пошт. фах 226. — Телефон: Централa 650-135; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

780.

Член 3

Врз основа на член 460 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/76), и член 74 од Законот за постапката за упис во судскиот регистар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/83), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА УПИСИТЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ПРАВНИ ЛИЦА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат условите и начинот на уписот во судскиот регистар на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица чиј упис е определен со закон.

Условите и начинот на уписот се однесуваат на податоците од значење за правниот промет, видот и содржината на пријавата и исправите и доказите што се прилагаат кон пријавата, аднотацијата, и пренотацијата, содржината на судскиот регистар, збирката на исправи, помошните книги и други евиденции, издавање извод и од судскиот регистар и објавување на уписот.

Член 2

Како организации на здружен труд и други општествени правни лица што се запишуваат во судскиот регистар, се сметаат: основни организации на здружен труд, работни организации, сложени организации на здружен труд, деловни заедници, договорни организации на здружен труд, работни заедници кои со самоуправна спогодба или со друг самоуправен општ акт се овластени да стапуваат во правен промет со трети лица, банкарски организации, (интерни банки, основни и здружени банки, специјализирани финансиски и штедно-кредитни организации), заедници за осигурување на имот и лица, посебни заедници на ризици и други форми на здружување и организирање и други субјекти определени со закон (во натамошниот текст: субјекти на уписот).

Во судскиот регистар во кој е запишана основната организација на здружен труд (во натамошниот текст: основната организација) односно работната организација која во својот состав нема основни организации, се запишуваат и оние нејзини делови што имаат определени овластувања во прометот на стоки и услуги (деловни единици).

Во судскиот регистар од став 2 на овој член се евидентираат деловни единици чии работници имаат овластувања утврдени со закон и со самоуправен општ акт во рамките на дејноста на основната организација, односно работната организација која во својот состав нема основни организации за вршење на работи во врека со склучување и исполнување на договор.

Во судскиот регистар се запишуваат дејностите односно работите, по правило, според називите и видовете од Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77, 72/80 и 77/82), односно согласно со законите или прописите донесени врз основа на закон.

Основната дејност можат да ја сочинуваат дејностите на повеќе групи и подгрупи од иста гранка на дејност, под услов тие дејности да ги вршат работниците што непосредно се поврзани во единствениот процес на трудот и во кој работејки со средства на заедничкиот труд, остваруваат заеднички резултат.

Во судскиот регистар можат да се запишат дејности односно работи и на определено време ако тоа со закон или со пропис донесен врз основа на закон е определено.

При запишување на право на вршење на работи од надворешнотрговски промет, се запишува формата на работите на надворешнотрговскиот промет, а за работите на извозот и увозот на стоки се наведуваат и трговските струки.

Член 4

Ако со самоуправната спогодба за здружување е предвидена иста одговорност на сите основни организации за обврските на работната организација, односно сложената организација на здружен труд (во натамошниот текст: сложената организација), во фирмата на работната организација односно сложената организација се внесуваат ознаката, видот и обемот на одговорноста или нивните кратенки и тоа:

- 1) ~~неограничена солидарна одговорност~~ — н.сол.о;
- 2) ограничена солидарна одговорност — ~~огр.сол.о~~;
- 3) ~~неограничена солидарна одговорност~~ — н.сол.о;
- 4) ограничена супсидијарна одговорност — о.суб.о;

Ако со самоуправната спогодба за здружување е предвидено одделни основни организации да имаат различен вид и обем на одговорност за обврските на работната организација односно на сложената организација, во фирмата се внесува ознаката: различна одговорност или кратенки: р.о.

Ако основните организации за обврските на работната организација односно сложената организација одговараат само со здружените средства, во фирмата на работната организација односно на сложената организација се внесува ознаката на ограничена одговорност или кратенката: о.о.

Во фирмата на работната организација во чиј состав нема основни организации се внесува ознака за целосната одговорност или кратенката: ц.о.

Називот на основната организација за чии обврски одговараат други основни организации во составот на иста работна организација содржи ознака, вид и обем на одговорноста на други основни организации, ако таква одговорност е утврдена со само-

управната спогодба за здружување во работната организација. Во називот се внесува ознаката, видот и обемот на одговорноста на начинот предвиден во ст. 1 и 2 од овој член.

Ознаката во фирмата дека работната организација во својот состав има основни организации се внесува по ознаката, видот и обемот на одговорноста на основните организации за обврските на работната организација.

Член 5

Во судскиот регистар се запишуваат и пренотациите и аднотациите за субјектите на уписот врз основа на пријавата на овластеното лице или на друг надлежен орган односно по службена должност, ако тоа со закон или со оваа уредба е определено.

Член 6

Во судскиот регистар се запишува пренотацијата на конечната одлука за организирање на привремена основна организација, кој се брише со денот на уписот на конституирањето на работната организација.

Во судскиот регистар се запишува и пренотацијата на одлуката за организирање на основна организација и одлуката за издвојување на основна организација од составот на работната организација.

Член 7

Во судскиот регистар се запишуваат аднотациите: за поведување спор во поглед на постоењето на услови за организирање на основна организација, односно дека не постојат услови за издвојување на основна организација од составот на работна организација, за поведување спор пред арбитража, односно пред судот на здружениот труд за уредување на начинот и условите за извршување на меѓусебните права и обврски настанати до денот на издвојувањето на основната организација, за поведување постапка пред судот на здружениот труд по повод склучување на самоуправни спогодба за здружување во работна организација, за здружување во сложена организација или деловна заедница или друг вид здружување на труд и средства, за забрана на вршење определени дејности, за отворање постапка за санација, за поведување постапка за утврдување на условите за отворање постапка на стечај за склучено принудно порамнување и за условите за негово склучување за отворање постапка на стечај, за спроведување постапка на редовна ликвидација, за преземање на привремени мерки на општествена заштита, за траење на мандатот на привремениот орган, како и други аднотации кога тоа со закон и со оваа уредба е определено.

Член 8

Во судскиот регистар се запишуваат по хронолошки ред субјекти на уписот зависно од формата на здружувањето на труд и средства.

Судскиот регистар се состои од регистарски влошки со регистарски листови.

Покрај судскиот регистар се водат збирки на исправи, други помошни книги и евиденции пропишани со оваа уредба.

Член 9

Пријавата за упис во судскиот регистар содржи податоци што се запишуваат во судскиот регистар, и тоа:

- 1) фирма, односно назив, седиште и поблиска адреса на предлагачот;
- 2) предмет на уписот;
- 3) број на регистарската влошка на регистарскиот суд, односно седиштето на судот на уписот и бројот на регистарската влошка на тој суд;

4) фирма, односно назив, седиште и поблиска адреса на субјектот на уписот;

5) дејност односно работи на субјектот на уписот;

6) право на вршење работи на надворешнотрговскиот промет;

7) овластување на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица;

8) вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврските во правниот промет со трети лица;

9) вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврските на други општествени правни лица утврдени со самоуправниот спогодба за здружување;

10) имиња на лица овластени за застапување на субјектот на уписот и границите на нивните овластувања;

11) имиња на лица овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и границите на нивните овластувања;

12) назив и седиште на основачот, број на регистарската влошка на регистарскиот суд и неговото седиште;

13) вид и обем на одговорноста на основачот за обврските на субјектот на уписот;

14) број и датум на актот за основање, односно на самоуправниот спогодба за основање или за здружување и број и датум на одлуката за организирање или издвојување на субјектот на уписот;

15) фирма, односно назив и седиште на здружените организации и бројот на регистарската влошка на регистарскиот суд и неговото седиште односно назив и седиште на работната организација;

16) фирма, односно назив и седиште на организацијата во која е здружен субјектот на уписот, назив и седиште на регистарскиот суд и број на регистарската влошка кај тој суд;

17) фирма, односно назив и седиште на организацијата на здружен труд од која е организиран нов субјект на упис;

18) назив и место на работната единица што се запишува односно евидентира во судскиот регистар,

19) матичен број на единствениот регистар на субјектот на уписот;

20) податоците за други фактори определени со закон и со оваа уредба.

Податоците од став 1 на овој член се запишуваат на пропишаниот образец на пријавата, зависно од предметот на уписот, согласно со одредбите на оваа уредба.

Член 10

Пријавата за упис во судскиот регистар ја поднесува раководниот орган односно овластеното лице. Под раководен орган во смисла на оваа уредба се подразбира индивидуалниот раководен орган односно претседателот на колегијалниот раководен орган, а под овластено лице се подразбира лице определено со оваа уредба односно со закон.

Кон пријавата за упис во судскиот регистар (субјект на уписот) се прилагаат исправите и доказите предвидени со закон и со оваа уредба, зависно од предметот на уписот.

Ако со закон е предвидено давање согласност од надлежниот орган односно организацијата за основање, односно за прмена во организирањето или наменување на раководниот орган на субјектот на уписот, кон пријавата се прилага и таа согласност.

Ако во фирмата се внесуваат имиња на историски или други знаменити личности, односно називот на општествено-политичката заедница, кон пријавата се прилага одобрение од надлежниот орган и согласност од овластеното лице.

Член 11

Ако во судскиот регистар се запишуваат други субјекти определени со закон, уписот се врши според одредбите на оваа уредба ако со тој закон не е определено поинаку.

II. ПРИЈАВИ ЗА УПИС НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ

1. Пријава за упис на основање на работна организација

Член 12

Пријавата за упис на основање на работна организација во судскиот регистар е должен да ја поднесе привремениот работороден орган.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 и 20 на оваа уредба.

Кон пријавата се прилагаат:

- 1) актот за основањето или самоуправната спогодба или договорот за основањето со пропишаната содржина;
- 2) одлуката за усвојувањето на елаборатот за општествено-економската оправданост на основањето на работната организација;
- 3) доказ од Службата на општественото книговодство односно банкарската организација дека основачот обезбедил средства за основање и почеток на работата на работната организација во основање преку акредитив или на друг начин, што овозможува работната организација во основање да располага со тие средства, а во височината утврдена во актот за основање;
- 4) заверен потпис на лицето овластено за застапување на работната организација во основање;
- 5) текст на огласот за објавување на уписот.

Ако средствата за почеток на работата се состојат и од предмети (опрема, материјал, простории и др.), кон пријавата се поднесува потврда на основачот, со опис на тие предмети и на нивната вредност.

Ако работната организација ја основаат два или повеќе основачи, кон пријавата се прилагаат актите за основањето од секој соосновач, односно самоуправната спогодба или договорот за основањето.

2. Пријава за упис на основање на договорна организација на здружен труд

Член 13

Пријава за упис на основање на договорна организација на здружен труд (во натамошниот текст: договорната организација) во судскиот регистар е должен да поднесе работородителот на договорната организација во рок определен со републички, односно покраински закон.

Пријавата содржи податоци од член 9 став 1 точ. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14 и 20 од оваа уредба.

Кон пријавата се прилагаат:

- 1) договорот за основањето на договорна организација склучен меѓу лица определени со републички, односно покраински закон;
- 2) доказ за обезбедување средства за основање и почеток на работата кои ги внесува работородителот, односно други работни луѓе и други општествени правни лица што учествувале во обезбедувањето на средства за основање (записник или извештај на комисијата);
- 3) заверен потпис на лицето овластено за застапување;
- 4) текст на огласот за објавување на уписот.

3. Пријава за упис на пренотација на конечната одлука за организирање на привремена основна организација

Член 14

Пријава за упис во судскиот регистар на пренотација на конечната одлука за организирање на привремената основна организација во состав на работната организација во основање, е должен да поднесе вршителот на должноста работороден орган.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 5, точ., 7 до 10 и точка 20 на оваа уредба. како и бројот и датумот на конечната одлука.

Кон пријавата се прилагаат:

- 1) одлука за организирање на привремена основна организација со потврда од привремениот работороден орган на работната организација во основање дека одлуката е конечна;
- 2) извештај од комисијата за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на конечната одлука за организирање на привремена основна организација;
- 3) доказ дека одлуката за организирање на привремена основна организација е доставена до основачот, до советот на работната организација во основање, до општествениот правобранител на самоуправањето на чие подрачје се наоѓа седиштето на привремената основна организација, до синдикалната организација на работната организација и до надлежниот орган на собранието, на општествено-политичката заедница кој содржи датум на врачувањето и потпис на овластеното лице;
- 4) самоуправна спогодба за здружување на трудот на работниците во основна организација и согласност од советот на работната организација во основање на таа спогодба;
- 5) извештај од комисијата за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на спогодбата од точка 4 на овој член;
- 6) самоуправна спогодба за уредување на односите меѓу работната организација во основање и привремената основна организација;
- 7) самоуправна спогодба за привремено распоредување на средствата, правата и обврските меѓу работната организација во основање и привремената основна организација;
- 8) решение на надлежниот орган дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштита при работата како и други пропишани услови;
- 9) статут на привремената основна организација;
- 10) извештај на комисијата за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на статутот;
- 11) извештај на комисијата за избор на делегати во работнички совет, освен ако според законот не се бира тој орган;
- 12) одлука за именување вршител на должноста работороден орган, односно на работници со посебни овластувања и одговорности овластени за застапување;
- 13) заверени потписи на лица овластени за застапување на привремената основна организација;
- 14) текст на огласот за објавување на уписот.

Член 15

Пријава за упис во судскиот регистар на бришење на пренотација на конечната одлука за организирање на привремена основна организација е должен да поднесе работородителот орган.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба и датумот на уписот на конституирањето на работната организација.

4. Пријава за упис на пренотација на одлука за организирање на основна организација и нејзино бришење и аднотација за поведување на спор

Член 16

Пријавата за упис во судскиот регистар на пренотација на одлуката за организирање на основна организација, е должно да ја поднесе лицето определено со таа одлука.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 5 на оваа уредба, како и бројот и датумот на одлуката за организирање.

Кон пријавата се прилагаат:

1) одлука за организирање на основна организација, што го содржи називот, седиштето и дејноста на дел од работната организација која се организира како основна организација и името на лицето овластено за поднесување на пријава за упис на пренотацијата;

2) извештај од комисијата за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на одлуката од точка 1 на овој став;

3) доказ дека одлуката за организирање на основната организација е доставена до другите основни организации, односно до другите работници и деловите на работната организација што не се организирани во основни организации, кој содржи датум на врачувањето на одлуката и потпис на лицето овластено за прием на одлуката.

4) список на организираниите основни организации и деловите на работната организација што не се организирани во основни организации, што го заверил привремениот раководен орган на работната организација во основање.

Во другите основни организации одлуката му се доставува на претседателот на собирот на работниците на основната организација односно на претседателот на работничкиот совет кој потврдува дека одлуката им е доставена на сите работници, а за деловите на работната организација што не се организирани во основни организации, одлуката му се доставува на претседателот на советот на работната организација во основање кој потврдува дека одлуката им е доставена на сите работници.

Член 17

Ако работниците поведат спор кај судот на здружениот труд, пријавата за упис на аднотацијата за поведување на спор за постоење услови за организирање на основна организација ја поднесува овластеното лице определено со одлука на надлежниот орган на управување за поведување на спор.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, називот и седиштето на судот на здружениот труд и датумот и бројот под кој е поведен спорот.

Кон пријавата се прилага доказ за предавање на предлогот за поведување спор до судот на здружениот труд.

Член 18

Пријавата за упис во судскиот регистар на бришење на аднотацијата за поведување на спор е должно да ја поднесе лицето овластено за поднесување пријава за упис на пренотацијата на одлуката за организирање на основна организација, ако со правосилна одлука на судот на здружениот труд е решено дека постојат услови за организирање на основна организација.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба и бројот и датумот на одлуката на судот на здружениот труд донесена по предлогот за поведување на спор.

Кон пријавата се прилага правосилната одлука на судот на здружениот труд.

Член 19

Ако судот на здружениот суд донесе правосилна одлука дека не постојат услови за организирање на основна организација, лицето од член 17 став 1 од оваа уредба, е должно да поднесе пријава за упис на бришењето на пренотацијата на одлуката за организирање на основна организација.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба и бројот и датумот на одлуката на судот на здружениот труд.

Кон пријавата се прилага правосилната одлука на судот на здружениот труд.

5. Пријава за упис на конституирање на работна организација

Член 20

Пријавата за упис во судскиот регистар на конституирање на работната организација која во својот состав нема основни организации, должен е да ја поднесе вршителот на должноста раководен орган.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 5 и точ. 7, 8, 10, 12, 18 и 19 на оваа уредба.

Кон пријавата се прилагаат:

1) решение на надлежниот орган дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштитата при работата, како и другите пропишани услови.

2) самоуправни спогодба за здружување на трудот на работниците во основна организација;

3) извештај од комисијата за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на спогодбата од точка 2 на овој став;

4) статут;

5) извештај од комисијата за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на статутот;

6) извештај од комисијата на работната организација за изборот на делегати во работничкиот совет, освен ако според законот не се избира тој орган;

7) одлука за именување на вршител на должноста раководен орган и одлука за именување на работници со посебни овластувања и одговорности овластени за застапување, ако со статутот е предвидено дека и тие работници ги имаат тие овластувања;

8) заверени потписи на лицата овластени за застапување;

9) текст на огласот за објавување на уписот.

Работната организација што се занимава со работи на промет на стоки и услуги на големо, е должна да поднесе потврда до стопанската комора на републиката односно стопанската комора на автономната покраина за евидентирањето на самоуправните спогодби за здружување на труд и средства заради згедничко работење склучени со основните организации кои произведуваат стоки или користат услуги во прометот со стоки со кои потрајно работат.

Ако со закон е определено дека на статутот или на одделни негови одредби дава согласност надлежниот орган, раководниот орган на работната организација е должен да го поднесе и тој доказ во рок од 15 дена од денот на добивањето на согласноста.

Член 21

Пријава за упис во судскиот регистар на конституирање на договорна организација е должен да поднесе раководителот.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 5, точ. 7, 8 и 10 и точ. 18 до 20 на оваа уредба.

Кон пријавата се прилагаат:

1) решение од надлежниот орган дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштитата при работата, како и другите пропишани услови;

2) самоуправна спогодба за здружување склучена меѓу работодаводителот и работниците за уредување на меѓусебните права, обврски и одговорности на начинот определен со републички односно покраински закон.

3) статут, освен ако со републички односно покраински закон е определено тој да се донесе по конституирањето;

4) извештај од комисијата за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на статутот;

5) извештај од комисијата за избор на делегати во работничкиот совет, освен ако според законот тој орган не се избира;

6) текст на огласот за објавување на уписот.

Ако се републички односно со покраински закон е определено дека статутот се донесува по конституирањето на договорната организација, работодаводителот е должен статутот со извештајот од став 3 точка 4 на овој член да му го достави на судот во рок од 15 дена од денот на усвојувањето.

Член 22

Пријавата за упис во судскиот регистар на конституирањето на работна организација што во својот состав има основни организации е должен да ја поднесе вршителот на должноста работодавен орган на работната организација.

Пријавата од став 1 на овој член ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 5 и точ. 7, 8, 10, 12, 15, 19 и 20 од оваа уредба, како и бројот и датумот на актот за основање, односно самоуправната спогодба за основање.

Кон пријавата за упис на конституирање на работната организација од став 1 на овој член, за секоја основна организација вршителот на должноста работодавен орган на работната организација поднесува пријава за упис на конституирањето што ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 5, точ. 7 до 10 и точ. 18 до 20 од оваа уредба, како и бројот и датумот на одлуката за организирање на основна организација.

Кон пријавата од став 1 на овој член се прилагаат:

1) решение од надлежниот орган дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштитата при работата и другите пропишани услови за работна организација со работна задница, ако таа не се запишува во судскиот регистар;

2) самоуправна спогодба за здружување во работна организација со пропишаната содржина;

3) извештај од комисијата на работната организација за резултатите од референдумот спроведен за работна организација за усвојување на спогодбата од точка 2 на овој став;

4) посебна спогодба за распоредување на средствата, правата и обврските на одделни основни организации, ако распоредот не е содржан во самоуправната спогодба за здружување, односно правосилна одлука на судот на здружениот труд за тој распоред;

5) извештај од комисијата на работната организација за резултатите од референдумот спроведен за усвојување на спогодбата од точка 4 на овој став;

6) извештај од комисијата на работната организација за изборот на делегати во работничкиот совет, односно на друг орган на управувањето во работната организација;

7) одлука на органот на управувањето за именување на вршител на должноста работодавен орган во работната организација и одлука за имену-

вање на работници со посебни овластувања и одговорности овластени за застапување, ако со самоуправната спогодба е предвидено и тие работници да ги имаат тие овластувања;

8) заверени потписи на лицата овластени за застапување;

9) текст на огласот за објавување на уписот за работната организација и за основните организации во нејзин состав.

Член 23

Кон пријавата за упис во судскиот регистар на конституирањето на секоја основна организација во составот на работната организација од член 22 на оваа уредба се прилагаат:

1) решение од надлежниот орган дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштитата при работата и другите пропишани услови;

2) самоуправна спогодба за здружување на трудот на работниците во секоја основна организација;

3) извештај од комисијата на основната организација за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на спогодбата од точка 2 на овој став;

4) статут;

5) извештај од комисијата на основната организација за резултатите од референдумот спроведен за усвојување на статутот;

6) извештај од изборната комисија на основната организација за изборот на делегатите во работничкиот совет на основната организација, освен ако според законот тој орган не се избира;

7) одлука на органот на управувањето за именување на вршител на должноста работодавен орган;

8) заверени потписи на лицата овластени за застапување на основната организација.

Во поглед на согласноста на статутот се применуваат одредбите на член 20 став 5 од оваа уредба.

Основната организација што се занимава со работи на промет на стоки и услуги на големо е должна да го поднесе доказот од член 20 став 4 на оваа уредба.

Член 24

Ако основната организација не ја усвои самоуправната спогодба за здружување во работна организација и поведе пред судот на здружениот труд постапка за утврдување дека со самоуправната спогодба се повредуваат нејзините права или врз закон заснованите интереси, работодавниот орган на таа основна организација е должен да поднесе пријава за упис на пренотацијата за поведување постапка.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, називот и седиштето на судот на здружениот труд и датумот за предавањето на предлогот.

Кон пријавата се прилага доказ за предавањето на предлогот за поведување постапка кај судот на здружениот труд.

6. Пријава за упис и евидентирање на деловни единици

Член 25

Пријавата за упис во судскиот регистар на деловна единица во состав на основната организација односно на работна организација што во својот состав нема основни организации или друг субјект на уписот, е должен да ја поднесе работодавниот орган на субјектот на уписот.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 5 и точ. 10 и 18 на оваа уредба како и бројот и датумот на одлуката за основање на деловна единица.

Кај деловната единица, како лице што ја застапува основната организација, односно работната организација што во својот состав нема основни организации или друг субјект на уписот, односно договорна организација во правните работи што се вршат преку деловната единица се запишува работникот со посебни овластувања и одговорности на таа деловна единица кога тоа е определено со статутот.

Ако деловните единици се основани во текот на постапката на конституирањето на работната организација, пријава се поднесува истовремено со пријавата за упис на конституирањето на работната организација.

Кон пријавата се прилагаат:

- 1) одлука за основањето на деловната единица;
- 2) решение на надлежниот орган дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштитата при работата, како и другите пропишани услови за вршење на дејноста во деловната единица во рамките на дејноста на субјектот на уписот;

- 3) заверен потпис на лицето овластено за застапување на субјектот на уписот во правните работи што се вршат преку деловната единица.

Член 26

Пријавата за евидентирање на деловната единица во состав на основната организација односно на работната организација што во својот состав нема основни организации или друг субјект на упис, е должен да ја поднесе работниот орган на субјектот на уписот.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 и точка 18 на оваа уредба.

Пријава се поднесува за една деловна единица или за повеќе деловни единици.

За деловните единици што се евидентираат, а се основани во текот на постапката на конституирањето на субјектот на уписот, пријавата се поднесува заедно со пријавата за упис на конституирањето.

Кон пријавата за евидентирање на деловната единица се прилага решение од надлежниот орган дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштитата при работата, како и другите пропишани услови за вршење на дејноста во деловната единица во рамките на дејноста на субјектот на уписот и одлука за основањето на деловната единица.

7. Пријава за упис на организирање и конституирање на сложена организација

Член 27

Пријавата за упис во судскиот регистар на организирање и конституирање на сложена организација е должен да ја поднесе вршителот на должноста работоводен орган.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 5 и точ. 7, 8, 10, 15 и 20 на оваа уредба, како и бројот и датумот на самоуправната спогодба за здружување во сложена организација.

Кон пријавата се прилагаат:

- 1) самоуправна спогодба за здружување во сложена организација, со пропишаната содржина;

- 2) извештај на комисиите на работните организации што се здружуваат за резултатите од референдумот спроведен во сите основни организации, односно во работната организација што во својот состав нема основни организации односно во други субјекти на здружување за усвојувањето на самоуправната спогодба од точка 1 на овој став;

- 3) извештај на изборната комисија на сложената организација за изборот на делегатите во работничкиот совет односно во друг соодветен орган на управување во сложената организација;

- 4) решение на надлежниот орган дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштитата при работата, како и другите пропишани услови;

- 5) одлука од органот на управувањето за именување на вршителот на должноста работоводен орган и одлука за именување на работници со посебни овластувања и одговорности овластени за застапување, ако со самоуправната спогодба е предвидено тие работници да ги имаат тие овластувања;

- 6) заверени потписи на лицата овластени за застапување;

- 7) извод од судскиот регистар за секоја здружена организација чие седиште се наоѓа на подрачјето на друг суд;

- 8) текст на огласот за објавување на уписот.

Член 28

По уписот во судскиот регистар на организирањето и конституирањето на сложената организација, работоводниот орган на секоја здружена организација е должен да поднесе пријава за упис на здружувањето во сложената организација и за упис на видот и обемот на одговорноста на основните организации во состав на работната организација односно на работната организација што во својот состав нема основни организации.

Здружувањето во сложената организација се запишува како аднотација само кај работната организација, а видот и обемот на одговорноста за обврските на сложената организација се запишуваат кај основните организации во состав на здружените работни организации, односно кај работната организација што во својот состав нема основни организации.

Пријавата од став 2 на овој член за работната организација што во својот состав има основни организации ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 и точ. 16, 19 и 20 на оваа уредба, а за работната организација што во својот состав нема основни организации — и податоците од член 9 став 1 точка 9 на оваа уредба, како и бројот и датумот на самоуправната спогодба за здружување во сложена организација.

Истовремено со пријавата од став 3 на овој член се поднесува и пријава за секоја основна организација здружена во работна организација што ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 и точка 9 на оваа уредба.

Кон пријавата од став 3 на овој член се прилага решението за упис на организирањето и конституирањето на сложената организација, ако сложената организација е запишана кај друг регистарски суд.

Член 29

Ако работната организација што во својот состав има основни организации се организира како сложена организација така што секоја основна организација, сама или здружена со друга основна организација, да се организира како работна организација во состав на сложена организација, се поднесува пријава за упис на организирањето и конституирањето на нови работни организации во состав на сложената организација и за престанување на работна организација што е организирана како сложена организација, како и за бришење на основните организации во нејзиниот состав.

Пријавата за упис на организирањето и конституирањето на нови работни организации се должи да ја поднесот работоводните органи на тие организации, според чл. 30 до 35 на оваа уредба.

Член 30

Пријавата за упис во судскиот регистар на организирањето и конституирањето на нова работна организација што во својот состав има основни организации ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 15 и 20 на оваа уредба и бројот и датумот на одлуката односно на самоуправната спогодба за организирање на работната организација како сложена организација.

Кон пријавата се прилагаат:

1) одлука, односно самоуправна спогодба за организирање на работната организација како сложена организација;

2) извештај на комисијата за резултатите од спроведениот референдум за работната организација што се организира како сложена организација, за усвојувањето на одлуката односно на самоуправната спогодба од точка 1 на овој став;

3) самоуправна спогодба за распоредот на средствата, правата и обврските на работната организација што се организира како сложена организација, ако биле здружени средства за остварување на работи од заеднички интерес, како и за распоредот на средствата, правата и обврските на работната заедница што престанува да постои;

4) извештај на комисијата за резултатите од спроведениот референдум за работната организација за усвојувањето на спогодбата од точка 3 на овој став;

5) самоуправна спогодба за здружување во нова работна организација;

6) извештај на комисијата за резултатите од спроведениот референдум за работната организација за усвојувањето на спогодбата од точка 5 на овој став;

7) извештај на изборната комисија за изборот на делегатите во работничкиот совет односно друг орган на управување на работната организација;

8) одлука на органот на управувањето за именување на вршител на должноста рабoтoвoдeн oрган на работната организација и за именување на работници со посебни овластувања и одговорности овластени за застапување, ако со самоуправната спогодба за здружување во работна организација е предвидено тие работници да ги имаат тие овластувања;

9) заверени потписи на лицата овластени за застапување на работната организација;

10) текст на огласот за објавување на уписот на конституирањето на работна организација со основни организации.

Член 31

На пријавата за упис на конституирањето на секоја основна организација во состав на работната организација од член 30 на оваа уредба се применуваат одредбите од член 22 ст. 1 и 3 на оваа уредба, со тоа што пријавата да ги содржи и податоците од член 9 став 1 точка 17 на оваа уредба и барање за бришење на основната организација во состав на работната организација што се организира како сложена организација.

Кон пријавата се прилагаат:

1) измени и дополненија на самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во основната организација;

2) извештај на комисијата на основната организација за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на спогодбата од точка 1 на овој став;

3) измени и дополненија на статутот усогласен со самоуправната спогодба за здружување;

4) извештај на комисијата на основната организација за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на измените и дополненијата на статутот;

5) заверени потписи на лицата овластени за застапување.

Член 32

На пријавата за упис во судскиот регистар на организирањето и конституирањето на работна организација што во својот состав нема основни организации се применуваат одредбите од член 20 на оваа уредба, со тоа што пријавата да ги содржи и податоците од член 9 став 1 точка 17 на оваа уредба, како и барање за бришење на основната организација од која се организира оваа работна организација.

Кон пријавата се прилагаат:

1) одлука односно самоуправна спогодба за организирање на работната организација како сложена организација;

2) извештај на комисијата за резултатите од спроведениот референдум за работната организација што се организира како сложена организација за усвојување на одлуката односно на самоуправната спогодба од точка 1 на овој став;

3) самоуправна спогодба за распоредот на средствата, правата и обврските на работната организација што се организира како сложена организација, ако биле здружени средства за остварување на работи од заеднички интерес, како и за распоредот на средствата, правата и обврските на работната заедница што престанува да постои;

4) извештај на комисијата за резултатите од спроведениот референдум за работната организација за усвојувањето на спогодбата од точка 3 на овој став;

5) измени и дополненија на самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во основната организација;

6) извештај на комисијата за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на спогодбата од точка 5 на овој став;

7) измени и дополненија на статутот на основната организација што се организира како работна организација;

8) извештај на комисијата за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на измените и дополненијата на статутот;

9) одлука на работничкиот совет односно на соборот на работниците за именување на вршител на должноста рабoтoвoдeн oрган и за именување на работници со посебни овластувања и одговорности овластени за застапување, освен ако поранешниот рабoтoвoдeн oрган и другите лица со посебни овластувања остануваат како застапници на работната организација;

10) заверени потписи на лицата овластени за застапување на работната организација;

11) текст на огласот за објавување на уписот.

Член 33

Ако новите работни организации организирани во смисла на член 28 од оваа уредба имаат седиште на подрачјето на ист регистарски суд, исправите од член 30 став 2 точ. 1 до 4 и член 32 став 2 точ. 1 до 4 на оваа уредба се прилагаат кон пријавата за упис на една од новите работни организации.

Член 34

Пријавата за упис во судскиот регистар на престанувањето на работна организација што е организирана како сложена организација ја поднесува рабoтoвoдeн oрган на таа работна организација, истовремено со пријавата од член 35 на оваа уредба.

Член 35

Пријавата за упис во судскиот регистар на организирањето и конституирањето на сложена организација од член 29 на оваа уредба се поднесува според одредбите на член 27 од оваа уредба.

Член 36

Ако работната организација, договорната организација, земјоделската задруга или друга форма на здружување на земјоделци, по склучувањето на самоуправната спогодба за здружување во сложена организација и по нејзиниот упис во судскиот регистар, се здружи во постојна сложена организација, работорводниот орган на сложената организација поднесува пријава за упис во судскиот регистар на новиот субјект на здружување.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, како и бројот и датумот на одлуката односно на самоуправната спогодба за дополнителното здружување во сложената организација.

Ако со самоуправната спогодба за здружување е определен различен вид и обем на одговорности на субјектот на здружување за обврските на сложената организација, пријавата ги содржи и податоците од член 9 став 1. точка 8 на оваа уредба.

Кон пријавата се прилагаат:

1) одлука односно самоуправна спогодба за дополнителното здружување во сложената организација;

2) извештај на комисијата на субјектот на уписот што дополнително се здружил за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на одлуката односно на спогодбата од точка 1 на овој став;

3) согласност од органот на управувањето во сложената организација на одлуката односно на самоуправната спогодба од точка 1 на овој став;

4) извод од судскиот регистар за субјектот на уписот што се здружува, ако неговото седиште се наоѓа на подрачјето на друг регистарски суд;

Ако со самоуправната спогодба не е определено органот на управувањето на сложената организација да дава согласност на одлуката односно на самоуправната спогодба од став 4 точка 1 на овој член, кон пријавата се прилага извештајот на комисијата за резултатите од спроведениот референдум за сложената организација за усвојување на одлуката односно на самоуправната спогодба за дополнителното здружување.

Член 37

Работната организација што се здружува во сложена организација, а е здружена во некоја друга сложена организација, покрај исправите од член 36 став 4 на оваа уредба, поднесува и извод од одредбите на самоуправната спогодба за здружување во работна организација и од самоуправната спогодба за здружување во сложената организација во која е веќе здружена, кои се однесуваат на здружувањето во повеќе сложени организации.

Член 38

Пријавата за упис во судскиот регистар на истапување на здружена организација од сложена организација ја поднесува работорводниот орган на сложената организација.

Ако работорводниот орган од став 1 на овој член не ја поднесе пријавата во рокот определен со законот, пријавата може да ја поднесе работорводниот орган на здружената организација што истапува од сложената организација.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, фирмата и седиштето на здружената организација што истапува од сложената организација, бројот на регистарската влошка и називот и седиштето на регистарскиот суд кај кого е запишана.

Кон пријавата се прилага доказ дека се исполнети условите за истапување на здружената организација од сложената организација, утврдени со самоуправната спогодба за здружување во сложената организација.

8. Пријава за упис на здружување во деловна заедница

Член 39

Пријавата за упис во судскиот регистар на здружувањето во деловна заедница е должен да ја поднесе вршителот на должноста работорводен орган на деловната заедница.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 15 и 20 на оваа уредба, како и бројот и датумот на самоуправната спогодба за здружување во деловна заедница.

Кон пријавата се прилагаат соодветните исправи предвидени во член 27 став 3 на оваа уредба.

Член 40

Одредбите на член 28 од оваа уредба сообразно се применуваат и врз организациите здружени во деловна заедница, со тоа што кон пријавата да се приложи заверен препис од решението за упис на деловната заедница во судскиот регистар, ако седиштето на деловната заедница се наоѓа на подрачјето на друг регистарски суд.

Член 41

Одредбите на чл. 36 до 38 од оваа уредба сообразно се применуваат и врз дополнително здружување во деловна заедница и истапување од деловна заедница.

9. Пријава за упис на работна заедница што е овластена да стапува во правен промет со трети лица

Член 42

Работната заедница за вршење работи од заеднички интерес, што со самоуправна спогодба или со друг самоуправен општ акт е овластена да стапува во правен промет со трети лица, се запишува во судскиот регистар на организацијата на здружен труд во чиј состав се наоѓа сообразно со одредбите на оваа уредба што важат за упис на основна организација, ако со овој член не е определено поинаку.

Ако со закон е определено работната заедница да врши стопанска или друга општествена дејност за општествено-политичка организација или за друга со закон определена општествена организација или здружение на граѓани, освен ако со републички односно покраински закон не е определено поинаку, се запишува во судскиот регистар сообразно со одредбите на оваа уредба што важат за упис на работна организација што во својот состав нема основни организации.

Пријавата за упис во судскиот регистар на формирањето и конституирањето на работна заедница е должен да ја поднесе работорводниот орган на организацијата на здружен труд во чиј состав е односното лице што ја застапува другата организација од став 2 на овој член.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 5 и точ. 7, 8 и 10 на оваа уредба, како и бројот и датумот на одлуката за формирање на работната заедница.

Кон пријавата се прилагаат:

1) одлука на работниците за формирање на работната заедница;

2) извод од записникот односно од извештајот за усвојувањето на одлуката за формирање на работната заедница донесена на начинот предвиден со самоуправниот општ акт;

3) самоуправна спогодба за меѓусебните права и обврски и за одговорностите;

4) самоуправна спогодба за здружување на трудот на работниците во работната заедница;

5) извештај од комисијата за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на спогодбата од точка 4 на овој став;

6) статут на работната заедница;

7) извештај од комисијата на работната заедница за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на статутот;

8) извештај од комисијата на работната заедница за изборот на делегатите во работничкиот совет на работната заедница, освен ако според законот тој орган не се избира;

9) одлука на органот на управувањето на организацијата на здружен труд, односно на друга организација за именување на вршител на должноста раководител на работната заедница, ако неговото именување е предвидено со самоуправната спогодба, со статутот односно со законот и одлуката за именување на работници со посебни овластувања и одговорности овластени за застапување, ако тоа е предвидено со статутот;

10) решение од надлежниот орган дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштитата при работата и другите пропишани услови за вршење на работите од заеднички интерес;

11) заверен потпис на лицето овластено за застапување на работната заедница;

12) текст на огласот за објавување на уписот.

Член 43

Одредбите на член 42 од оваа уредба сообразно се применуваат и врз уписот на организирањето и конституирањето на основна организација од член 403 на Законот за здружениот труд.

10. Пријава за упис на основање и конституирање на заедница за осигурување на имот и лица

Член 44

Пријавата за упис во судскиот регистар на основањето и конституирањето на заедница за осигурување на имот и лица (во натамошниот текст: заедница за осигурување), односно на посебна заедница на ризици во нејзиниот состав, е должен да ја поднесе вршителот на должност раководен орган.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 5 и точ. 7, 8, 10, 12, 13 и 20 на оваа уредба, како и бројот и датумот на самоуправната спогодба за основање бројот на регистарската влошка и седиштето на регистарскиот суд на основачот ако таа се запишува во судскиот регистар.

Ако во состав на заедницата за осигурување се основаат посебни заедници на ризици или други форми на здружување или организирање, пријавата се поднесува согласно со одредбата на член 22 став 3 од оваа уредба.

Кон пријавата се прилагаат:

1) самоуправна спогодба за основање на заедница за осигурување, со содржината пропишана со законот;

2) одлука на организацијата на здружен труд што ги здружува средствата за усвојување на спогодбата од точка 1 на овој став, на начинот определен со закон;

3) решение на надлежниот орган дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштитата при работата, како и другите пропишани услови;

4) статут на заедницата за осигурување донесен на начинот определен со самоуправната спогодба за основање на заедница за осигурување;

5) извештај на комисијата на заедницата за осигурување за верификацијата на мандатите на делегатите избрани во собрание на заедницата за осигурување;

6) одлука на собрание на за именување на раководен орган на заедницата за осигурување;

7) доказ дека основачите за основањето и работењето на заедницата за осигурување обезбедиле средства за резерви на сигурноста во височината и на начинот што се утврдени со самоуправната спогодба за основање на заедницата за осигурување;

8) други исправи определени со закон;

9) заверени потписи на лицата овластени за застапување на заедницата за осигурување;

10) извод од судскиот регистар за организациите на здружен труд и за другите основачи што се запишуваат во судскиот регистар, ако нивните седишта се наоѓаат на подрачјето на друг суд;

11) текст на огласот за објавување на уписот.

Одредбите од овој член согласно се применуваат и на уписот во судскиот регистар на основањето и конституирањето на заедницата за реосигурување.

Член 45

Одредбите на чл. 25 и 26 од оваа уредба согласно се применуваат на уписот односно на евидентирањето на деловната единица во состав на заедницата за осигурување.

Член 46

Одредбите на чл. 36 и 38 од оваа уредба сообразно се применуваат и на дополнително здружување во заедницата за осигурување и на истапување од заедницата за осигурување.

11. Пријава за упис на банкарска организација

Член 47

Пријавата за упис во судскиот регистар на основањето и конституирањето на банкарска организација (во натамошниот текст: банка) е должен да ја поднесе вршителот на должноста раководен орган.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1, 2, 4, 5 и 7 до 10 и точ. 12, 13 и 20 на оваа уредба, како и бројот и датумот на самоуправната спогодба за здружување во банката.

Кон пријавата се прилагаат:

1) склучената самоуправна спогодба за здружување во банката;

2) одлука на основачите за усвојување на спогодбата од точка 1 на овој став;

3) доказ дека основачите обезбедиле средства за основањето и работењето на интерната банка на начинот утврден со самоуправната спогодба за здружување во банката;

4) потврда од надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина за обезбедување средства и други услови за основање и работење на основната и здружената банка;

5) извештај на комисијата на банката за верификацијата на мандатите на делегатите избрани во собрание на банката;

6) одлука на собрание на за именување на раководен орган;

7) статут, освен за упис во интерна банка;

8) решение од надлежниот орган дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштитата при работата и другите пропишани услови за вршењето на банкарски работи;

9) заверени потписи на лицата овластени за застапување на банката;

10) извод од судскиот регистар за секој основач, ако основачот се запишува во судскиот регистар, а се наоѓа на подрачјето на друг суд;

11) текст на огласот за објавување на уписот.

Член 48

Ако банката врши работи на платен промет со странство, кредитни работи со странство и девизно-валутни работи во Југославија, работоводниот орган е должен да поднесе пријава за упис на тие работи во судскиот регистар.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 и точ. 6, 11 и 20 на оваа уредба.

Кон пријавата се прилагаат:

1) овластување од народната банка на републиката односно од народната банка на автономната покраина за вршење на работите од став 1 на овој член;

2) доказ дека банката овластена за работи со странство е запишана во посебен регистар што го води Народната банка на Југославија;

3) текст на огласот за објавување на уписот.

Член 49

Одредбите на чл. 25 и 26 од оваа уредба сообразно се применуваат и на уписот односно на евидентирањето на деловната единица во состав на банката, ако со закон не е определено поинаку.

Член 50

Ако основачите што управуваат со деловната единица во состав на основната банка одлучат деловната единица да се конституира како основна банка, се поднесува пријава за упис на конституирањето на основната банка и за упис на престанувањето на деловната единица.

Пријавата за упис во судскиот регистар на конституирањето се поднесува согласно со член 47 на оваа уредба, а кон пријавата се прилагаат исправите од став 3 точ. 1 до 7 и точ. 9 до 11 на тој член, одлуката на основачите за конституирањето на деловната единица како основна банка и спогодбата за условите за истапување и повлекување на здружените средства од постојната основна банка.

Пријавата за упис на престанувањето на деловната единица е должен да ја поднесе вршителот на должноста работоводен орган на новата банка, истовремено со пријавата за упис од став 2 на овој член.

Член 51

Одредбите на чл. 36 до 38 од оваа уредба согласно се применуваат и на дополнителното пристапување на општествено правно лице кон самоуправната спогодба за здружување во банката и за истапување од банката.

Член 52

Ако со одлуката за основање на самоуправен фонд на здружен труд се определи тој да работи како основна банка или да врши одделни банкарски работи, уписот во судскиот регистар на основањето и конституирањето на тој фонд се врши согласно со одредбите на оваа уредба што се однесуваат на уписот на основањето и конституирањето на банката.

12. Пријава за упис на правото на вршење работи на надворешнотрговскиот промет

Член 53

Пријавата за упис во судскиот регистар на правото на вршење работи на надворешнотрговскиот промет е должен да ја поднесе работоводниот орган на субјектот на уписот.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 и точ. 6, 11 и 20 на оваа уредба, ако со закон не е определено поинаку.

Кон пријавата се прилагаат:

1) согласност на координациониот одбор за организациите на здружен труд што ги вршат работите на надворешнотрговскиот промет при надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина дека субјектот на уписот ги исполнува условите за вршење работи на надворешнотрговскиот промет, со податоците од член 3 став 4 на оваа уредба;

2) измени и дополненија на самоуправната спогодба за здружување односно на статутот, ако вршењето на надворешнотрговските работи не било утврдено со актите што се поднесени при уписот на конституирањето;

3) решение од надлежниот орган дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштитата при работата, како и другите пропишани услови;

4) извод од самоуправниот општ акт за определување на работници овластени за застапување во вршење работи на надворешнотрговскиот промет;

5) одлука на органот на управување за именување на работник со посебни овластувања и одговорности за застапување на субјектот на уписот во вршењето на работите на надворешнотрговскиот промет;

6) заверени потписи на лицата од точка 4 на овој став;

7) текст на огласот за објавување на уписот на правото на вршење на работите на надворешнотрговскиот промет.

Член 54

Ако организацијата на здружен труд или друг субјект на уписот купува и продава ефективни странски пари, патнички и банкарски чекови, кредитни писма и бензински бонови од странски и домашни лица (менувачки работи), работоводниот орган е должен да поднесе пријава за упис на тие работи во судскиот регистар.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 5 и точка 20 на оваа уредба.

Кон пријавата се прилагаат:

1) решение на надлежниот орган за исполнување на условите за вршење на менувачки работи;

2) договор за вршење менувачки работи склучен со овластена банка, со согласност од народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина;

3) текст на огласот за објавување на уписот.

Член 55

Одредбите на член 81 од оваа уредба се применуваат и на уписот на промените што се однесуваат на уписот на вршење на работите на надворешнотрговскиот промет, со тоа што се поднесува и согласност на органите од член 53 став 3 точка 1 на оваа уредба.

13. Пријава за упис на други општествени правни лица

Член 56

Уписот во судскиот регистар на други субјекти на уписот определени со закон се врши врз основа на пријавата пропишана со оваа уредба за организациите на здружен труд.

Кон пријавата се прилагаат соодветни исправи и докази пропишани со оваа уредба, ако со закон не е определено поинаку.

III. ПРИЈАВИ ЗА УПИС НА ПРОМЕНИ ВО ОРГАНИЗИРАЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ИЛИ НА ДРУГ СУБЈЕКТ НА УПИСОТ

1. Пријава за упис на промени во организирањето на основните организации

Член 57

Ако работниците од дел на работна организација која во својот состав нема основни организации по уписот на конституирањето донесат одлука за организирање на основна организација, пријавата за упис на пренотацијата на одлуката за организирање се поднесува според одредбите на член 16 од оваа уредба.

Пријава за упис на конституирањето на основна организација се поднесува согласно со одредбите на член 22 став 3 и член 23 од оваа уредба.

Член 58

Ако работниците донесат одлука од дел на една основна организација или од делови на повеќе основни организации во составот на истата работна организација, да се организираат една или повеќе основни организации, пријавата за уписот на пренотацијата на одлуката за организирањето на нова основна организација се поднесува согласно со одредбите на член 16 од оваа уредба.

Ако работниците во основната организација донесат одлука од таа основна организација да организираат две или повеќе основни организации, а постојната основна организација да престане да постои, пријавата за упис во судскиот регистар на пренотацијата на одлуката за организирање на секоја нова основна организација се поднесува според одредбата на став 1 од овој член.

Член 59

Пријавата за упис во судскиот регистар на конституирањето на основна организација организирана според член 58 на оваа уредба е должен да ја поднесе вршителот на должноста работорводен орган на таа основна организација.

Пријавата ги содржи податоците од член 22 став 3 на оваа уредба.

Кон пријавата се прилагаат:

- 1) исправи и докази од член 23 на оваа уредба;
- 2) извештај на комисијата на основната организација за резултатите од спроведениот референдум за пристапување кон самоуправната спогодба за здружување во постојната работна организација;
- 3) самоуправна спогодба за распоредот на средствата, правата и обврските меѓу постојната основна организација и новата основна организација, односно меѓу новите основни организации, ако постојната основна организација престанува да постои;
- 4) извештај на заедничката комисија за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на спогодбата од точка 3 на овој став.

Член 60

Ако две или повеќе основни организации се здружат во нова основна организација во составот на истата работна организација, пријавата за упис во судскиот регистар на организирањето и конституирањето на основната организација е должен да ја поднесе вршителот на должноста работорводен орган на таа организација.

Кон пријавата се прилагаат:

- 1) одлука за здружување на постојните основни организации во новоорганизираната основна организација;
- 2) извештај на заедничката комисија за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на одлуката од точка 1 на овој став;

3) исправи и докази од член 23 на оваа уредба.

Член 61

Ако поради организирањето на нови основни организации во смисла на чл. 58 и 60 на оваа уредба престанат да постојат постојните основни организации, работорводниот орган на работната организација е должен да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на бришењето на основните организации, истовремено со пријавата за упис на конституирањето на новите основни организации.

Член 62

Ако работниците во основната организација донесат одлука нивната основна организација да се здружи во друга основна организација во составот на истата работна организација со тоа што да престане да постои, а со таа одлука се согласат работниците во таа друга основна организација, работорводниот орган на основната организација во која се здружува основната организација што престанува да постои е должен да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на аднотацијата за здружување.

Пријавата од став 1 на овој член ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, називот и седиштето на основната организација која се брише поради здружување, како и бројот и датумот на одлуката за здружување.

Истовремено со пријавата од став 2 на овој член, работорводниот орган на основната организација што престанува поради здружување е должен да поднесе пријава за упис на бришењето од судскиот регистар на таа основна организација.

Кон пријавата се прилагаат:

- 1) одлука на работниците во основната организација што се здружува;
- 2) извештај на комисијата за резултатите од спроведениот референдум на основната организација што се здружува за усвојување на одлуката од точка 1 на овој став;
- 3) одлука на работниците во основната организација во која се здружува друга основна организација за прифаќање на здружувањето, донесена со референдум;
- 4) текст на огласот за објавување на бришењето на основната организација што престанува да постои.

Ако поради здружувањето во смисла на став 1 од овој член се менува дејноста на основната организација, се поднесува пријава за промена на дејноста на начинот пропишан во член 81 на оваа уредба.

Член 63

Ако работниците донесат одлука основната организација во која работат да ја издвојат од составот на работната организација, работорводниот орган на таа основна организација е должен да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на пренотацијата на одлуката за издвојување на основната организација.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, бројот и датумот на одлуката за издвојување и означување дали основната организација што се издвојува станува работна организација или се здружува во друга работна организација, со ознаката на фирмата и седиштето на таа работна организација и нејзината положба во таа работна организација.

Кон пријавата се прилагаат:

- 1) одлука за издвојување на основната организација;
- 2) извештај на комисијата за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на одлуката од точка 1 на овој став;

3) доказ дека одлуката за издвојување е доставена до сите основни организации и до органот на управување со работната организација.

Член 64

Ако основната организација во состав на иста работна организација и другите овластени органи и организации поведат спор за непостоење на услови за издвојување кај судот на здружениот труд, работорводниот орган на основната организација што повела спор или друг овластен орган или организација се должни да поднесат пријава за упис во судскиот регистар на аднотацијата за поведувањето на спор, согласно со одредбата на член 17 од оваа уредба.

Ако судот го одбие барањето на лицата од став 1 на овој член се поднесува пријава за упис на бришењето на аднотацијата за поведувањето на спор согласно со член 18 од оваа уредба.

Ако судот најде дека не постојат услови за издвојување на основната организација, овластеното лице од став 1 на овој член поднесува пријава за упис на бришењето на пренотацијата на одлуката за издвојување на основната организација од составот на работната организација.

Член 65

Ако основната организација што се издвојува станува работна организација, работорводниот орган е должен да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на конституирањето на работна организација.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 17 и 20 на оваа уредба, бројот и датумот на одлуката за издвојување, како и барањето за бришење на таа основна организација.

Кон пријавата се прилагаат:

1) одлука за издвојување на основната организација од состав на работната организација;
2) правосилно решение за уписот на пренотацијата на одлуката за издвојување, ако пријавата се поднесува до друг суд;

3) спогодба склучена меѓу основната организација што се издвојува и другите основни организации и работната организација како целост за уредување на начинот и условите на извршување на меѓусебните права и обврски и прашањето за наломест на штетата што настанува со издвојувањето односно одлуката на арбитражата или правосилната одлука на свлот на здружениот труд за уредување на тие односи;

4) извештај за усвојување на спогодбата од точка 3 на овој став за личноста истаанување на работниците на начинот предвиден во самоуправната спогодба за здружување во работна организација;

5) самоуправна спогодба за здружување на трудот на работниците во основна организација, односно измени и дополненија на таа спогодба;

6) извештај на комисијата за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на спогодбата од точка 5 на овој став;

7) статут;

8) извештај на комисијата за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на статутот;

9) заверени потписи на лицата овластени за застапување;

10) текст на огласот за објавување на уписот.

Одредбата на член 20 став 5 од оваа уредба се однесува и на пријавата од овој член.

Ако пријавата од овој член се поднесува до друг регистарски суд, работорводниот орган на основната организација поднесува пријава за упис во судскиот регистар на бришењето на издвоената основна организација од судскиот регистар во кој била запишана.

Член 66

Ако основната организација што се издвојува се здружува во друга работна организација со задржување на положбата на основна организација во таа работна организација, работорводниот орган на таа работна организација е должен да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на конституирањето на основна организација.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 5, точ. 7 до 10 и точ. 19 и 20 на оваа уредба, и бројот и датумот на одлуката за издвојување на основната организација.

Кон пријавата се прилагаат исправите и доказите од член 65 став 3 на оваа уредба, како и одлуките на основните организации во состав на работната организација за прифаќање на здружувањето на основната организација во работна организација преку референдум, одлуката на основната организација што се здружува за усвојување на самоуправната спогодба за здружување во работна организација, со извештајот на комисијата за резултатите од спроведениот референдум.

Одредбата на член 20 став 5 од оваа уредба се однесува и на пријавата од овој член.

По извршениот упис на здружувањето на основната организација во друга работна организација, работорводниот орган на таа основна организација е должен да поднесе пријава до регистарскиот суд, кај кого таа била запишана, за уписот на бришењето на таа основна организација. Кон пријавата се прилага заверен препис од решението за запишување на здружувањето.

Член 67

Ако основната организација што се издвојува се здружува во друга работна организација со тоа што да влезе во состав на една или на повеќе постојни основни организации, работорводниот орган на таа работна организација е должен да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на аднотацијата за тоа здружување.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, бројот и датумот на одлуката за издвојување и називот и седиштето на основната организација што се здружува.

Кон пријавата се прилагаат:

1) исправите и доказите од член 65 став 3 точ. 1, 2 и 3 од оваа уредба;

2) одлуки на основните организации во состав на работната организација за прифаќање на здружувањето на основната организација во работна организација;

3) самоуправна спогодба за распоредот на средствата, правата и обврските на основната организација што се издвојува ако таа се здружува во две или во повеќе постојни основни организации во состав на друга работна организација.

Работорводниот орган на работната организација во која била здружена основната организација што престанува да постои поради здружување, е должен да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на бришењето на таа основна организација што ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, како и називот и седиштето на основната организација во чиј состав влегува. Кон таа пријава се прилага решението за упис на здружувањето во друга работна организација.

2. Пријави за упис на промени во организирањето на работна организација

Член 68

Ако работниците во работни организации во состав на чиста работна организација донеле одлука да организираат нови основни организации и да ги

здружат тие нови основни организации со постојните основни организации во една или повеќе работни организации, работодадниот орган на новите работни организации е должен да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на организирањето и конституирањето на новите работни организации.

Пријавата за упис на организирањето и конституирањето на секоја нова работна организација што во својот состав нема основни организации ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 17 и 20 на оваа уредба, како и бројот и датумот на самоуправната спогодба за промените во организирањето на работната организација.

Пријавата за упис на организирањето и конституирањето на секоја нова работна организација што во својот состав има основни организации ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 15 и 20 на оваа уредба, како и бројот и датумот на самоуправната спогодба за промените во организирањето на работната организација.

Ако во составот на новата работна организација има основни организации, работодадниот орган на новата работна организација е должен да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на организирањето и конституирањето на основните организации, односно за упис на конституирањето на постојните основни организации.

Пријавата од став 3 на овој член ги содржи податоците од член 9 ст. 1, 2, 4 и 5, точ. 7 до 10 и точ. 17 и 20 на оваа уредба.

Кон пријавата од став 2 на овој член се прилагаат:

- 1) исправите од член 20 став 3 точ. 1 до 5 и точка 9 на оваа уредба;
- 2) самоуправна спогодба за промените во организирањето на работната организација;
- 3) извештај на комисијата на работната организација за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на спогодбата од точка 2 на овој став.

Кон пријавата од ст. 3 и 4 на овој член се прилагаат:

- 1) за работната организација:
 - исправите од член 22 став 4 точ. 1 до 3 и точ. 6 до 9 на оваа уредба;
 - самоуправна спогодба за промените во организирањето на работната организација;
 - извештај на комисијата на работната организација за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на спогодбата од алинеја втора на оваа точка;

- 2) за новите основни организации:

— исправите од член 23 став 1 точ. 1 до 8 на оваа уредба;

— самоуправна спогодба за распоредот на средствата, правата и обврските на постојните основни организации што престануваат да постојат, склучена меѓу новите основни организации;

— извештај на заедничката комисија за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на спогодбата од алинеја втора на оваа точка;

- 3) за постојните основни организации:

— измени и дополнењата на статутот и на самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во основната организација, ако седиштето на основната организација се наоѓа на подрачјето на ист регистарски суд;

— статут и самоуправна спогодба за здружување на трудот на работниците во основната организација, ако седиштето на основната организација е на подрачјето на друг регистарски суд;

— извештај на комисијата на основната организација за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на општите акти од алинеја прва на оваа точка.

Истовремено со поднесувањето на пријавите од ст. 2 до 4 на овој член работодадниот орган на работната организација што престанува да постои е должен да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на престанувањето на работната организација со основните организации.

Член 69

Ако со здружување на две или повеќе работни организации кои во својот состав немаат основни организации или со здружување на работна организација која во својот состав нема основни организации и на работна организација која во својот состав има основни организации или со здружување на две или повеќе работни организации кои во својот состав имаат основни организации, се организира нова работна организација во чиј состав работната организација без основни организации го продолжува работењето како основна организација, односно постојните основни организации ја здружуваат таа положба, работодадниот орган на новата работна организација е должен да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на организирањето и конституирањето на новата работна организација со основните организации.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 15 и 20 на оваа уредба, како и бројот и датумот на самоуправната спогодба за промените во организирањето на работната организација.

Кон пријавата за упис на организирањето и конституирањето на новата работна организација се прилагаат:

- 1) исправите од член 22 став 1 точ. 1 до 3 и точ. 6 до 9 на оваа уредба;
- 2) самоуправна спогодба за промените во организирањето на работната организација;
- 3) извештај на комисијата на работната организација за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на спогодбата од точка 2 на овој став.

Пријавата за упис на секоја основна организација ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1, 2, 4 и 5, точ. 7 до 10 и точ. 17 и 20 на оваа уредба.

Кон пријавата за упис на основната организација во составот на новата работна организација се прилагаат измените и дополнењата на статутот и на самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во основната организација и извештај на комисијата на основната организација за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на тие општи акти.

Член 70

Ако со здружување на две или на повеќе работни организации кои во својот состав немаат основни организации, се организира и конституира нова работна организација во која не се организираат основни организации, работодадниот орган е должен да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на организирање и конституирање на работна организација.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 17 и 20 на оваа уредба, како и бројот и датумот на самоуправната спогодба за промените во организирањето на работната организација.

Кон пријавата се прилагаат:

- 1) исправите од член 20 став 3 на оваа уредба;
- 2) самоуправна спогодба за промените во организирањето на работната организација;
- 3) извештај на заедничката комисија на работните организации за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на спогодбата од точка 2 на овој став.

Член 71

Ако работната организација која во својот состав нема основни организации се здружи во друга таква работна организација така што да влезе во нејзиниот состав, или се здружи во работна организација која во својот состав има основни организации така што да влезе во состав на една постојна основна организација и престане да постои, работоводниот орган на работната организација во чиј состав влегла работната организација е должен да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на аднотацијата за тоа здружување.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, фирмата и седиштето на работната организација која престанува да постои, како и бројот и датумот на самоуправниот спогодба за промените во организирањето на работната организација.

Кон пријавата се прилагаат:

- 1) самоуправниот спогодба за промените во организирањето на работната организација;
- 2) извештај на заедничката комисија за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на спогодбата од точка 1 на овој став;
- 3) текст на огласот за објавувањето на уписот.

Член 72

Ако работна организација која во својот состав нема основни организации се здружи во работна организација која во својот состав има основна организација и продолжи да работи како основна организација во таа работна организација, односно ако работна организација која во својот состав има основни организации се здружи во друга таква работна организација така што нејзините основни организации да ја задржуваат таа положба и во работната организација во која се здружуваат, работоводниот орган на работната организација во чиј состав влегла другата работна организација е должен да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на нејзиното здружување и конституирање како основна организација, односно пријава за упис во судскиот регистар на здружувањето на работната организација и конституирањето на нејзините основни организации.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 5, точ. 7 до 10 и точ. 15 и 20 на оваа уредба.

Кон пријавата се прилагаат:

- 1) измени и дополненија на статутот и на самоуправниот спогодби за здружување на трудот на работниците во основна организација, усогласени со самоуправниот спогодба за здружување во работната организација во која се здружува;
- 2) извештај на комисијата на основната организација за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на општите акти од точка 1 на овој став;
- 3) одлука на работната организација односно на основната организација за усвојување на самоуправниот спогодба за здружување во работната организација во која се здружува;
- 4) извештај на комисијата на основната организација за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на одлуката од точка 3 на овој став;
- 5) текст на огласот за објавувањето на уписот.

Член 73

Кога при здружувањето на работни организации од чл. 69 до 72 на оваа уредба престанат да постојат една или повеќе работни организации, работоводниот орган на секоја работна организација што престанува да постои е должен да поднесе пријава за упис на бришењето од судскиот регистар на таа работна организација и на основните организации во нејзиниот состав.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, као и фирмата и седиштето на работната организација во која се здружува работната организација што престанува да постои.

Кон пријавата се прилагаат самоуправниот спогодба за промените во организирањето на работната организација и извештај на заедничката комисија за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на таа спогодба.

Ако работната организација која во својот состав има основни организации престанува да постои поради здружување, а располага со здружените средства, права и обврски, кон пријавата се прилага и самоуправниот спогодба за распоредот на средствата, правата и обврските на таа работна организација.

Ако седиштето на работната организација која престанува да постои поради здружување се наоѓа на подрачјето на друг регистарски суд, пријавата за упис на бришењето од судскиот регистар се поднесува до регистарскиот суд на чие подрачје се наоѓа седиштето на новата работна организација односно на работната организација во која се здружила таа работна организација.

Ако основните организации односно работните организации кои во својот состав немаат основни организации имаат запишани односно евидентирани деловни единици, пријавата за упис на здружувањето на основната организација односно на работната организација ги содржи податоците од член 9 став 1 точка 18 на оваа уредба.

Член 74

Во поглед измените и дополненијата на статутот поради промени во организирањето од член 69 став 7 точка 3), член 69 став 5 и член 72 став 3 на оваа уредба, сообразно се применуваат одредбите од член 20 став 5 на оваа уредба.

Член 75

Ако договорна организација продолжи да работи као работна организација на начин и под услови што се определени со републички односно со покраински закон, вршителот на должноста работоводен орган е должен да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на промените на статусот во рокот определен во тој закон.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 и точ. 5, 7, 8, 10, 17 и 20 на оваа уредба.

Кон пријавата се прилагаат:

- 1) одлука на работниците за промената на статусот со содржината пропишана со законот, односно одлука на друг орган определен со закон;
- 2) записник од собирот на работниците за усвојување на одлуката од точка 1 на овој став, освен ако одлуката ја долесува друг орган;
- 3) самоуправниот спогодба за здружување на трудот на работниците во основна организација;
- 4) извештај на комисијата за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на спогодбата од точка 3 на овој став;
- 5) измени и дополненија на статутот;
- 6) извештај на комисијата за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на измените и дополненијата на статутот;

7) одлука на органот на управувањето за именување на вршител на должноста работоводен орган и одлука за именување на работници со посебни овластувања и одговорности овластени за застапување, ако со статутот е предвидено тие работници да бидат застапници;

8) заверени потписи на лицата овластени за застапување;

9) согласност од собранието на општината односно од основачот на одлуката за промена на статутот на договорната организација, ако е тоа предвидено со републички односно со покраински закон;

10) текст на огласот за објавувањето на уписот.

Во поглед на здружувањето на договорна организација сообразно се применуваат одредбите од оваа уредба кои се однесуваат на промените во организирањето на работната организација која во својот состав нема основни организации, ако со републички односно со покраински закон не е определено поинаку.

Член 76

За упис во судскиот регистар на основање, конституирање, организирање, именување на работоводен орган, статусни и други промени на организациите на здружен труд што произведуваат предмети на вооружување и воена опрема, покрај исправите предвидени во соодветните одредби од оваа уредба, кон пријавата се прилага и согласност од Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

IV. ПРИЈАВИ ЗА УПИС НА ПРОМЕНИ НА ПОДАТОЦИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ПРАВНИОТ ПРОМЕТ

1. Пријава за упис на промена на фирмата односно називот на субјектот на уписот

Член 77

Пријава за упис во судскиот регистар на промена на фирмата односно називот на субјектот на уписот е должен да поднесе работоводниот орган на тој субјект.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, како и новата фирма односно називот на субјектот на уписот.

Кон пријавата се прилагаат:

1) измени и дополненија на самоуправната спогодба за здружување, односно на статутот или одлуката на органот на управувањето донесена на начинот определен со самоуправната спогодба за здружување, со статутот или со закон за промена на фирмата односно називот на субјектот на уписот;

2) извештај на комисијата на субјектот на уписот за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на измените и дополненијата на самоуправната спогодба за здружување односно на статутот, ако промената на фирмата односно на називот се врши на тој начин;

3) текст на огласот за објавувањето на уписот.

Член 78

Ако работна организација која во својот состав има основни организации ја менува фирмата, работоводниот орган на работната организација е должен за секоја основна организација да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на промената на фирмата на работната организација.

Пријавите ги содржат податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба и новата фирма и седиштето на работната организација, со називот на основната организација, седиштето и поблиската адреса.

Пријавите од став 2 на овој член се поднесуваат истовремено со пријавата од член 77 на оваа уредба.

Член 79

Ако здружена организација, во согласност со самоуправната спогодба за здружување во сложена организација, одлучи фирмата на работната организација односно називот на основната организација да содржи и делови од фирмата на сложената организација во која е здружена, работоводниот орган на работната организација е должен да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на промената на фирмата односно називот на основните организации, на начинот предвиден во чл. 77 и 78 од оваа уредба.

2. Пријава за упис на промена на седиштето и поблиската адреса на субјектот на уписот

Член 80

Пријава за упис во судскиот регистар на промена на седиштето и поблиската адреса на субјектот на уписот е должен да поднесе работоводниот орган.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, како и новото седиште и поблиската адреса на субјектот на уписот.

Кон пријавата се прилагаат:

1) измени и дополненија на самоуправната спогодба, односно на статутот или на одлуката на органот на управувањето донесена на начинот определен со самоуправната спогодба за здружување, со статутот или со закон, за промена на седиштето и поблиската адреса на субјектот на уписот;

2) извештај на комисијата на субјектот на уписот за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на измените и дополненијата на самоуправната спогодба за здружување, односно на статутот, ако промената на седиштето и на поблиската адреса се врши на тој начин;

3) решение од надлежниот орган дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштитата при работата и другите пропишани услови за деловните простории на новото седиште;

4) докази дека надлежните органи на општината на чија територија се наоѓало седиштето на субјектот на уписот и на општината на чија територија се преместува седиштето на субјектот на уписот се известени за промената на седиштето;

5) согласност од основачот или од друг надлежен орган или организација за промената на седиштето, ако со актот за основање на субјектот на уписот е предвидено или со закон е пропишано давање на согласност;

6) текст на огласот за објавувањето на уписот.

3. Пријава за упис на промена на дејноста односно на работите на субјектот на уписот

Член 81

Пријава за упис во судскиот регистар на промена на основната дејност на работната организација и на основните организации односно на друг субјект на уписот е должен да поднесе работоводниот орган на работната организација како за работната организација, така и за сите основни организации во нејзиниот состав, односно работоводниот орган на друг субјект за уписот.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, називот на променетата основна дејност (новата дејност или дејноста што се напушта) и називите на сите дејности што ги врши субјектот на уписот.

Кон пријавата се прилагаат:

1) измени и дополненија на самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во основната организација и на самоуправната спогодба за здружување, односно на статутот, што се однесуваат на промената на основната дејност;

2) извештај на комисијата на субјектот на уписот за резултатите од спроведениот референдум за усвојувањето на измените и дополненијата на општите акти од точка 1 на овој став;

3) решение од надлежниот орган дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштитата при работа, како и другите пропишани услови, ако се утврдуваат нови дејности наместо поранешните, односно нови дејности покрај веќе постојните;

4) согласност од основачот за промената на дејноста, ако давањето на согласност е предвидено со актот за основање на работната организација или со закон;

5) согласност од надлежниот орган на општествено-политичката заедница или од определена самоуправна интересна заедница на одлуката за промената на дејноста на субјектот на уписот што врши дејност од посебен општествен интерес;

6) доказ дека настапиле определени околности или дека се исполнети други услови за промена на дејноста;

7) текст на огласот за објавувањето на уписот.

Член 82

Пријава за упис во судскиот регистар на промената на споредна дејност, кога споредната дејност е запишана во судскиот регистар, е должен да поднесе работоводниот орган на субјектот на уписот.

Пријавата ги содржи податоците од член 81 став 2 на оваа уредба.

Кон пријавата се прилагаат:

1) измени и дополненија на самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во основна организација и на статутот;

2) извештај на комисијата на субјектот на уписот за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на измените и дополненијата на општите акти од точка 1 на овој став;

3) решение, согласност и текст на огласот од член 81 став 3 точ. 3, 5 и 7 на оваа уредба.

4. Пријава за упис на промена на овластувањата во правниот промет и на видот и обемот на одговорноста

Член 83

Пријава за упис во судскиот регистар на промена на овластувањата во правниот промет на субјектот на уписот е должен да поднесе работоводниот орган од член 81 став 1 на оваа уредба.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 и точка 7 на оваа уредба.

Кон пријавата се прилагаат:

1) измени и дополненија од одредбите на самоуправната спогодба за здружување односно на статутот на основната организација, односно на работната организација која во својот состав нема основни организации, кои се однесуваат на промената на овластувањата во правниот промет;

2) текст на огласот за објавувањето на уписот.

Член 84

Пријава за упис во судскиот регистар на промена на видот и обемот на одговорноста за обврските во правниот промет со трети лица е должен да поднесе работоводниот орган од член 81 став 1 на оваа уредба.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 и точка 8 на оваа уредба.

Ако поради промена на видот и обемот на одговорноста за обврските во правниот промет се менува ознаката во фирмата односно во називот на субјектот на уписот, пријавата од став 2 на овој член содржи и податоци за фирмата односно за називот на организацијата на здружен труд со новата ознака за видот и обемот на одговорноста за обврските во правниот промет.

Кон пријавата се прилагаат:

1) измени и дополненија на одредбите од самоуправната спогодба за здружување кои се однесуваат на промената на видот и обемот на одговорноста за обврските во правниот промет со трети лица и на фирмата, односно називот;

2) текст на огласот за објавувањето на уписот.

Член 85

Пријава за упис во судскиот регистар на промена на видот и обемот на одговорноста за обврските на други општествени правни лица е должен да поднесе работоводниот орган од член 81 став 1 на оваа уредба.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 и точка 9 на оваа уредба.

Кон пријавата се прилагаат:

1) извод од одредбите на самоуправната спогодба за здружување кои се однесуваат на промената на видот и обемот на одговорноста за обврските на други субјекти;

2) текст на огласот за објавувањето на уписот.

5. Пријава за упис на промена на лице овластено за застапување на субјектот на уписот

Член 86

Пријава за упис во судскиот регистар на промена на лице овластено за застапување на субјектот на уписот и на неговите овластувања е должен да поднесе работоводниот орган на субјектот на уписот.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, имињата на лицата овластени за застапување што се бришат од судскиот регистар, имињата на лицата што се овластуваат да го застапуваат субјектот на уписот и имињата на сите лица овластени за застапување.

Кон пријавата се прилагаат:

1) одлука од органот на управувањето на субјектот на уписот за промена на лицата овластени за застапување;

2) согласност од надлежниот орган односно организација на одлуката од точка 1 на овој став, ако тоа е предвидено со закон;

3) заверени потписи на лицата овластени за застапување на субјектот на уписот;

4) текст на огласот за објавувањето на уписот.

6. Пријава за упис на промена на основачот и на неговото седиште

Член 87

Ако по уписот на основањето односно конституирањето на работната организација или на друг субјект на уписот се промени основачот или се зголеми бројот на основачите, односно се промени седиштето на основачот, работоводниот орган на работната организација или на друг субјект на уписот е должен да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на тие промени.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 и точка 12 на оваа уредба

Кон пријавата се прилагаат самоуправната спогодба за уредување на меѓусебните права и обврски на основачите, односно на правата и обврските на основачот спрема работната организација, односно одлуката на новиот и на поранешниот основач, а по потреба и доказ за промената на седиштето на основачот.

V. ПРИЈАВИ ЗА УПИС НА ПОДАТОЦИ ЗА ДРУГИ ФАКТИ ОПРЕДЕЛЕНИ СО ЗАКОН

1. Пријави за упис на привремени мерки на општествена заштита

Член 88

Ако собранието на општествено-политичка заедница преземе привремени мерки на општествена заштита спрема организација на здружен труд или друг субјект на упис, надлежниот орган на таа заедница е должен да поднесе пријава за упис во суд-

скиот регистар на аднотацијата за преземање на привремени мерки на општествена заштита и за траење на мандатот на привремениот орган.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба и видовите на преземањите мерки на општествена заштита, како и времето на траењето на мандатот на привремениот орган.

Кон пријавата се прилага одлуката на собранието на општествено-политичката заедница за преземање на привремени мерки на општествена заштита.

Член 89

Ако собранието на општествено-политичка заедница го смени раководниот орган или други работници имаат посебни овластувања и одговорности во субјектот на уписот, а тие лица биле запишани во судскиот регистар како застапници, и именува привремен раководен орган и други лица за застапување на субјектот на уписот, привремениот раководен орган е должен да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на бришењето на сменетите лица и за упис на лицето определено за привремен раководен орган, односно на лицето овластено за застапување, како и границите на нивните овластувања.

Пријавата ги содржи податоците од член 86 став 2 на оваа уредба.

Кон пријавата се прилагаат:

1) исправи од член 86 став 3 точ. 3 и 4 на оваа уредба;

2) одлука за сменување на раководниот орган и на другите работници што имаат посебни овластувања и одговорности и за именувањето на привремен раководец орган и на нови работници што имаат посебни овластувања и одговорности.

Пријава за упис на лицето овластено за застапување на организацијата на здружен труд, односно на друг субјект на уписот, по престанување на привремената мерка на општествена заштита, е должен да поднесе новиот раководен орган.

Пријавата од став 4 на овој член се поднесува на начинот пропишан во член 86 ст. 1 и 2 на оваа уредба. Кон таа пријава се прилагаат исправите од член 86 став 3 на оваа уредба, како и одлуката на собранието на општествено-политичката заедница за престанување на мандатот, ако привремените мерки за општествена заштита се укинати пред истекот на роко

2. Пријава за упис на постапка за санација, редовна ликвидација и стечај

Член 90

Ако организација на здружен труд донесе одлука за отворање постапка за санација, раководниот орган е должен да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на аднотацијата за отворање на постапката за санација.

Пријавата од став 1 на овој член ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба и бројот и датумот на одлуката за отворање на постапката за санација. Кон пријавата се прилага одлуката на субјектот на уписот за отворање на постапката за санација.

По склучувањето на самоуправна спогодба за меѓусебните односи во санацијата, раководниот орган на организацијата на здружен труд е должен да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на бришењето на аднотацијата за отворање на постапката за санација.

Пријавата од став 3 на овој член ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, како и бројот и датумот на самоуправната спогодба од став 3 на овој член. Кон пријавата се прилага и таа самоуправна спогодба.

Член 91

Ако надлежниот суд донесе одлука за спроведување на постапка за редовна ликвидација, ликвидациониот управител е должен да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на аднотацијата за спроведување на таа постапка со барање за упис на промената на фирмата односно називот и на промената на лицата овластени за застапување.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 и точка 10 на оваа уредба, називот и седиштето на судот што го донел решението за спроведување постапка на редовна ликвидација, како и бројот и датумот на тоа решение.

Кон пријавата се прилагаат:

1) правосилно решение на судот за спроведување постапка за редовна ликвидација;

2) заверен потпис на ликвидациониот управител.

Член 92

Ако надлежниот суд донесе одлука за поведување постапка за утврдување на условите за отворање постапка за стечај, претседателот на стечајниот совет на тој суд е должен да поднесе барање за упис во судскиот регистар на аднотацијата за поведување на таа постапка со заверен препис на таа одлука.

Ако судот го одбие предлогот за отворање постапка за стечај, раководниот орган на организацијата на здружен труд е должен да поднесе пријава за упис во судскиот регистар на бришењето на аднотацијата од став 1 на овој член и кон пријавата да приложи правосилна одлука на судот.

Член 93

Ако надлежниот суд донесе одлука за ограничување на овластувањата на лицата овластени за застапување на организациите на здружен труд, лицето од член 92 став 1 на оваа уредба е должно да поднесе барање за упис во судскиот регистар на промената на овластувањата на тие лица со заверен препис на таа одлука.

Член 94

Ако надлежниот суд донесе одлука за одобрение на присилно порамнување, претседателот на стечајниот совет на тој суд е должен да поднесе барање за упис во судскиот регистар на бришењето на уписите што се извршени во текот и по повод присилното порамнување, како и барање за упис на аднотацијата за склученото присилно порамнување и за неговите услови со заверен препис на таа одлука.

Член 95

Ако надлежниот суд донесе одлука за отворање постапка за стечај, претседателот на стечајниот совет на тој суд е должен да поднесе барање за упис во судскиот регистар на аднотацијата за отворање на таа постапка со заверен препис на таа одлука.

Член 96

Пријава за упис во судскиот регистар на дополнение на фирмата односно називот и промена на лицата овластени за застапување на организацијата на здружен труд над која е отворена постапка за стечај е должен да поднесе стечајниот управител.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 и точка 10 на оваа уредба.

Кон пријавата се прилагаат правосилна одлука на судот за отворање постапка за стечај и заверен потпис на стечајниот управител како лице овластено за застапување.

3. Пријава за упис на други податоци

Член 97

Ако надлежниот орган донесе одлука за забрана на занимање со определена дејност, односно со работите на субјектот на уписот, тој орган е должен, по правосилноста на таа одлука, да поднесе барање за упис во судскиот регистар на аднотацијата за забрана на занимање со таа дејност односно работи со заверен препис на одлуката.

Член 98

Ако се поднесува пријава за конечен упис во судскиот регистар на основање, организирање, конституирање, промени во организирањето, односно статусот, промена на фирмата односно називот, дејноста, односно работите и престанување на субјектот на уписот, заедно со таа пријава се поднесува и пријавата за распоредување по дејности за водење на единствен регистар.

Кога субјектот на уписот ќе прими известување од надлежниот статистички орган за извршеното распоредување, работоводниот орган на субјектот на уписот е должен во рок од осум дена од денот на приемот на известувањето со поднесок да го извести регистарскиот суд за матичниот број под кој се води субјектот на уписот во единствениот регистар на организациите и заедниците.

Член 99

Пријава за упис во судскиот регистар на други податоци за други факти определени со закон е должен да поднесе работоводниот орган на субјектот на уписот.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 и точка 20 на оваа уредба.

Кон пријавата се прилагаат исправи со кои се утврдуваат промените на податоците за фактите определени со закон и доказ дека тие исправи се доцесени во пропишаната постапка.

Член 100

Ако субјектот на уписот врши промена на одредбите на самоуправниот општ акт што не се однесуваат на промената на податоците од значење за правниот промет, а кој е предаден на регистарскиот суд при уписот на конституирањето, работоводниот орган е должен во рок од 15 дена од денот на усвојувањето на тие промени да ги достави до регистарскиот суд измените и дополненијата на тој самоуправен општ акт, без оглед на тоа што не постои обврска за поднесување пријава за упис на тие промени во судскиот регистар.

VI. ПРИЈАВА ЗА УПИС НА БРИШЕЊЕ НА СУБЈЕКТОТ НА УПИСОТ

Член 101

По заклучувањето постапка за редовна ликвидација односно стечај, претседателот на ликвидациониот односно стечајниот совет на надлежниот суд е должен да поднесе барање за упис на бришењето на организацијата на здружен труд од судскиот регистар со правосилно решение на судот за заклучување на постапката за редовна ликвидација, односно на постапката за стечај.

Член 102

Пријава за упис во судскиот регистар на бришењето на работна заедница од член 42 на оваа уредба е должен да поднесе работоводниот орган на организацијата на здружен труд, односно на организацијата во чиј состав е таа работна заедница.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба.

Кон пријавата се прилагаат одлука за престанувањето на работната заедница и самоуправна спогодба за распоредот на средствата, правата и обврските на работната заедница.

Член 103

Пријава за упис во судскиот регистар на бришењето односно на евидентирањето на деловна единица поради укинување е должен да поднесе работоводниот орган на организацијата на здружен труд, односно друг субјект на уписот во чиј состав е деловната единица.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 и точка 18 на оваа уредба.

Кон пријавата се прилага одлуката за укинување на деловната единица.

Член 104

Пријава за упис во судскиот регистар на бришењето на сложена организација е должен да поднесе работоводниот орган на таа организација.

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба.

Кон пријавата се прилагаат:

1) одлука на работниците во основните организации во состав на здружени работни организации, односно работни организации кои во својот состав немаат основни организации или други здружени организации — за престанување на сложената организација;

2) извод од записникот од собирот или референдумот на работниците што гласале за одлуката од точка 1 на овој став;

3) самоуправна спогодба за распределба на средствата, правата и обврските на сложената организација;

4) извештај од комисијата на сложената организација за резултатите од спроведениот референдум за усвојување на спогодбата од точка 3 на овој став;

5) текст на огласот за објавувањето на уписот.

Одредбите од ст. 1 до 3 на овој член сообразно се применуваат и на пријавата за упис во судскиот регистар на бришењето на деловна заедница, банка и заедница за осигурување.

VII. НАЧИН ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

1. Судски регистар и помошни книги

Член 105

Во судскиот регистар уписот се врши во регистарските влошки.

Регистарската влошка на субјектот на уписот се состои од обвивка на регистарската влошка со двоен пластичен механизам, од регистарски листови и евиденционен лист, во кои се запишуваат фактите определени со закон и податоците од значење за правниот промет, и од регистарски картони, меѓукартони и картон на прегледот на уписот.

Регистарските листови и евиденциониот лист, меѓукартоните и меѓукартоните се поврзани со

соодветен механизам со обвивката на регистарската влошка, така што претставуваат целина од која можат да се издвојуваат одделни регистарски листови.

Член 106

Регистарска влошка има два дела: активен и пасивен.

Во активниот дел на регистарската влошка се вложуваат регистарските листови што содржат податоци што последни се запишуваат во судскиот регистар и кои ѝ одговараат на најновата состојба.

Во пасивниот дел на регистарската влошка се вложуваат поранешните регистарски листови, извадени од активниот дел на регистарската влошка по запишаната последна промена, чие важење со уписот на промената престанува.

Член 107

Регистарската влошка ги содржи регистарските листови број 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, и 5Ц, како и евиденциониот лист број 5Б, зависно од податоците што според решението на судот се запишуваат во судскиот регистар.

Регистарските листови ги содржат податоците определени со закон и со оваа уредба, и тоа:

— број 1 — податоците од член 9 став 1 точ. 2 до 4, точка 14 (освен бројот и датумот на актот за основање, односно на самоуправната спогодба за основање) и точ. 16, 17, 19 и 20 на оваа уредба, пренотациите, аднотациите, другите уписи и службени белешки;

— број 1А — податоците од член 9 став 1 точ. 12 и 13 на оваа уредба и бројот и датумот на актот за основање, односно на самоуправната спогодба за основање;

— број 2 — податоците од член 9 став 1 точка 5 на оваа уредба;

— број 2А — податоците од член 9 став 1 точка 6 на оваа уредба;

— број 3 — податоците од член 9 став 1 точ. 7 и 8 на оваа уредба;

— број 3А — податоците од член 9 став 1 точка 9 на оваа уредба;

— број 4 — податоците од член 9 став 1 точка 10 на оваа уредба;

— број 4А — податоците од член 9 став 1 точка 11 на оваа уредба;

— број 5 — податоците од член 9 став 1 точка 15 на оваа уредба (називот и седиштето на основните организации и на работната заедница ако се запишува во судскиот регистар);

— број 5А — податоците од член 9 став 1 точка 18 на оваа уредба, што се однесуваат на називот и местото на работењето на деловната единица;

— број 5Ц — податоците од член 9 став 1 точка 15 на оваа уредба, што се однесуваат на фирмата односно називот на организацијата на здружен труд и на другите субјекти, бројот и датумот на самоуправната спогодба за здружувањето, видот и обемот на одговорноста на здружените организации за обврските на субјектот на уписот, како и бројот на регистарската влошка на регистарскиот суд и неговото седиште.

Евиденциониот лист број 5Б ги содржи податоците од член 9 став 1 точка 18 на оваа уредба (називот и местото на работењето на деловната единица).

Секој регистарски лист односно евиденционен лист ги содржи фирмата односно називот на субјектот на уписот, предметот на уписот, како и другите податоци што се наведени во пропишаниот образец

Член 108

Преградниот картон служи за одвојување на одделни регистарски листови во двата дела на регистарската влошка, а картонот на прегледот на уписот — за означување на датумот и бројот на уписот во регистарскиот лист, односно датумот на одлагањето на регистарскиот лист во пасивниот дел на регистарската влошка.

Меѓукартонот во пасивниот дел на регистарската влошка служи за одвојување на регистарските листови според идентификационите броеви внатре во картонот на прегледот на промените во регистарската влошка според субјектите на уписот или деловните единици.

Член 109

Секоја работна организација, договорна организација, сложена организација, деловна заедница, банка, заедница за осигурување или друг субјект на уписот што има положба на работна организација, во судскиот регистар има своја регистарска влошка во која се запишуваат податоци пропишани со закон и со оваа уредба.

Секоја регистарска влошка се означува со посебен регистарски реден број и тој број е постојана ознака кај судот во чиј судски регистар е запишан субјектот на уписот.

Привремената основна организација во состав на работната организација во основање, основната организација во состав на работната организација, работната заедница во состав на субјектот на уписот, посебната заедница на ризици во состав на заедницата за осигурување или друг субјект што се наоѓа во составот на друго општествено правно лице се запишува во регистарската влошка на субјектот на уписот во чиј состав се наоѓа и има свој регистарски подброј.

Основната организација и другите субјекти на уписот што се наоѓаат во состав на исто општествено правно лице чие седиште се наоѓа на подрачјето на судот на уписот имаат регистарска влошка кај тој суд, со тоа што ги задржуваат своите подброеви од регистарската влошка на регистарскиот суд.

Деловната единица од член 25 на оваа уредба се запишува во регистарската влошка на работната организација односно основната организација и има свој подброј.

Деловната единица од член 26 на оваа уредба се евидентира во регистарската влошка на работната организација односно основната организација и има свој евиденционен подброј.

Член 110

Кон судскиот регистар се водат: контролник на броевите на регистарските влошки на субјектот на уписот и збирка на исправите.

Судот води и други книги и евиденции, пропишани со судскиот деловник.

Член 111

Контролникот на броевите на регистарските влошки на субјектот на уписот служи за давање и евиденција на броевите на регистарските влошки на субјектот (член 109 став 1) кај регистарскиот суд, а кај судот на уписот — за давање и евиденција на броевите на регистарските влошки на основните организации и на другите субјекти од член 109 став 3 на оваа уредба.

Контролникот на броевите се води во облик на книга.

За организациите на здружен труд и другите субјекти на уписот определени со сојузен закон, регистарскиот суд и судот на уписот водат книга на контролникот на броевите на регистарските влошки, која има идентификациона ознака број 1.

Ако со републички, односно со покраински прописи не е определено поинаку, регистарскиот суд и судот на уписот ги водат и следните книги на контролникот на броевите на регистарските влошки, и тоа:

- 1) за земјоделските и други задруги — која има идентификациона ознака број 2;
- 2) за самоуправните интересни заедници — која има идентификациона ознака број 3;
- 3) за други субјекти на уписот — која има идентификациона ознака број 4.

Секој субјект на уписот кој се запишува во судскиот регистар добива основен постојан број од соодветната книга на контролникот на броевите на регистарските влошки, зависно од тоа во која група спаѓа субјектот на уписот, а идентификациониот број се запишува под бројот на регистарската влошка.

Член 112

Збирка на исправи се води за секој субјект на уписот, кој има посебен број на регистарската влошка.

Збирката на исправите содржи: акт за основањето односно договор или самоуправна спогодба за основањето на субјектот на уписот, решение од надлежниот орган дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштитата при работата и другите пропишани услови, заверени потписи на лицата овластени за застапување, ако не се вложени во регистарската влошка, самоуправна спогодба за уредување на односите на работната организација во основање и на привремената основна организација, самоуправна спогодба за здружување, самоуправна спогодба за здружување на трудот на работниците во основната организација, статутот, измени и дополненија на тие исправи, исправи што според самоуправната спогодба, статутот или друг самоуправен општ акт се сметаат како деловна тајна или што надлежниот орган ги прогласил како деловна тајна.

Исправите од став 2 на овој член се одлагаат во збирката на исправите посебно за секој субјект на уписот во соодветните обвивки означени со бројот на регистарската влошка под кој е запишан субјектот на уписот.

Исправите и деловите на исправите од збирката на исправите што се однесуваат на податоците запишани во судскиот регистар можат да се разгледаат само ако за тоа постои оправдан интерес, по писмено одобрение од судијата надлежен за водење на судскиот регистар.

Исправите и податоците што се сметаат како деловна тајна не можат да се разгледаат.

2. Упис на податоците за субјектот и предметот на уписот во регистарските листови

Член 113

Во регистарските листови на регистарската влошка на субјектот на уписот се запишуваат предметот на уписот и податоците од значење за правниот промет, врз основа на решението на регистарскиот суд, кое ги содржи податоците од пријавата за упис.

Член 114

Ако уписот во судскиот регистар се врши врз основа на решение на регистарскиот суд, донесено по барање на надлежниот орган, односно по службена должност на судот, во соодветниот регистарски лист на регистарската влошка на субјектот на уписот се запишуваат податоци наведени во тоа решение.

Член 115

Ако поради здружување организацијата на здружен труд, односно друг субјект на уписот пре-

станува да постои, прво се запишува здружувањето — кај надлежниот регистарски суд, а потоа бришењето на субјектот на уписот — кај регистарскиот суд во кој е запишан субјектот на уписот кој престанува да постои, со назначување на бројот на регистарската влошка и називот на судот кај кој е запишано неговото здружување.

Член 116

Ако седиштето на новата работна организација, организирана и конституирана во смисла на член 29 од оваа уредба, се наоѓа на подрачјето на друг суд, регистарскиот суд што го донел решението за уписот на промените во организирањето, е должен, покрај решението за уписот, да ги достави до тој друг суд, како нов регистарски суд, и регистарските листови, исправите и збирката на исправите за таа нова работна организација.

Регистарскиот суд, по приемот на известувањето на судот од став 1 на овој член, за уписот на работната организација во својот регистар и за бројот на регистарската влошка под кој е запишана кај тој суд, ќе состави службена белешка на обвивката на регистарската влошка за називот и седиштето на новиот регистарски суд, како и за бројот на новата регистарска влошка под кој е запишана работната организација.

Ако здружувањето односно конституирањето на новиот субјект на уписот се врши кај друг регистарски суд, а не кај судот кај кој е запишан субјектот што престанува да постои, односно кој го менува статусот, регистарскиот суд што го запишува здружувањето односно конституирањето ја доставува пријавата за упис на бришењето на тој субјект на уписот (член 73) до судот кај кој е запишан субјектот на уписот, заради бришење на тој субјект од судскиот регистар кај тој суд. Кон пријавата судот прилага заверена фото-копија на решението за уписот на здружувањето, односно конституирањето.

Член 117

Ако поради промена на седиштето на субјектот на уписот се менува регистарскиот суд или судот на уписот, новиот регистарски суд, врз основа на пријавата за упис на промената на седиштето, од поранешниот регистарски суд ќе ја прибави регистарската влошка и збирката на исправите на субјектот на уписот. По срамнувањето на пријавата и регистарските листови што ги примил од предлагачот со регистарските листови од активниот дел на регистарската влошка на поранешниот регистарски суд и по донесувањето на решението за упис во судскиот регистар на субјектот на уписот, новиот регистарски суд примените регистарски листови ќе ги вложи во пасивниот дел на регистарската влошка, а обвивката од регистарската влошка со преградните картони од активниот дел и со регистарските листови и преградните картони од пасивниот дел ќе му ги врати на поранешниот регистарски суд.

Истовремено, новиот регистарски суд еден примерок од преписот на решението или заверена фото-копија од решението ќе достави до поранешниот регистарски суд, кој врз обвивката на регистарската влошка ќе запише службена белешка дека тој субјект на уписот го променил седиштето и дека е запишан кај нов регистарски суд и ќе го наведе бројот на регистарската влошка на тој суд.

Член 118

Бришењето на неоснован упис врз основа на правосилно решение на регистарскиот суд се запишува во соодветен регистарски лист кај регистарскиот суд и кај судот на уписот, зависно од податоците што се бришат, со назначување на бројот и датумот на решението за бришењето на неоснованиот упис.

Член 119

Анотацијата за ништавноста на уписот по правосилноста на пресудата се запишува во постојниот регистарски лист број 1 на субјектот на уписот, со назначување на називот и седиштето на судот и бројот и датумот на пресудата.

Член 120

По приемот на поднесокот на субјектот на уписот од член 98 став 2 на оваа уредба, регистарскиот суд и судот на уписот го евидентираат матичниот урoј на единствениот регистар во постојниот регистарски лист број 1.

Член 121

Ако против решението за уписот во судскиот регистар е изјавена жалба, ќе се состави за тоа службена белешка на регистарскиот лист број 1 на регистарската влошка на субјектот на уписот.

Ако жалбата се одбие, а решението за уписот се потврди, врз регистарскиот лист број 1 ќе се констатира тоа.

Ако жалбата се усвои, а решението за уписот се укине, врз регистарскиот лист број 1 ќе се состави службена белешка за тоа.

3. Објавување на уписот и издавање на извод од судскиот регистар**Член 122**

Податоците запишани во судскиот регистар што се однесуваат на организации на здружен труд што се занимаваат со стопански дејности се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“, а податоците запишани во судскиот регистар што се однесуваат на организации на здружен труд што се занимаваат со општествени дејности се објавуваат во службен лист определен со закон — на трошок на субјектот на уписот.

Ако субјектот на уписот што се занимава со општествени дејности го промени седиштето од територијата на една република односно автономна покраина на територијата на друга република односно автономна покраина, регистарскиот суд на поранешното седиште ќе го објави бришењето на уписот, а регистарскиот суд на новото седиште ќе го објави уписот во службеното гласило определено со закон.

Член 123

Регистарскиот суд со решение му налага на субјектот на уписот во определен рок однапред да го положи во депозит на судот потребниот износ за објавувањето на огласот за упис во судскиот регистар.

Ако субјектот на уписот во определениот рок не го положи определениот износ, регистарскиот суд по службена должност ќе ѝ наложи на службата на општественото книговодство кај која субјектот на уписот има жиро-сметка да изврши наплата на тој износ во корист на сметката на депозитот на судот.

Член 124

По донесувањето на решение за конечниот упис и наплата на износот од член 123 на оваа уредба, регистарскиот суд го доставува до надлежната организација текстот за објавувањето на огласот за упис во соодветниот службен лист односно службено гласило:

Текстот на огласот содржи:

- 1) назив и седиште на регистарскиот суд;
- 2) датум и број на решението за уписот;
- 3) број на регистарската влошка во која е извршен уписот;

4) предмет на уписот;

5) податоци од значење за правниот промет, според тоа како се запишани во регистарските листови.

Член 125

Изводот од судскиот регистар ги содржи само податоците запишани во соодветните регистарски листови и се издава на пропишаниот образец или на заверена фото-копија на регистарските листови на субјектот на уписот.

4. Посебна одредба**Член 126**

Се овластува сојузниот секретар надлежен за работи на правосудството да го пропише обликот и содржината: на обрасците на пријавите за упис во судскиот регистар кои истовремено содржат обрасци на изворникот на решението, на преписот на решението и регистарски листови, односно на евиденциониот лист; на обвивката на регистарската влошка; на преградните картони; на меѓукартоните на прегледот на уписот; на книгата на контролникот на броевите на регистарските влошки и на штембилите што судот ги употребува во постапката за упис, како и да го пропише видот на пријавата зависно од барањето и предметот на уписот, начинот на постапување за формирање и користење на регистарската влошка и на збирката на исправите.

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ**Член 127**

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок работоводникот орган на субјектот на уписот:

1) ако во пропишаниот рок не поднесе согласност од надлежниот орган на статутот или на одделни негови одредби (член 20 став 5);

2) ако во пропишаниот рок не го поднесе статутот со исправите за неговото усвојување (член 21 став 4);

3) ако во пропишаниот рок не го достави матичниот број на единствениот регистар (член 98 став 2);

4) ако во пропишаниот рок не ги достави измените и дополненијата на самоуправниот општ акт, кои не се однесуваат на промената на податоците од значење за правниот промет (член 100).

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 128**

Ако промените во организирањето на организациите на здружен труд или во друг субјект на уписот се довршени пред влегувањето во сила на оваа уредба, пријавата за упис ќе се поднесе според прописите што биле во сила во времето кога субјектот на уписот бил должен да ја поднесе пријавата за упис на тие промени.

Член 129

Уписите во судскиот регистар започнати по пријавите поднесени до денот на влегувањето во сила на оваа уредба ќе продолжат според прописите што се во сила до денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

Член 130

Ако работна организација или друг субјект на уписот е основан со актот за основањето или со самоуправната спогодба или договорот за основањето, работоводниот орган е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на налогот на регистарскиот суд да поднесе пријава до тој суд за упис

на усогласувањето на податоците за основањето на субјектот на уписот со одредбата на член 107 став 2 од оваа уредба, која се однесува на содржината на податоците на регистарските листови број 1 и број 1А.

Член 131

Организација на здружен труд, односно друго општествено правно лице кое при поднесувањето на пријавата за упис на промени не го означило матичниот број на единствениот регистар во таа пријава е должно тој да го достави до регистарскиот суд и судот на уписот во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

Член 132

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за уписите на организациите на здружен труд и на други субјекти во судскиот регистар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/77 и 68/78).

Член 133

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 581

21 септември 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинц, с. р.

781.

Врз основа на член 126 од Уредбата за уписите на организациите на здружен труд и на другите општествени правни лица во судскиот регистар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/83), сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ОБЛИКОТ И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА УПИС НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ПРАВНИ ЛИЦА ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

1. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се утврдува начинот на поднесување пријави за упис на организациите на здружен труд и на другите општествени правни лица во судскиот регистар и начинот на водење на судскиот регистар, на помошните книги и на збирката на исправите.

Со овој правилник се пропишуваат: обликот и содржината на обрасците на пријавите за упис во судскиот регистар и видот на пријавата за упис на определени податоци во судскиот регистар; обликот и содржината на образецот на обвиската на регистарската вложка, на обрасците на регистарските листови и на евиденционниот лист, на обрасците на прегледот на уписот во регистарската вложка, преградните картони и меѓукартони, на образецот на книгата на контролникот на броевите на регистарските вложки, на обрасците на решенијата за уписот во судскиот регистар, на образецот на изводот од судскиот регистар, на образецот на огласот за објавување на запишаните податоци како и обликот и содржината на штембилите што се употребуваат во постапката за упис во судскиот регистар и начинот на пополнување на тие обрасци.

II. ОБРАСЦИ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Член 2

Пријавите за упис во судскиот регистар се поднесуваат на обрасците, и тоа:

1) Образец ПОЗТ бр. 1 — Пријава за упис на субјект на уписот во судскиот регистар — комплет (во натамошниот текст: ПОЗТ бр. 1);

2) Образец ПООЗТ бр. 1А — Пријавата за упис на основна организација на здружен труд или на друг субјект во судскиот регистар — комплет (во натамошниот текст: ПООЗТ бр. 1А);

3) Образец ПСП бр. 2 — Пријава за упис на статусна промена на работна организација или на друг субјект — комплет (во натамошниот текст: ПСП бр. 2);

4) Образец ПБ бр. 3 — Пријава за упис на бришење односно престанување на организацијата на здружен труд или на друг субјект во судскиот регистар — комплет (во натамошниот текст: ПБ бр. 3);

5) Образец ПП бр. 4 — Пријава за упис на промени на податоци од значење за правниот промет во организацијата на здружен труд или во друг субјект — комплет (во натамошниот текст: ПП бр. 4);

6) Образец ПЕ бр. 5 — Пријава за упис или евидентирање на деловна единица во судскиот регистар — комплет (во натамошниот текст: ПЕ бр. 5);

7) Образец ПА бр. 6 — Пријава за упис на аднотација и нејзино бришење — комплет (во натамошниот текст: ПА бр. 6).

Обрасците на комплетите на пријавите од став 1 на овој член имаат по четири страни, а секоја страна има формат 205 × 290 mm.

Текстот на тие обрасци се печати на бела бездрвна хартија за пишување 50 до 70 g.

Обрасците од став 1 на овој член се отпечатени кон овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Член 3

Кон образецот на комплетот на пријавата од член 2 став 1 точ. 1, 2, 3, 5 и 6 на овој правилник, се поднесуваат соодветни комплети на прилози кон пријавата што се составен дел на пријавата и во кои се запишуваат податоци од значење за правниот промет, и тоа:

1) Образец РЛ/1 бр. 7 — Прилог кон пријавата бр. 1: фирма односно назив и седиште на субјектот на уписот — комплет (во натамошниот текст: Прилог кон пријавата бр. 1);

2) Образец РЛ/1А бр. 8 — Прилог кон пријавата бр. 1А: назив, седиште и одговорност на основачот — комплет (во натамошниот текст: Прилог кон пријавата бр. 1А);

3) Образец РЛ/2 бр. 9 — Прилог кон пријавата бр. 2: дејност односно работи на субјектот на уписот комплет (во натамошниот текст: Прилог кон пријавата бр. 2);

4) Образец РЛ/2А бр. 10 — Прилог кон пријавата бр. 2А: работи на надворешнотрговски промет на субјектот на уписот — комплет (во натамошниот текст: Прилог кон пријавата бр. 2А);

5) Образец РЛ/3 бр. 11 — Прилог кон пријавата бр. 3: овластување, вид и обем на одговорноста за обврските на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица — комплет (во натамошниот текст: Прилог кон пријавата бр. 3);

6) Образец РЛ/3А бр. 11А — Прилог кон пријавата бр. 3А: вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврските на други општествени правни лица — комплет (во натамошниот текст: Прилог кон пријавата бр. 3А);

7) Образец РЛ/4 бр. 12 — Прилог кон пријавата бр. 4: имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања — комплет (во натамошниот текст: Прилог кон пријавата бр. 4);

8) Образец РЛ/4А бр. 13 — Прилог кон пријавата бр. 4А: имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања — комплет (во натамошниот текст: Прилог кон пријавата бр. 4А);

9) Образец РЛ/5 бр. 14 — Прилог кон пријавата бр. 5: назив и седиште на основните организации на здружен труд или на другите субјекти — комплет (во натамошниот текст: Прилог кон пријавата бр. 5);

10) Образец РЛ/5А бр. 15 — Прилог кон пријавата бр. 5А: назив и место на работењето на деловните единици што се запишуваат во судскиот регистар — комплет (во натамошниот текст: Прилог кон пријавата бр. 5А);

11) Образец РЛ/5Б бр. 16 — Прилог кон пријавата бр. 5Б: назив и место на работењето на деловните единици што се евидентираат — комплет (во натамошниот текст: Прилог кон пријавата бр. 5Б);

12) Образец РЛ/5Ц бр. 17 — Прилог кон пријавата бр. 5Ц: фирма и седиште на здружените организации во сложена организација на здружен труд или во деловна заедница — комплет (во натамошниот текст: Прилог кон пријавата бр. 5Ц);

13) Образец РЛН бр. 18 — Прилог кон пријавата бр. —, продолжение на страната — комплет. Кон пријавата се прилагаат, по потреба, и следните обрасци:

1) Образец ЗП бр. 35 — Заверени потписи на лицата овластени за застапување (во натамошниот текст: ЗП бр. 35);

2) Образец ОУ бр. 36 — Оглас за објавување на упис во судскиот регистар (во натамошниот текст: ОУ бр. 36).

Обрасците од ст. 1 и 2 на овој член се отпечатени кон овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Член 4

Обрасците на комплетите на прилозите кон пријавата од член 3 став 1 на овој правилник, освен обрасците од точ. 2 и 12 на тој став, имаат формат 205 X 290 mm, а обрасците од точ. 2 и 12 имаат формат 390 X 290 mm.

Обрасците од член 3 став 2 на овој правилник имаат формат 205 X 290 mm.

Текстот на обрасците од ст. 1 и 2 на овој член се печати на бела бездрвна хартија за пишување 50 до 70 g во црна боја, освен регистарските листови и евиденциониот лист, кои се печатат на бела бездрвна хартија за пишување 80 g.

При печатењето на обрасците не може да се отстапи од обликот, содржината и квалитетот на хартијата и бојата на печатот, што се пропишани со овој правилник.

Член 5

Пријавата за упис на основање на субјектот на уписот од чл. 12, 13 и 56 на Уредбата за уписите на организациите на здружен труд и на другите општествени правни лица во судскиот регистар во натамошниот текст: Уредбата, се поднесува на Образецот ПОЗТ бр. 1, со комплетот на прилозите кон пријавата бр. 1, 1А, 2, 3 и 4.

Член 6

Пријавата за упис на пренотација на конечната одлука за организирање на привремена основна организација на здружен труд од член 14 став 1 на

Уредбата се поднесува на Образецот ПООЗТ бр. 1А, со комплетот на прилозите кон пријавата бр. 1, 2, 3, 3А и 4.

Член 7

Пријавата за упис на пренотација на одлука за организирање на основна организација на здружен труд (во натамошниот текст: основна организација) од член 16 став 1, член 57 став 1 и член 58 став 1 на Уредбата, се поднесува на Образецот ПООЗТ бр. 1А, со комплетот на прилозите кон пријавата бр. 1 и 2.

Пријавата за упис на бришење на пренотација на одлука за организирање на основна организација од член 19 став 1 на Уредбата, се поднесува на Образецот ПБ бр. 3.

Пријавата за упис на пренотација на одлука за издвојување на основна организација од член 63 став 1 на Уредбата, се поднесува на Образецот ПООЗТ бр. 1А со комплетот на прилогот кон пријавата бр. 1.

Член 8

Пријавата за упис и бришење на аднотација од член 17 став 1, член 18 став 1, член 24 став 1, член 62 став 1, член 64 ст. 1 и 2, член 90 ст. 1 и 3 и член 92 став 2 на Уредбата, се поднесува на Образецот ПА бр. 6.

Пријавата за упис на аднотација односно промена од член 28 став 2 и член 40 на Уредбата, се поднесува на Образецот ПА бр. 4 односно ПООЗТ бр. 1А, со комплетот на прилогот кон пријавата бр. 1 односно бр. 3А.

Член 9

Пријавата за упис на конституирање на субјект на уписот од член 20 став 1, член 22 став 1 и член 56 став 1 на Уредбата, се поднесува на Образецот ПОЗТ бр. 1, со комплетот на прилозите кон пријавата бр. 1, 2, 3 и 4, со тоа што кон пријавата за упис на конституирање на работна организација што во својот состав има основни организации се приложува и прилогот кон пријавата бр. 5.

Ако истовремено со пријавата од став 1 на овој член се поднесува пријава за упис односно евидентирање на деловна единица од член 25 став 1 и член 26 став 1 на Уредбата, кон пријавата се прилага и прилогот кон пријавата бр. 5А, односно бр. 5Б.

Член 10

Пријавата за упис на конституирање на основна организација од член 22 став 3, член 31 став 1, член 43, член 44 став 3, член 60 став 1, член 66 став 1, член 68 став 4, член 69 став 4 и член 72 став 1 на Уредбата, се поднесува на Образецот ПООЗТ бр. 1А со комплетот на прилозите кон пријавата бр. 1, 2, 3, 3А и 4.

Член 11

Пријавата за упис на деловна единица од член 25 ст. 1 и 4, чл. 45 и 49 и член 73 став 6 на Уредбата, се поднесува на Образецот ПЕ бр. 5, со комплетот на прилозите кон пријавата бр. 1, 2 и 4.

Пријавата за упис на промена кај запишана деловна единица се поднесува на Образецот ПЕ бр. 5, со комплетот на соодветниот прилог кон пријавата, зависно од податокот што се менува.

Пријавата за евидентирање на деловна единица од член 26 став 1, член 49 и член 73 став 6 на Уредбата, се поднесува на Образецот ПЕ бр. 5, со комплетот на прилогот кон пријавата бр. 5Б.

Пријавата за бришење на деловна единица од член 103 став 1 на Уредбата, се поднесува на Образецот ПЕ бр. 5.

Член 12

Пријавата за упис на организирање и конституирање на сложена организација на здружен труд (во натамошниот текст: сложена организација) од член 27 став 1 и член 35 на Уредбата и за упис на здружување во деловна заедница од член 39 став 1 на Уредбата, се поднесува на Образецот ПОЗТ бр. 1, со комплетот на прилогот кон пријавата бр. 1, 2, 3, 4 и 5Ц.

Член 13

Пријавата за упис на формирање и конституирање на работна заедница од член 42 став 3 на Уредбата се поднесува на Образецот ПООЗТ бр. 1А, со комплетот на прилозите кон пријавата бр. 1, 2, 3 и 4.

Пријавата за упис на промена на податоци од значење за правниот промет кај работна заедница се поднесува на Образецот ПООЗТ бр. 1А, со комплетот на прилогот кон пријавата зависно од податокот што се менува.

Член 14

Пријавата за упис на основање и конституирање на заедница за осигурување на имот и лица од член 44 ст. 1 и 5 на Уредбата и на банкарска организација од член 47 став 1, член 50 став 2 и член 52 на Уредбата, се поднесува на Образецот ПОЗТ бр. 1, со комплетот на прилозите кон пријавата бр. 1, 1А, 2, 3 и 4, со тоа што кон пријавата за упис на заедница на осигурување што во својот состав има посебни заедници за ризици (член 44 став 3 на Уредбата) се прилага и прилогот кон пријавата бр. 5.

Член 15

Пријавата за упис на организирање и конституирање на работна организација што во својот состав има основни организации од член 30 став 1, член 68 став 3 и член 69 став 1 на Уредбата, се поднесува на Образецот ПСП бр. 2, со комплетот на прилозите кон пријавата бр. 1, 2, 3, 3А, 4 и 5.

Член 16

Пријавата за упис на организирање и конституирање на работна организација што во својот состав нема основни организации од член 32 став 1, член 65 став 1, член 68 став 2, член 70 став 1 и член 75 став 1 на Уредбата, се поднесува на Образецот ПСП бр. 2, со комплетот на прилозите кон пријавата бр. 1, 2, 3 и 4.

Член 17

Пријавата за упис на бришење од судскиот регистар на организација на здружен труд или на друго општествено правно лице од член 15 став 1, член 34, член 38 став 1, чл. 41, 46, 51, член 62 став 3, член 65 став 5, член 66 став 5, член 67 став 4, член 68 став 8, член 73 став 1, член 102, став 1 и член 104 ст. 1 и 4 на Уредбата, се поднесува на Образецот ПБ бр. 3.

Пријавата за упис на бришење од судскиот регистар на основна организација од член 61 на Уредбата се поднесува на Образецот ПООЗТ бр. 1А.

Член 18

Пријавата за упис на право на вршење работи на надворешнотрговскиот промет од член 53 став 1 на Уредбата се поднесува на Образецот ПП бр. 4, а за основна организација — на Образецот ПОЗТ бр. 1А, со комплетот на прилозите кон пријавата бр. 2А и 4А.

Член 19

Пријавата за упис на промена на податоци од значење за правниот промет кај субјектот на уписот од член 28 став 2, член 36 став 1, член 46, член 48 став 1, член 51, член 54 став 1, член 55, член 77 став 1, член 78 став 1, член 79, член 80 став 1, чл. 81 до 87 став 1, член 89 ст. 1 и 4, член 91 став 1, член 93 и 96 став 1 и член 99 став 1 на Уредбата се поднесува на Образецот ПП бр. 4, а за основни организации — на Образецот ПООЗТ бр. 1А, со соодветниот комплет на прилозите кон пријавата, и тоа:

1) бр. 1 — за промена на фирмата односно називот на седиштето и поблиската адреса односно на други факти определени со закон;

2) бр. 1А — за промена на основачот, седиштето, видот и обемот на одговорноста на основачот, за дополнителното здружување во заедница за осигурување на имот и лица односно за дополнително пристапување во банка;

3) бр. 2 — за промена на дејноста односно работите;

4) бр. 2А — за промена на правото на вршење работи на надворешнотрговски промет;

5) бр. 3 — за промена на овластувањата, видот и одговорноста на субјектот на уписот за обврските во правниот промет со трети лица;

6) бр. 3А — за промена на видот и обемот на одговорноста на субјектот на уписот за обврските на други општествени правни лица;

7) бр. 4 — за промена на лицето овластено за застапување и границите на неговото овластување;

8) бр. 4А — за промена на лицето овластено за застапување во надворешнотрговскиот промет и границите на неговото овластување;

9) бр. 5Ц — за дополнително пристапување во сложена организација односно деловна заедница.

Член 20

Образецот РЛН бр. 18 — Прилог кон пријавата бр. —; продолжение на страната, служи за запишување на податоци во прилозите кон пријавата што не можат да се запишат во прилозите кон пријавата бр. 1, 2, 2А, 3, 3А и 4А.

Ако се користи продолжение на страната на прилогот кон пријавата, на претходната страна на прилогот кон пријавата се запишува бројот на продолжението, а во горниот десен агол на продолжението на страната на прилогот кон пријавата се означува бројот на прилогот кон пријавата.

За продолжение на прилозите кон пријавата бр. 1А, 5, 5А, 5Б и 5Ц предлагачот ги користи тие образци, со тоа што продолжението се врши со додавање на следниот подброј односно реден број и го запишува наредниот подброј односно редниот број на претходната страна на прилогот кон пријавата во рубриката под називот: „Следи нов прилог кон пријавата со подброј односно реден број“.

III. ДЕЛОВИ НА КОМПЛЕТОТ НА ПРИЈАВАТА

Член 21

Секој комплет на пријавата од член 2 став 1 на овој правилник се состои од четири дела, и тоа:

- „1. Пријава за судот“;
- „2. Изворник на решението“;
- „3. Препис на решението“;
- „4. Копија на пријавата за странката“.

Содржината на делот на комплетот на пријавата: „1. Пријава за судот“ е идентична на содржината на делот на комплетот „4. Копија на пријавата за странката“. а содржината на делот на комплетот на пријавата: „2. Изворник на решението“ е идентична на содржината на делот на комплетот „3. Препис на решението“.

Член 22

Секој комплет на прилозите кон пријавата од член 3 став 1 на овој правилник, освен прилогот кон пријавата бр. 5Б, се состои од пет дела кои во врвот се залепени, и тоа:

- „1. Прилог кон пријавата за судот“;
- „2. Регистарски лист“;
- „3. Прилог кон изворникот на решението“;
- „4. Прилог кон преписот на решението“;
- „5. Копија на прилогот кон пријавата за странката“.

Содржината на прилогот: „1. Прилог кон пријавата за судот“ и е идентична на содржината на прилогот „5. Копија на прилогот кон пријавата за странката“, а содржината на прилогот: „3. Прилог кон изворникот на решението“ е индентична на содржината на прилогот „4. Прилог кон преписот на решението“.

Комплетот на прилогот кон пријавата бр. 5Б се состои од пет дела кои во врвот се залепени, и тоа:

- „1. Прилог кон пријавата на судот“;
- „2. Евиденционен лист“;
- „3. Прилог кон изворникот на решението“;
- „4. Прилог кон преписот на решението“;
- „5. Копија на прилогот кон пријавата за странката“.

Содржината на прилогот: „1. Прилог кон пријавата за судот“ е индентична на содржината на прилогот „5. Копија на прилогот кон пријавата за странката“, а содржината на прилогот: „3. Прилог кон изворникот на решението“ е индентична на содржината на прилогот „4. Прилог кон преписот на решението“.

Член 23

Делот од комплетот на пријавата: „3. Препис на решението“ и деловите од комплетот на прилогот кон пријавата: „2. Регистарски лист“, „2. Евиденционен лист“ и „4. Прилог кон преписот на решението“ се печатат и поединечно.

Член 24

Ако предлагачот или другиот учесник му ја упатува пријавата на регистарскиот суд на јазикот на народот или на народноста што е во службена употреба во судот, комплетот на пријавата го пополнува со машина за пишување истовремено Регистарскиот суд го пополнува само уводниот дел и изреката на решението, како и уводниот дел на прилогот кон изворникот и преписот на решението и регистарскиот лист.

Ако предлагачот или другиот учесник му ја упатува пријавата на регистарскиот суд на јазикот на народот или на народноста што не е во службена употреба во судот, то пополнува само делот на пријавата под називот „1. Пријава за судот“ и „4. Копија на пријавата за странката“ и делот на прилогот кон пријавата под називот „1. Прилог кон пријавата за судот“ и „5. Копија на прилогот кон пријавата за странката“. Во тој случај регистарскиот суд ги пополнува другите делови на наведените образци при донесувањето на решението за упис во судскиот регистар.

Ако решението им се доставува на организации здружени во сложена организација односно во деловна заедница кон пријавата за упис се прилага и потребниот број на образци „3. Препис на решението“ и „4. Прилог кон преписот на решението“.

Извршените уписи во комплетите на прилозите кон пријавата не можат да се прецртуваат ниту да се бришат.

IV. ОБРАСЦИ И ШТЕМБИЛИ ШТО ГИ УПОТРЕБУВА СУДОТ

Член 25

Во постапката за упис во судскиот регистар судот ги употребува образците на решението, кои се составен дел на комплетот на пријавата, и тоа:

1) Образец ПОЗТ бр. 1а — Решение за упис на субјектот на уписот во судскиот регистар;

2) Образец ПООЗТ бр. 1Аа — Решение за упис на основна организација на здружен труд или на друг субјект во судскиот регистар;

3) Образец ПСП бр. 2а — Решение за упис на статусна промена на работна организација или на друг субјект;

4) Образец ПБ бр. 3а — Решение за упис на бришење, односно престанување на организација на здружен труд или на друг субјект во судскиот регистар;

5) Образец ПП бр. 4а — Решение за упис на промени на податоци од значење за правниот промет во организација на здружен труд или во друг субјект;

6) Образец ПЕ бр. 5а — Решение за упис или евидентирање на деловна единица во судскиот регистар;

7) Образец ПД бр. 6а — Решение за упис на аднотација и нејзино бришење;

8) Образец РЛ/1 бр. 7а — Прилог кон решението бр. 1: фирма односно назив и седиште на субјектот на уписот;

9) Образец РЛ/1А бр. 8а — Прилог кон решението бр. 1А: назив, седиште и одговорност на основачот;

10) Образец РЛ/2 бр. 9а — Прилог кон решението бр. 2 дејност, односно работи на субјектот на уписот;

11) Образец РЛ/2А бр. 10а — Прилог кон решението бр. 2А: работи на надворешнотрговски промет на субјектот на уписот;

12) Образец РЛ/3 бр. 11а — Прилог кон решението бр. 3: овластувања, вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврските во правниот промет со трети лица;

13) Образец РЛ/3А бр. 11Аа — Прилог кон решението бр. 3А: вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврски на други општествени правни лица;

14) Образец РЛ/4 бр. 12а — Прилог кон решението бр. 4: имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања;

15) Образец РЛ/4А бр. 13а — Прилог кон решението бр. 4А: имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања;

16) Образец РЛ/5 бр. 14а — Прилог кон решението бр. 5: назив и седиште на основните организации на здружен труд или на други субјекти;

17) Образец РЛ/5А бр. 15а — Прилог кон решението бр. 5А: назив и место на работењето на деловните единици што се запишуваат во судскиот регистар;

18) Образец РЛ/ 5Б бр. 16а — Прилог кон решението бр. 5Б: назив и место на работењето на деловните единици што се евидентираат;

19) Образец РЛ/ 5Ц бр. 17а — Прилог кон решението бр. 5Ц: фирма и седиште на здружените организации во сложена организација или во деловна заедница;

20) Образец РЛН бр. 18а — Прилог кон решението бр. —, продолжение на страната.

Член 26

За регистарските листови судот ги употребува образците кои се составен дел на комплетот на прилогот кон пријавата, и тоа:

1) Образец РЛ/1 бр. 7б — Регистарски лист бр. 1: фирма односно назив и седиште на субјектот на уписот;

2) Образец РЛ/1А бр. 86 — Регистарски лист бр. 1А: назив, седиште и одговорност на основачот;

3) Образец РЛ/2 бр. 96 — Регистарски лист бр. 2: дејност, односно работи на субјектот на уписот;

4) Образец РЛ/2А бр. 106 — Регистарски лист бр. 2А: работи на надворешнотрговски промет на субјектот на уписот;

5) Образец РЛ/3 бр. 116 — Регистарски лист бр. 3: овластувања, вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврските во правниот промет со трети лица;

6) Образец РЛ/3А бр. 11АБ — Регистарски лист бр. 3А: вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврските на други општествени правни лица;

7) Образец РЛ/4 бр. 126 — Регистарски лист бр. 4: имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања;

8) Образец РЛ/4А бр. 136 — Регистарски лист бр. 4А: имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања;

9) Образец РЛ/5 бр. 146 — Регистарски лист бр. 5: назив и седиште на основните организации на здружен труд или на други субјекти;

10) Образец РЛ/5А бр. 156 — Регистарски лист бр. 5А: назив и место на работењето на деловните единици што се запишуваат во судскиот регистар;

11) Образец РЛ/5Б бр. 166 — Евиденционен лист бр. 5Б: назив и место на работењето на деловните единици што се евидентираат;

12) Образец РЛ/5Ц бр. 176 — Регистарски лист бр. 5Ц: фирма и седиште на здружените организации во сложена организација или во деловна заедница;

13) Образец РЛН бр. 186 — Регистарски лист бр. — продолжение на страната.

Член 27

Во постапката за упис во судскиот регистар судот ги употребува следните штембили:

1) штембил бр. 1 — Упис на аднотација за поведување спор и бришење на таа аднотација;

2) штембил бр. 2 — Решение за упис на бришење на пренотација на одлука за организирање — издвојување на основна организација на здружен труд;

3) штембил бр. 3 — Аднотација за здружување во сложена организација на здружен труд или во деловна заедница;

4) штембил бр. 4 — Аднотација за отворање постапка за санација и бришење на таа аднотација;

5) штембил бр. 5 — Решение за аднотација на заклучување на присилно порамнување;

6) штембил бр. 6 — Аднотација за спроведување постапка за редовна ликвидација односно за отворање постапка за стечај;

7) штембил бр. 7 — Упис на престанување на субјектот на уписот поради статусна промена;

8) штембил бр. 8 — Упис на бришење на субјектот на уписот;

9) штембил бр. 9 — Службена белешка за изјавена жалба;

10) гарнитура на штембилите означени со броевите 1 до 9 и 0, што служат за ставање број на регистарската влошка врз обвивката на регистарската влошка и на подброеви, односно редни броеви на преградните картони и меѓукартони и соодветните регистарски листови.

Штембилите од став 1 на овој член ги имаат следните димензии:

1) штембилот бр. 1 — 120×60 mm;

2) штембилите бр. 2, 3, 4, 6, 8 и 9 — 90×50 mm;

3) штембилите бр. 5 и 7 — 120×80 mm.

Содржината на штембилите од став 1 на овој член е отпечатена кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 28

Сите уписи судот ги врши во пропишаните обрасци на регистарските листови со машина за пишување односно со ставање штембил.

Член 29

За обвивката на регистарската влошка, на преградниот картоп и на преградниот меѓукартон судот ги употребува следните обрасци:

1) Образец РВЛ бр. 19 — Обвивка на регистарската влошка;

2) Образец ПК бр. 20 — Преграден картоп на регистарската влошка на субјектот на уписот со попис на основните организации на здружен труд или на други субјекти (активен дел);

3) Образец ПК бр. 21 — Преглед на уписот во регистарската влошка на субјектот на уписот (активен дел);

4) Образец ПК бр. 22 — Преграден картоп на регистарската влошка на субјектот на уписот со попис на основните организации на здружен труд или на други субјекти (пасивен дел);

5) Образец ПК бр. 23 — Преграден картоп на регистарската влошка на субјектот на уписот (пасивен дел);

6) Образец ПКЕ бр. 24 — Преграден картоп на делот на регистарската влошка со попис на деловните единици (активен дел);

7) Образец ПКЕ бр. 25 — Преглед на уписот во делот на регистарската влошка за деловната единица (активен дел);

8) Образец ПКЕ бр. 26 — Преграден картоп на делот на регистарската влошка со попис на деловните единици (пасивен дел);

9) Образец ПКЕ бр. 27 — Преграден картоп на делот на регистарската влошка за деловната единица (пасивен дел);

10) Образец ПМК бр. 28 — Преграден меѓукартон на регистарската влошка за субјектот на уписот (пасивен дел);

11) Образец ПМЕ бр. 29 — Преграден меѓукартон на делот на регистарската влошка за деловната единица (пасивен дел);

12) Образец ПКП бр. 30 — Продолжение на прегледот на уписот во регистарската влошка за субјектот на уписот (активен дел);

13) Образец ПКП бр. 31 — Продолжение на прегледот на уписот во делот на регистарската влошка за деловната единица (активен дел).

Обрасците од став 1 на овој член се отпечатени кон овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Член 30

Образецот на обвивката на регистарската влошка има формат 235×315 mm и е изработен од прешпан-картон со двоен пластичен механизам.

Обрасците на преградните картони и на прегледот на уписот имаат формат 225×290 mm, а обрасците на преградните меѓукартони имаат формат 205×300 mm и се печатат на бела бездрвна хартија 120 g.

Текстот на преградниот картон ПК бр. 20 и текстот на прегледот на уписот ПК бр. 21 се печатат во црвена боја. Текстот на преградните картони ПК бр. 22 и ПК бр. 23 и текстот на преградниот меѓукартон ПМК бр. 28 се печатат во сина боја. Текстот на преградниот картон ПКЕ бр. 24 и текстот на прегледот на уписот ПКЕ бр. 25 се печатат во зелена боја. Текстот на преградните картони ПКЕ бр. 26 и ПКЕ бр. 27 и текстот на преградниот меѓукартон ПМЕ бр. 29 се печатат во костенлива боја.

Образецот ПКП бр. 30 има формат 205 × 290 mm и се печати на бела бездрвна хартија за пишување 80 g во црвена боја.

Образецот ПКП бр. 31 има формат 205 × 290 mm и се печати на бела бездрвна хартија за пишување 80 g во зелена боја.

Член 31

Извод од судскиот регистар се издава на Образецот ИР бр. 33 — Извод од судскиот регистар и на Образецот ИРП бр. 34 — Извод од судскиот регистар — продолжение на страната, кои се отпечатени кон овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Наместо извод од судскиот регистар на образците од став 1 на овој член можат да се издадат заверени фото-копии на регистарските листови.

Образците од став 1 на овој член имаат формат 205 × 290 mm и се печатат на бела бездрвна хартија за пишување 50 до 70 g во црна боја.

Член 32

Судот води книга на контролникот на броевите на регистарските влошки на Образецот КРВЛ бр. 32 и таа има 100 страни. Книгата е укоричена во тврди картонски корици во полуплатно, а листовите на таа книга имаат формат 205 × 290 mm.

Текстот на образецот се печати на бела бездрвна хартија 100 g во црна боја.

Образецот од став 1 на овој член е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

V. ПОСТАПУВАЊЕ НА СУДОТ ВО ВОДЕЊЕТО НА СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Член 33

Секој субјект на уписот, освен основната организација, работната организација и друг субјект кој е во состав на друго општествено правно лице, при уписот во судскиот регистар добива број на регистарската влошка односно соодветен реден број од соодветната книга на контролникот на броевите на регистарските влошки.

Редните броеви во секоја книга на броевите на регистарските влошки се основни постојани броеви на регистарските влошки и за подрачјето на еден суд почнуваат од број 1 за секоја група на субјекти, без оглед на тоа дали е во прашање регистарски суд или суд на уписот, со тоа што пред основниот постојан број на регистарската влошка задолжително се става идентификациската ознака од член 111 ст. 3 и 4 на Уредбата.

Од основниот број на регистарската влошка се изведуваат подброевите на субјектите кои се наоѓаат во состав на друго општествено правно лице, така што првата група на броеви се користи за основниот постојан број на регистарската влошка, втората — за подброј на субјектот кој се наоѓа во состав на тоа лице, третата содржи идентификациска ознака на деловните единици, а четвртата се користи за подброеви на деловните единици. Секоја група на броеви почнува од подбројот односно од редниот број 1.

Подброевите на субјектите кои се во состав на друго општествено правно лице се добиваат од регистарскиот лист бр. 5, а подброевите на деловните единици — од регистарскиот лист бр. 5А односно од евиденциониот лист бр. 5Б.

Идентификациската ознака за деловните единици што се запишуваат во судскиот регистар се означува со бројот 1, а за деловните единици што се евидентираат во судскиот регистар — со бројот 2. Тие ознаки веќе се запишани во образците на комплетот на прилогот кон пријавата бр. 5А и бр. 5Б.

Член 34

За решението со кое се усвојува барање за упис во судскиот регистар судот ги употребува пропишаните образци содржани во комплетот на секоја пријава под називот: „2. Изворник на решението“ и „3. Препис на решението“.

Составен дел на решението од став 1 на овој член се приложите кон изворникот на решението и приложите кон преписот на решението, што се содржани во комплетот на приложите кон пријавата под називот „3. Прилог кон изворникот на решението“ и „4. Прилог кон преписот на решението“.

Регистарскиот лист односно евиденциониот лист од комплетот на приложите кон пријавата под називот: „2. Регистарски лист“ и „2. Евиденционен лист“ се вложуваат по пополнувањето во соодветната регистарска влошка на субјектот на уписот.

Приложите кон изворникот на решението, преписот на решението и регистарскиот лист односно евиденциониот лист се пополнуваат со машица за пишување истовремено.

Во приложите кон изворникот и преписот на решението, регистарскиот лист односно евиденциониот лист, регистарскиот суд ги запишува истовремено со машина за пишување во рубриката „датум на уписот“ — датумот кога решението е донесено; во рубриката „датум на претходниот упис“ — датумот што му претходел на тој упис; во рубриката „број на претходниот упис“ — редниот број на уписот што му претходел на тој упис а во рубриката „број на уписот“ — редниот број на тековниот упис.

Член 35

Регистарскиот суд му доставува на судот на уписот, кога тоа е предвидено со Законот за постапка за упис во судскиот регистар, комплет на пријавата со приложите кон изворникот и препис на решението, со регистарските листови односно со евиденциониот лист и исправите и доказите.

Судот на уписот, по приемот на исправите од став 1 на овој член, од соодветната книга на контролникот на броевите на регистарските влошки го определува бројот на регистарската влошка за субјектот на уписот, водејќи сметка за тоа за сите субјекти кои се во составот на исто општествено правно лице да се определува еден основен постојан број на регистарската влошка, а ги задржува подброевите што ги определил регистарскиот суд. Бројот на регистарската влошка судот на уписот го запишува во соодветните рубрики на примените образци од став 1 на овој член и веднаш за тој број ги известува регистарскиот суд и предлагачот.

По приемот на известувањето, регистарскиот суд го запишува во соодветната регистарска влошка и во соодветните регистарски листови, бројот на регистарската влошка на судот на уписот.

Член 36

Вложување на регистарските листови односно на евиденциониот лист се врши според основниот постојан број на регистарската влошка.

При вложувањето на регистарските листови односно на евиденциониот лист, а по распоредувањето по основните постојани броеви на регистарските влошки, се врши распоредување по подброевите на субјектите кои се наоѓаат во состав на друго општествено правно лице односно по подброевите на деловните единици.

При вложувањето на регистарските листови во рамките на една регистарска влошка, а по распоредувањето по подброевите на субјектите на уписот, регистарските листови се распоредуваат според идентификациските броеви што се наоѓаат во горниот десен агол на секој регистарски лист односно свиденционен лист.

Член 37

Кога судот запишува промена на податоците што се запишани во соодветните регистарски листови, овластениот работник на судот ги извлекува од активниот дел на регистарската влошка претходните регистарски листови што се заменуваат и ги вложува на соодветно место во пасивниот дел на регистарската влошка, а новите регистарски листови ги вложува на нивните места во активниот дел на регистарската влошка и тоа го потврдува со својот потпис во соодветната рубрика на прегледот на уписот во регистарската влошка.

Член 38

Обвивката на регистарската влошка служи за заштита на регистарските листови односно на евиденционите листови што се вложени во неа и за прицврстување на преградните картони, на прегледот на уписот во регистарската влошка и на преградните меѓукартони.

На обвивката на регистарската влошка се ставаат бројот на регистарската влошка со соодветните подброеви на субјектите кои се во состав на субјектот на уписот и со подброевите на деловните единици — со втиснување на штембилите на броевите од гарнитурата на броеви, како и фирмата и седиштето на субјектот на уписот.

Секоја обвивка на регистарската влошка има носач во кој се вложува организационата лента.

Организационата лента служи за запишување на броевите на регистарската влошка на субјектот на уписот и подброевите на субјектите кои се наоѓаат во состав на субјектот на уписот.

Во горниот дел на организационата лента, во првата група од пет полиња се запишува идентификациската ознака од контролниот на броевите на регистарската влошка и бројот на регистарската влошка на субјектот на уписот, во втората група од три полиња се запишува последниот подброј на субјектот кој се наоѓа во состав на субјектот на уписот, а во третата група од едно поле се запишува идентификациската ознака на деловните единици што се запишуваат во судскиот регистар (број 1), а во четвртата група од три полиња се запишува последниот подброј на деловната единица.

Средниот дел на организационата лента служи за запишување на фирмата и седиштето на субјектот на уписот, а долниот дел — за поставување „јавач“ за визуелно следење на одделни фази на работата или постапките, зависно од потребата на судот.

Член 39

Во рамките на една регистарска влошка можат да се користат повеќе обвивки на регистарските влошки, зависно од бројот на субјектите на уписот односно бројот на деловните единици во составот на субјектот на уписот.

Една обвивка на регистарската влошка служи за вложување на регистарските листови на субјектот на уписот и најмногу за десет субјекти кои се наоѓаат во составот на субјектот на уписот или на деловните единици во неговиот состав, што се за-

пишуваат во судскиот регистар. За секои наредни десет субјекти кои се наоѓаат во составот на истиот субјект на уписот, се користи нова обвивка на регистарската влошка по истиот број на регистарската влошка.

Ако во составот на субјектот на уписот постојат деловни единици, што се запишуваат во судскиот регистар, за секои десет деловни единици се користи посебна обвивка на регистарската влошка која се обележува со бројот на регистарската влошка на субјектот на уписот во чиј состав се наоѓаат деловните единици. За секои наредни десет деловни единици се користи нова обвивка на регистарската влошка под истиот број на регистарската влошка на субјектот на уписот, но со нови подброеви на деловните единици.

Секоја обвивка на регистарската влошка на субјектот на уписот кој во својот состав има други субјекти, содржи на почетокот преграден картон на регистарската влошка на субјектот на уписот со попис на основните организации на здружен труд или на другите субјекти (активен дел) — Образец ПК бр. 20 и преграден картон на регистарската влошка на субјектот на уписот со попис на основните организации на здружен труд или на другите субјекти (пасивен дел) — Образец ПК бр. 22.

На начинот предвиден со овој член се формира и обвивката на регистарската влошка за деловните единици што се запишуваат во судскиот регистар, со тоа што се користи преградниот картон на делот на регистарската влошка со пописот на деловните единици (активен дел) — Образец ПКЕ бр. 24. и преградниот картон на делот на регистарската влошка со пописот на деловните единици (пасивен дел) — Образец ПКЕ бр. 26.

Член 40

Ако во пасивниот дел на регистарската влошка не е можно повеќе да се вложуваат регистарските листови што престанале да важат, поранешните регистарски листови се вложуваат по хронолошки ред во посебна обвивка на регистарската влошка под истиот број на регистарската влошка со видна ознака дека е во прашање само пасивен дел на регистарската влошка.

Во посебната обвивка на пасивниот дел на регистарската влошка се става соодветен број на преградни картони и преградни меѓукартони за пасивниот дел, зависно од бројот на субјекти на уписот на кои се однесуваат тие регистарски листови.

Член 41

Во обвивката на регистарската влошка се вложуваат соодветните регистарски листови според подброевите на субјектите кои се во составот на субјектот на уписот и според идентификациските броеви на регистарските листови, кои се отпечатени во горниот десен агол.

Член 42

Во преградниот картон на регистарската влошка на субјектот на уписот со пописот на основните организации или на другите субјекти (активен дел) — Образец ПК бр. 20 се запишуваат: основниот број на регистарската влошка со подброевите и називот и седиштето на основните организации на здружен труд, а во него можат да се запишат називите на десет основни организации. На образецот на тој картон се отпечатени броевите од 1 до 9 и 0 за да се внесуваат, по потреба, соодветните бројки на десетици со штембил од гарнитурата на броеви од 1 до 9 и 0. Преградниот картон се изрежува од страна по отпечатената линија така што на изрежаното јазиче да остане само кратенката „ОЗТ“.

Член 43

Во заглавјето на прегледот на уписот во регистарската влошка на субјектот на уписот (активен

дел) — Образец ПК бр. 21 се запишува фирмата односно називот и седиштето на субјектот на уписот и бројот на регистарската влошка. Тој преглед на уписот служи за водење евиденција за вложувањата на важечките регистарски листови во активниот дел односно за вложувањата на заменетите регистарски листови во пасивниот дел и за запишување на другите податоци во одделни рубрики. Ако се врши замена на регистарскиот лист поради донесување на ново решение, во колоната 6 се запишува датумот на новото решение, а потоа во колоната 1 — бројот на регистарскиот лист што е заменет, во колоната 3 — ознаката и редниот број на уписникот под кој е донесено решението, а во колоната 4 — датумот на новото решение. Во колоните 5 и 7 овластениот работник на судот го става својот потпис.

Во образецот од став 1 на овој член се отпечатени од десната страна броевите од 1 до 9 и 0 за да се внесуваат по потреба соодветните броеви на десетиците со штембил од гарнитурата на броеви. Тој образец се изрежува од десната страна по отпечатената линија така што на изрежаното јазиче да остане подбројот на соодветната основна организација или на другиот субјект на кој се однесува прегледот на уписот и подброевите до тој број.

Ако прегледот на уписот се пополни, не се зема нов образец од ист вид, туку се употребува продолжението на прегледот на промените во регистарската влошка на субјектот на уписот (активен дел) — Образец ПКН бр. 30.

Член 44

Преградни картони на субјектот на уписот што се употребуваат во пасивниот дел на регистарската влошка се:

1) Преграден картон на регистарската влошка на субјектот на уписот со попис на основните организации на здружен труд или на другите субјекти на уписот (пасивен дел) — Образец ПК бр. 22. За употреба на тој преграден картон важат одредбите на член 42 од овој правилник;

2) Преграден картон на регистарската влошка на субјектот на уписот (пасивен дел) — Образец ПК бр. 23.

Во заглавјето на преградните картони од став 1 на овој член се запишува бројот на регистарската влошка и фирмата односно називот и седиштето на субјектот на уписот. Во Образецот ПК бр. 23 се отпечатени од десната страна броевите од 1 до 9 и 0 за да се внесуваат, по потреба, соодветните броеви на десетици со штембил од гарнитурата на броеви.

Образецот ПК бр. 23 се изрежува од десната страна по отпечатената линија, така што на изрежаното јазиче да остане подбројот на соодветната основна организација на кој се однесува тој преглед на уписот и подброевите до тој број.

Член 45

Преградните картони односно прегледот на уписот во делот на регистарската влошка на деловните единици (обрасци ПКЕ бр. 25, 26 и 27) имаат иста намена како и соодветните преградни картони на субјектот на уписот и за нив важат одредбите на чл. 43 и 44 од овој правилник, со тоа што за продолжение на тој преграден картон се употребува продолжението на прегледот на уписот во делот на регистарската влошка за деловната единица (активен дел) — Образец ПКН бр. 31.

Член 46

Преградниот меѓукартон во пасивниот дел на регистарската влошка служи за одвојување на одделни регистарски листови според идентификациските броеви внатре во прегледот на промените во регистарската влошка и по субјектите на уписот или деловните единици.

Преградни меѓукартони се:

1) Преграден меѓукартон на регистарската влошка за субјектот на уписот (пасивен дел) — Образец ПМК бр. 28. Тој меѓукартон на горниот раб ги има отпечатено броевите 1, 2, 3, 4, 2А и 4А, кои ги означуваат идентификациските броеви на регистарските листови што се вложуваат по нив кога ќе се променат податоците што се содржани во нив. Меѓукартонот се изрежува по отпечатената линија така што на изрежаното јазиче да остане соодветниот идентификациски број на регистарскиот лист;

2) Преграден меѓукартон на регистарската влошка за деловната единица (пасивен дел) — Образец МПЕ бр. 29. За тој меѓукартон важи одредбата на точка 1 од овој став.

Член 47

Исправите од член 112 став 2 на Уредбата, што се прилагаат кон одделни пријави за упис, се издвојуваат од предметот по донесувањето на решението за упис и се вложуваат во збирката на исправи.

Ако барањето за упис е отфрлено или одбиено, исправите не се издвојуваат од предметот.

Исправите се вложуваат посебно за секој субјект на уписот, а ако во составот на субјектот на уписот има и други субјекти, исправите се вложуваат според подброевите на регистарската влошка.

Издвоените исправи се вложуваат во мапа или во погодни кутии, кои имаат иста ознака како и регистарската влошка во која е запишан субјект на уписот.

На издвоената исправа се става ознаката на регистарската влошка и бројот на предметот кон кој била приложена.

Член 48

Ако е изјавена жалба или поднесено барање за заштита на законитоста против решението за упис, регистарскиот суд му го доставува на второстепениот суд, заедно со предметот, делот од збирката на исправи кој се однесува на оспориениот упис.

По донесувањето на одлука за изјавената жалба односно подигнатото барање за заштита на законитоста, исправите што биле издвоени повторно се вложуваат во збирката на исправи.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 49

Во постапката за упис во судскиот регистар, досегашните обрасци на пријавите и прилозите кон пријавата можат да се употребуваат до 1 март 1984 година.

Член 50

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за обликот и содржината на обрасците за упис на организациите на здружениот труд и на другите субјекти во судскиот регистар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/77).

Член 51

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 385/1
15 јули 1983 година
Белград

Сојузен секретар
за правосудство и
организација
на сојузната управа,
Борислав Краина, с. р.

ПОЗТ бр. 1, страна 1.

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд Седиште на судот на уписот Број на регистарската влошка на судот на уписот	Ознака и реден број на уписникот на судот
--	--

Фирма односно назив и седиште на
предлагачот и негова адреса

Број или знак на предлагачот Датум	
---	--

 (назив и седиште на судот)

Фирма и седиште на субјектот на
уписот и предмет на пријавата за
упис

Примено непосредно — по пошта*) (обично или препорачано број _____) на _____ во _____ часот, со _____ приложи кон пријавата _____ и со _____ исправи и докази. Предадено по пошта препорачано со повратница број _____ на _____ Пријава таксирана со _____ динари во судски таксени марки — недостига такса _____ динари. Примени вредности (пари, таксени марки и сл.) _____ Пријавата примена без такса.

Недостигаат: 1) приложи кон пријавата бр.: _____
 2) исправи и докази: _____

Овластен работник на судот,

*) Ако пријавата се испраќа по пошта, субјектот на уписот задржува копија од пријавата со соодветни копии на прилозите кон пријавата.

1. Пријава за судот

Образец ПОЗТ бр. 1. — Пријава за упис на субјектот на уписот во судскиот регистар, и тоа:*)

Страна 2

Предлагачот	
поднесува	ПРИЈАВА за упис на организација на здружен труд или друг субјект во судскиот регистар, и тоа:*)
1. основање на работна организација или друг субјект 2. конституирање на работна организација со основни организации на здружен труд 3. конституирање на работна организација без основни организации на здружен труд 4. организирање и конституирање на сложена организација на здружен труд	

5. организирање и конституирање на деловна заедница
6. основање и конституирање на банкарска организација
7. основање и конституирање на заедница за осигурување на имоти и лица
8. право на вршење работи на надворешнотрговски промет
9. податоци за други факти определени со закон
- 10.

со податоците*) наведени во прилозите кон пријавата, кои се составен дел на оваа пријава:

1 Број на регистарската вложка на регистарскиот суд, седиште на судот на уписот, број на регистарската вложка на судот на уписот, матичен број на единствениот регистар, аднотации и други податоци	Според прилогот бр. 1 кон пријавата (Образец РЛ/1 бр. 7)
2 Фирма односно назив и седиште и поблиска адреса на субјектот на уписот	Според прилогот бр. 1 кон пријавата (Образец РЛ/1, бр. 7)
3 Назив, седиште и вид и обем на одговорноста на основачот за обврските на субјектот на уписот, број и датум на актот за основање односно на самоуправната спогодба за основање или за здружување	Според прилогот бр. 1А кон пријавата (Образец РЛ/1А, бр. 8)
4 Дејности односно работи	Според прилогот бр. 2 кон пријавата (Образец РЛ/2, бр. 9)
5 Право на вршење работи на надворешнотрговски промет	Според прилогот бр. 2А кон пријавата (Образец РЛ/2А, бр. 10)
6 Овластувања во правниот промет со трети лица, вид и обем на одговорноста за обврските во правниот промет со трети лица	Според прилогот бр. 3 кон пријавата (Образец РЛ/3, бр. 11)
7 Вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврските на други општествени правни лица	Според прилогот бр. 3А кон пријавата (Образец РЛ/3А, бр. 11А)

*) Да се заокружи соодветниот број.

Страна 3.

8 Имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4 кон пријавата (Образец РЛ/4, бр. 12)
9 Имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4А кон пријавата (Образец РЛ/4А, бр. 13)
10 Назив и седиште на основните организации на здружен труд односно на работната заедница и на другите субјекти во составот на работната организација или на друг субјект	Според прилогот бр. 5 кон пријавата (Образец РЛ/5, бр. 14) и според пријавите за секоја здружена организација (Образец ПООЗТ бр. 1А)
11 Назив и место на работењето на деловните единици во составот на субјектот на уписот што се запишуваат во судскиот регистар	Според прилогот бр. 5А кон пријавата (Образец РЛ/5А, бр. 15) и според пријавите за секоја деловна единица (Образец ПЕ бр. 5)
12 Назив и место на работењето на деловните единици во составот на субјектот на уписот што се евидентираат	Според прилогот бр. 5Б кон пријавата (Образец РЛ/5Б, бр. 16)
13 Фирма, назив и седиште на здружените организации во сложена организација на здружен труд односно деловна заедница, вид и обем на нивната одговорност за обврските на субјектот на уписот и број и датум на самоуправната спогодба за здружување	Според прилогот бр. 5Ц кон пријавата (Образец РЛ/5Ц, бр. 17)
14 Податоци за други факти определени со закон	Според прилогот бр. — кон пријавата (Образец — бр. —)
15	Според прилогот бр. — кон пријавата (Образец — бр. —)

Забелешка:

- 16 Да се наведат членовите на самоуправната спогодба за здружување односно на статутот, врз кои се заснова поднесената пријава за податоците наведени под ред. бр. 2 до 15

Според посебен прилог на подносителот на пријавата

Други податоци:*)

1. актот за основање на субјектот на уписот е донесен на _____
2. договорот за основање на субјектот на уписот е склучен на _____
3. самоуправната спогодба за основање или здружување во _____ е склучена на _____
- 17 4. решението за исполнување на општите и посебните услови е примено на _____
5. самоуправната спогодба за здружување во сложена организација на здружен труд односно деловна заедница е склучена на _____
6. _____

*) Да се заокружи соодветниот број и да се внесат податоците што се однесуваат на пријавата.

Страна 4.

Кон пријавата поднесуваме (да се наведат поединечните исправи и докази што се однесуваат на предложениот упис):

Предлагаме врз основа на оваа пријава и поднесени те исправи и докази да се изврши упис во судскиот регистар и за тоа да се донесе решение и да се достави до предлагачот и до учесникот _____

Име и потпис на овластеното лице*)

*) Овластеното лице ја потпишува само пријавата, а судијата решението.

ПОЗТ бр. 1, страна 1

Број на регистарската влошка на
регистарскиот суд

Седиште на судот на уписот

Број на регистарската влошка на
судот на уписот

Ознака и број на
решението на судот

Фирма односно назив и седиште
на предлагачот и негова адреса

Број или знак на предлагачот

датум на поднесокот на предлагачот

(назив и седиште на судот)

Фирма и седиште на субјектот на
уписот и предмет на решението за упис

2. Изворник на решението

Образец ПОЗТ бр. 1а. — Решение за упис на субјектот на уписот во судскиот регистар

Страна 2.

Предлагач	
_____, како регистарски, (назив и седиште на судот)	
според судијата поединец _____, во овој предмет, заради упис на _____	
во судскиот регистар, врз основа на чл. 5, 24 и 45 до 47 од Законот за постапката за упис во судскиот регистар, на _____ година донесе	
РЕШЕНИЕ	
во судскиот регистар на регистарскиот суд да се запише	
со податоците*) наведени во прилозите кон пријава та, кои се составен дел на оваа решение:	
1 Број на регистарската влошка на регистарскиот суд, седиште на судот на уписот, број на регистарската влошка на судот на уписот, матичен број на единствениот регистар, аднотации и други уписи	Според прилогот бр. 1 кон решението (Образец РЛ/1, бр. 7)
2 Фирма односно назив и седиште и поблиска адреса на субјектот на уписот	Според прилогот бр. 1 кон решението (Образец РЛ/1, бр. 7)
3 Назив, седиште и одговорност на основачот за обврските на субјектот на уписот, број и датум на актот за основање односно на самоуправната спогодба за основање или здружување	Според прилогот бр. 1А кон решението (Образец РЛ/1А, бр. 8)
4 Дејности, односно работи	Според прилогот бр. 2 кон решението (Образец РЛ/2, бр. 9)
5 Право на вршење работи на надворешнотрговски промет	Според прилогот бр. 2А кон решението (Образец РЛ/2А, бр. 10)
6 Овластувања во правниот промет со трети лица, вид и обем на одговорноста за обврските во правниот промет со трети лица	Според прилогот бр. 3 кон решението (Образец РЛ/3, бр. 11)
7 Вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврските на други општествени правни лица	Според прилогот бр. 3А кон решението (Образец РЛ/3А, бр. 11А)

*) Да се прецрта редниот број на кој не се однесува решението за упис.

8	Имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4 кон решението (Образец РЛ/4, бр. 12)
9	Имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4А кон решението (Образец РЛ/4А, бр. 13)
10	Назив и седиште на основните организации на здружен труд односно на работната заедница и на другите субјекти во составот на работната заедница или на друг субјект	Според прилогот бр. 5 кон решението (Образец РЛ/5, бр. 14) и според решенијата за секоја здружена организација (Образец ПООЗТ бр. 1А)
11	Назив и место на работењето на деловните единици во составот на субјектот на уписот што се запишуваат во судскиот регистар	Според прилогот бр. 5А кон решението (Образец РЛ/А, бр. 15) и според решенијата за секоја деловна единица (Образец ПЕ бр. 5)
12	Назив и место на деловните единици што се евидентираат	Според прилогот бр. 5Б кон решението (Образец РЛ/5Б, бр. 16)
13	Фирма, назив и седиште на здружените организации во сложена организација на здружен труд, односно деловна заедница, вид и обем на нивната одговорност за обврските на субјектот на уписот и број и датум на самоуправната спогодба за здружување	Според прилогот бр. 5Ц кон решението (Образец РЛ/5Ц, бр. 17)
14	Податоци за други факти определени со закон	Според прилогот бр. — кон решението (Образец — бр. —)
15		Според прилогот бр. — кон решението (Образец — бр. —)

Вака е решено бидејќи:

1. актот за основање на субјектот на уписот е донесен на _____
2. договорот за основање на субјектот на уписот е склучен на _____
3. самоуправната спогодба за основање или за здружување во _____ е склучена на _____

16

4. решението за исполнување на општите и посебните услови е примено на _____
5. самоуправната спогодба за здружување во сложена организација на здружен труд односно деловна заедница е склучена на _____
6. _____

Страна 4.

и поради тоа што кон пријавата се поднесени следните исправи и докази:

Препис на решението да се достави до предлагачот и до учесникот _____

Против ова решение учесникот може да изјави жалба до надлежниот второстепен суд преку овој суд, во рок од осум дена од денот на доставувањето на преписот на решението.

Судија, _____

ПОЗТ бр. 1, страна 1

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд
Седиште на судот на уписот
Број на регистарската влошка на судот на уписот

Ознака и број на решението на судот
--

Фирма односно назив и седиште на предлагачот и негова адреса

Број или знак на предлагачот
Датум на поднесокот на предлагачот

(назив и седиште на судот)

Фирма и седиште на субјектот на уписот и предмет на решението за упис
--

Образец ПОЗТ бр. 1а. — Решение за упис на субјектот на уписот во судскиот регистар

3. Препис на решението

Страна 2.

Предлагач: _____, како регистарски, (назив и седиште на судот) според судијата поединец _____, во овој предмет, заради упис на _____ _____ во судскиот регистар, врз основа на чл. 5, 24 и 45 до 47 од Законот за постапката за упис во судскиот регистар, на _____ година донесе
РЕШЕНИЕ
во судскиот регистар на регистарскиот суд да се запише со податоците*) наведени во прилозите кон пријавата, кои се составен дел на ова решение:

1 Број на регистарската влошка на регистарскиот суд, седиште на судот на уписот, број на регистарската влошка на судот на уписот и матичен број на единствениот регистар, аднотации и други уписи	Според прилогот бр. 1 кон решението (Образец РЛ/1, бр. 7)
2 Фирма, односно назив и седиште и поблиска адреса на субјектот на уписот	Според прилогот бр. 1 кон решението (Образец РЛ/1, бр. 7)
3 Назив, седиште и одговорност на основачот за обврските на субјектот на уписот, број и датум на актот за основање, односно на самоуправната спогодба за основање или за здружување	Според прилогот бр. 1А кон решението (Образец РЛ/1А, бр. 8)
4 Дејности, односно работи	Според прилогот бр. 2 кон решението (Образец РЛ/2, бр. 9)
5 Право на вршење работи на надворешнотрговски промет	Според прилогот бр. 2А кон решението (Образец РЛ/2А, бр. 10)
6 Овластувања во правниот промет со трети лица, и вид и обем на одговорноста за обврските во правниот промет со трети лица	Според прилогот бр. 3 кон решението (Образец РЛ/3, бр. 11)
7 Вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврските на други општествени правни лица	Според прилогот бр. 3А кон решението (Образец РЛ/3А, бр. 11А)

*) Да се прецрта редниот број на кој не се однесува решението за упис.

Страна 3.

8 Имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4 кон решението (Образец РЛ/4, бр. 12)
9 Имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4А кон решението (Образец РЛ/4А, бр. 13)
10 Назив и седиште на основните организации на здружен труд, односно на работната заедница и на другите субјекти во составот на работната заедница или на друг субјект	Според прилогот бр. 5 кон решението (Образец РЛ/5, бр. 14) и според решенијата за секоја здружена организација (Образец ПООЗТ бр. 1А)
11 Назив и место на работењето на деловните единици во составот на субјектот на уписот што се запишуваат во судскиот регистар	Според прилогот бр. 5А кон решението (Образец РЛ/А, бр. 15) и според решенијата за секоја деловна единица (Образец ПЕ бр. 5)
12 Назив и место на деловните единици што се евидентираат	Според прилогот бр. 5Б кон решението (Образец РЛ/5Б, бр. 16)
13 Фирма, назив и седиште на здружените организации во сложена организација на здружен труд, односно деловна заедница, вид и обем на нивната одговорност за обврските на субјектот на уписот и број и датум на самоуправната спогодба за здружување	Според прилогот бр. 5Ц кон решението (Образец РЛ/5Ц, бр. 17)
14 Податоци за други факти определени со закон	Според прилогот бр. — кон решението (Образец — бр. —)
15	Според прилогот бр. — кон решението (Образец — бр. —)
Вака е решено бидејќи:	
1. актот за основање на субјектот на уписот е донесен на —	
2. договорот за основање на субјектот на уписот е склучен на —	
3. самоуправната спогодба за основање или за здружување во е склучена на —	
16 4. решението за исполнување на општите и посебните услови е примено на —	
5. самоуправната спогодба за здружување во сложена организација на здружен труд односно деловна единица е склучена на —	
6.	

Страна 4.

и поради тоа што кон пријавата се поднесени следните исправи и докази:

Препис на решението да се достави до предлагачот и до учесникот _____

Против ова решение учесникот може да изјави
жалба до надлежниот второстепен суд преку овој
суд, во рок од осум дена од денот на доставување
на преписот на решението

Судија, _____

ПОЗТ бр. 1, страна 1.

Број на регистарската влошка
на регистарскиот суд

Седиште на судот на уписот

Број на регистарската влошка
на судот на уписот

Ознака и реден број
на уписникот
на судот

Фирма, односно назив и седиште
на предлагачот и негова адреса

Број или знак на предлагачот

Датум

(назив и седиште на судот)

Фирма и седиште на субјектот
на уписот и предмет на пријавата
за упис

Примено непосредно — по пошта*) (обично или препорачено број _____) на _____ во _____ часот, со _____ прилози кон пријавата _____ и со _____ исправа и докази.
Предадено по пошта препорачено со повратница број _____ на _____
Пријавата таксирана со _____ динари во судски таксени марки — недостига такса _____ динари.
Примени вредности (пари, таксени марки и сл.) _____
Пријава примена без такса.
Недостигаат: 1) прилози кон пријавата бр.: _____
2) исправи и докази: _____

Овластен работник на судот,

*) Ако пријавата се испраќа по пошта, субјектот на уписот задржува копија од пријавата со соодветни копии на прилозите кон пријавата.

4. Копија од пријавата за
странката

Образец ПОЗТ бр. 1 — Пријава за упис на субјектот на уписот во судскиот регистар

Страна 2.

Предлагачот:

поднесува

ПРИЈАВА

за упис на организацијата на здружен трд или друг субјект во судскиот регистар, и тоа*):

1. основање на работна организација или на друг субјект
2. конституирање на работна организација со основни организации на здружен труд
3. конституирање на работна организација без основни организации на здружен труд
4. организирање и конституирање на сложена организација на здружен труд
5. организирање и конституирање на деловна заедница
6. основање и конституирање на банкарска организација
7. основање и конституирање на заедница за осигурување на имоти и лица
8. право на вршење работи на надворешнотрговски промет
9. податоци за други факти определени со закон

10.

со податоците*) наведени во прилозите кон пријавата, кои се составен дел на оваа пријава:

1 Број на регистарската влошка на регистарскиот суд, седиште на судот на уписот, број на регистарската влошка на судот на уписот, и матичен број на единствениот регистар, аднотации и други податоци

Според прилогот бр. 1 кон пријавата (Образец РЛ/1, бр. 7)

2 Фирма односно назив и седиште и поблиска адреса на субјектот на уписот

Според прилогот бр. 1 кон пријавата (Образец РЛ/1, бр. 7)

3 Назив, седиште, вид и обем на одговорноста на основачот за обврските на субјектот на уписот и број и датум на актот за основање односно на самоуправната спогодба за основање или здружување

Според прилогот бр. 1А кон пријавата (Образец РЛ/1А, бр. 8)

*) Да се заокружи соодветниот број.

4	Дејност, односно работи	Според прилогот бр. 2 кон пријавата (Образец РЛ/2, бр. 9)
5	Право на вршење работи на надворешнотрговски промет	Според прилогот бр. 2А кон пријавата (Образец РЛ/2А, бр. 10)
6	Овластување во правниот промет со трети лица и вид и обем на одговорноста за обврските во правниот промет со трети лица	Според прилогот бр. 3 кон пријавата (Образец РЛ/3, бр. 11)
7	Вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврските на други општествени правни лица	Според прилогот бр. 3А кон пријавата (Образец РЛ/3А, бр. 11А)

*) Да се заокружи соодветниот број.

Страна 3

8	Имиња на лицата овластени за заступување и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4 кон пријавата (Образец РЛ/4, бр. 12)
9	Имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4А кон пријавата (Образец РЛ/4А, бр. 13)
10	Назив и седиште на основните организации на здружен труд, односно на работната заедница и на другите субјекти во составот на работната организација или на друг субјект	Според прилогот бр. 5 кон пријавата (Образец РЛ/5, бр. 14) и според пријавите за секоја здружена организација (Образец ПООЗТ бр. 1А)
11	Назив и место на работењето на деловните единици во составот на субјектот на уписот што се запишуваат во судскиот регистар	Според прилогот бр. 5А кон пријавата (Образец РЛ/5А, бр. 15) и според пријавите за секоја деловна единица (Образец ПЕ бр. 5)
12	Назив и место на работењето на деловните единици во составот на субјектот на уписот што се евидентираат	Според прилогот бр. 5Б кон пријавата (Образец РЛ/5Б, бр. 16)
13	Фирма, назив и седиште на здружените организации во сложена организација на здружен труд, односно деловна заедница, вид и обем на нивната одговорност за обврските на субјектот на уписот, број и датум на самоуправната спогодба за здружување	Според прилогот бр. 5Ц кон пријавата (Образец РЛ/5Ц, бр. 17)
14	Податоци за други фактори определени со закон	Според прилогот бр. _____ кон пријавата (Образец _____ бр. _____)
15		Според прилогот бр. _____ кон пријавата (Образец _____ бр. _____)
16	Забелешка: Да се наведат членовите на самоуправната спогодба за здружување, односно на статутот врз кои се заснова поднесената пријава за податоците наведени под ред. бр. 2 до 15	Според посебен прилог на подносителот на пријавата
Други податоци:*)		
1.	актот за основање на субјектот на уписот е донесен на _____	
2.	договорот за основање на субјектот на уписот е склучен на _____	
3.	самоуправната спогодба за основање или за здружување во _____ е склучена на _____	
4.	решението за исполнување на општите и посебните улови е примено на _____	
5.	самоуправната спогодба за здружување во сложена организација на здружен труд, односно деловна заедница е склучена на _____	
6.		

*) Да се заокружи соодветниот број и да се внесат податоците што се однесуваат на пријавата.

Страна 4

Кон пријавата поднесуваме (да се наведат поединечните исправи и докази што се однесуваат на предложениот упис):

Предлагаме врз основа на оваа пријава и поднесените исправи и докази да се иврши упис во судскиот регистар и за тоа да се донесе решение и да се достави до предлагачот и до учесникот _____

Име и потпис на овлаштеното лице,*) _____

*) Овластеното лице ја потпишува само пријавата, а судијата решението.

ПООЗТ бр. 1А, страна 1.

Број на регистарската влошка на
регистарскиот суд

Седиште на судот на уписот

Број на регистарската влошка на
судот на уписот

Ознака и реден број
на уписникот на судот

Фирма, односно назив и седиште
на предлагачот и негова адреса

Број или знак на предлагачот

Датум

(назив и седиште на судот)

Назив и седиште на основната ор-
ганизација или на друг субјект и
предмет на пријавата за упис*)

Примено непосредно — по пошта**) (обично или препорачано, број _____) на _____ во _____
_____ часот, со _____ прилози кон пријавата и со _____ исправи и докази.

Предадено по пошта препорачано со повратница број _____ на _____

Пријава таксирана со _____ динари во судски таксени марки — недостига такса _____
динари.

Пријава примена без такса.

Примени вредности (пари, таксени марки и сл.) _____

Недостигаат: 1) прилози кон пријавата бр.: _____

2) исправи и докази: _____

Овластен работник на судот,

*) Да се наведе називот и седиштето на основната организација на здружен труд или на друг субјект и видот на пријавата.

**) Ако пријавата се испраќа по пошта, субјектот на уписот задржува копија од пријавата со соодветни копии на прилозите кон пријавата.

1. Пријава за судот

Страна 2.

Предлагачот:

поднесува

ПРИЈАВА

за упис на основна организација на здружен труд односно на друг субјект во составот на субјектот на уписот во судскиот регистар, и тоа:*)

1. пренотација на конечна одлука за организирање на привремена основна организација
2. пренотација на одлука за организирање на основна организација
3. пренотација на одлука за издвојување на основна организација
4. формирање и конституирање на работна заедница
5. право на вршење на работи на надворешнотрговски промет
6. конституирање на основна организација
7. промена на фирмата, односно називот
8. промена на дејноста, односно работите
9. промена на седиштето и поблиската адреса
10. промена на лицата овластени за застапување
11. промена на овластувањата, на видот и обемот на одговорноста во правниот промет со трети лица
12. промена на видот и обемот на одговорноста за обврски на други општествени правни лица
- 13.

со податоците наведени во прилозите кон пријавата, кои се составен дел на оваа пријава:

1 Број на регистарската влошка на регистарскиот суд, седиште на судот на уписот, број на регистарската влошка на судот на уписот, матичен број на единствениот регистар, пренотации и други податоци	Според прилогот бр. 1 кон пријавата (Образец РЛ/1, бр. 7)
2 Фирма и седиште на работната организација, назив на основната организација и нејзино седиште и поблиска адреса	Според прилогот бр. 1 кон пријавата (Образец РЛ/1, бр. 7)
3 Дејности, односно работи	Според прилогот бр. 2 кон пријавата (Образец РЛ/2, бр. 9)
4 Право на вршење работи на надворешнотрговски промет	Според прилогот бр. 2А кон пријавата (Образец РЛ/2А, бр. 10)
5 Овластувања во правниот промет со трети лица, вид и обем на одговорноста за обврските во правниот промет со трети лица	Според прилогот бр. 3 кон пријавата (Образец РЛ/3, бр. 11)
6 Вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврските на други општествени правни лица	Според прилогот бр. 3А кон пријавата (Образец РЛ/3А, бр. 11А)
7 Имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4 кон пријавата (Образец РЛ/4, бр. 12)

*) Да се заокружи соодветниот број.

Страна 3.

8 Имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4А кон пријавата (Образец РЛ/4А, бр. 13)
9 Назив и место на работењето на деловните единици во составот на основната организација што се запишуваат во судскиот регистар	Според прилогот бр. 5А кон пријавата (Образец РЛ/5А, бр. 15) и според пријавите за секоја деловна единица (Образец ПЕ бр. 5)
10 Назив и место на работењето на деловните единици во составот на основната организација што се евидентираат	Според прилогот бр. 5Б кон пријавата (Образец РЛ/5Б, бр. 16)
11 Податоци за други факти определени со закон	Според прилогот бр. — кон пријавата (Образец — бр. —)

12		Според прилогот бр. _____ кон пријавата (Образец _____ бр. _____)	
13	Забелешка: Да се наведат членовите на самоуправната спогодба за здружување во работна организација и на статутот на основната организација односно на друг субјект врз кои се заснова поднесената пријава за податоците под ред. бр. 2 до 12	Според посебен прилог на подносителот на пријавата	
Истовремено поднесуваме барање за бришење на основната организација која престанува со работа поради организирање на нова основна организација*)			
Број на регистар- ската влошка на ре- гистарскиот суд	Седиште на судот на уписот	Број на регистар- ската влошка на судот на уписот	Фирма, односно назив и седиште на субјектот на уписот кој прес- танува со работа
1	2	3	4
14			

*) Ова барање да се запише при поднесувањето на пријавата за упис на конституирањето на основната организација на здружен труд.

Страна 4.

Други податоци:*) 1. одлуката за организирање на привремена основна организација станала конечна на _____ 2. одлуката за организирање на основна организација е донесена на _____ 3. самоуправната спогодба за здружување во работна организација е склучена на _____ 4. статутот на основната организација, односно на работната заедница е донесен на _____ 15 5. решението за исполнување на општите и посебните услови е примено на _____ 6. одлуката за издвојување на основната организација е донесена на _____ 7. измена на самоуправниот општ акт е извршена на _____ 8. одлуката за промена на запишаните податоци е донесена на _____ 9. _____ Пренотација на одлуката за организирање односно издвојување на основна организација ќе се оправда во рок од _____	
Кон пријавата поднесуваме (да се наведат поединечните исправи и докази што се однесуваат на пред- ложениот упис): 	
Предлагаме врз основа на оваа пријава и поднесените исправи и докази да се изврши упис во суд- скиот регистар и за тоа да се донесе решение и да се достави до предлагачот и до учесникот _____ 	
Име и потпис на овластеното лице, _____	

*) Да се заокружи соодветниот број и да се внесат податоците што се однесуваат на пријавата.

**) Овластеното лице ја потпишува само пријавата, а судијата решението.

ПООЗТ бр. 1А, страна 1.

Број на регистарската влошка на
регистарскиот суд

Седиште на судот на уписот

Број на регистарската влошка на
судот на уписотОзнака и број на
решението на судотФирма, односно назив и седиште
на предлагачот и негова адреса

Број или знак на предлагачот

Датум на поднесокот на предлагачот

(назив и седиште на судот)

Назив и седиште на основната ор-
ганизација или на друг субјект и
предмет на решението за упис

2. Изворник на решението

Образец ПООЗТ бр. 1А. — Решение за упис на основна организација на здружен труд или на друг суб-
јект во судскиот регистар

Страна 2.

Предлагач

_____ како регистарски,
(назив и седиште на судот)
според судијата поединец _____, во овој предмет, заради
упис на _____во судскиот регистар врз основа на чл. 5, 24, 45 до 47 од Законот за постапката за упис во судскиот
регистар на _____ година донесе

РЕШЕНИЕ

I. Во судскиот регистар на регистарскиот суд и на судот на уписот*) да се запише:
со податоците**) наведени во прилозите, кои се составен дел на ова решение:

1 Број на регистарската влошка, на регистарскиот суд седиште на судот на уписот, број на регистарската влошка на судот на уписот, матичен број на единствениот регистар, пренотации и други уписи	Според прилогот бр. 1 кон решението (Образец РЛ/1, бр. 7)
2 Фирма и седиште на работната организација, назив на основната организација, нејзино седиште и поблиска адреса	Според прилогот бр. 1 кон решението (Образец РЛ/1, бр. 7)
3 Дејности односно работи	Според прилогот бр. 2 кон решението (Образец РЛ/2, бр. 9)
4 Право на вршење работи на надворешнотрговски промет	Според прилогот бр. 2А кон решението (Образец РЛ/2А, бр. 10)
5 Овластувања во правниот промет со трети лица, вид и обем на одговорноста за обврските во правниот промет со трети лица	Според прилогот бр. 3 кон решението (Образец РЛ/3, бр. 11)
6 Вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврски на други општествени правни лица	Според прилогот бр. 3А кон решението (Образец РЛ/3А, бр. 11А)
7 Имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4 кон решението (Образец РЛ/4, бр. 12)

*) Непотребното да се прецрта.

**) Да се прецрта редниот број на кој не се однесува решението за упис.

Страна 3

8 Имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4А кон решението (Образец РЛ/4А, бр. 13)
9 Назив и место на работењето на деловните единици во составот на основната организација што се запишуваат во судскиот регистар	Според прилогот бр. 5А кон решението (Образец РЛ/5А, бр. 15) и според решенијата за секоја деловна единица (Образец ПЕ бр. 5)
10 Назив и место на работењето на деловните единици во составот на основната организација на здружен труд што се евидентираат	Според прилогот бр. 5Б кон решението (Образец РЛ/5Б, бр. 16)
11 Податоци за други факти определени со закон	Според прилогот бр. ——— кон решението (Образец — бр. —)
12	Според прилогот бр. ——— кон решението (Образец — бр. —)
13	

II. Истовремено да се запише бришењето на основната организација и тоа:

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд	Седиште на судот на уписот	Број на регистарската влошка на судот на уписот	Фирма односно назив и седиште на субјектот на уписот кој престанува со работа
1	2	3	4
14			

Страна 4.

Вака е решено бидејќи:

1. одлуката за организирање на привремена основна организација на здружен труд станала конечна на _____
2. одлуката за организирање на основна организација на здружен труд е донесена на _____
3. самоуправната спогодба за здружување во работна организација е склучена на _____
4. статутот на основната организација на здружен труд, односно на работната заедница е донесен на _____
- 15 5. решението за исполнување на општите и посебните услови е примено на _____
6. одлуката за издвојување на основната организација е донесена на _____
7. измена на самоуправниот општ акт е извршена на _____
8. одлуката за промена на запишаните податоци е донесена на _____
9. _____

III. Пренотацијата на одлуката за организирање, односно издвојување на основна организација ќе се оправда во рок од _____ дена

и поради тоа што кон пријавата се поднесени следните исправи и докази:

Препис на решението да се достави до предлагачот и до учесникот _____

Против ова Решение учесникот може да изјави жалба до надлежниот второстепен суд преку овој суд, во рок од осум дена од денот на доставувањето на преписот на решението

Судија, _____

ПООЗТ бр. 1А, страна 1.

Број на регистарската влошка на
регистарскиот суд

Седиште на судот на уписот

Број на регистарската влошка на
судот на уписот

Ознака и број на
решението на судот

Фирма, односно назив на седиштето
на предлагачот и негова адреса

Број или знак на предлагачот

Датум на поднесокот на предлагачот

(назив и седиште на судот)

Назив и седиште на основната организација или на друг субјект и предмет на решението за упис

3. Препис на решението

Образец ПООЗТ бр. 1А. — Решение за упис на основна организација на здружен труд или на друг субјект во судскиот регистар

Страна 2

Предлагач

_____, како регистарски,
(назив и седиште на судот)
според судијата поединец _____, во овој предмет, заради
упис на _____

во судскиот регистар врз основа на чл. 5, 24 и 45 до 47 од Законот за постапката за упис во судскиот регистар на _____ година донесе _____

РЕШЕНИЕ

I. Во судскиот регистар на регистарскиот суд и на судот на уписот*) да се запише:

со податоците**) наведени во прилозите, кои се составен дел на ова решение:

1 Број на регистарската влошка на регистарскиот суд, седиште на судот на уписот, број на регистарската влошка на судот на уписот и матичен број на единствениот регистар, пренотации и други уписи	Според прилогот бр. 1 кон решението (Образец РЛ/1 бр. 7)
2 Фирма и седиште на работната организација, назив на основната организација на здружен труд, нејзино седиште и поблиска адреса	Според прилогот бр. 1 кон решението (Образец РЛ/1, бр. 7)
3 Дејности односно работи	Според прилогот бр. 2 кон решението (Образец РЛ/2, бр. 9)
4 Право на вршење работи на надворешнотрговски промет	Според прилогот бр. 2А кон решението (Образец РЛ/2А, бр. 10)
5 Овластувања во правниот промет со трети лица, вид и обем на одговорноста за обврските во правниот промет со трети лица	Според прилогот бр. 3 кон решението (Образец РЛ/3, бр. 11)
6 Вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврски на други општествени правни лица	Според прилогот бр. 3А кон решението (Образец РЛ/3А, бр. 11А)
7 Имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4 кон решението (Образец РЛ/4, бр. 12)

*) Непотребното да се прецрта.

**) Да се прецрта редниот број на кој не се однесува решението за упис.

8	Имиња и презимиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4А кон решението (Образец РЛ/4А, бр. 13)
9	Назив и место на работењето на деловните единици во составот на основната организација што се запишуваат во судскиот регистар	Според прилогот бр. 5А кон решението (Образец РЛ/5А, бр. 15) и според решенијата за секоја деловна единица (Образец ПЕ бр. 5)
10	Назив и место на работењето на деловните единици во составот на основната организација на здружен труд што се евидентираат	Според прилогот бр. 5Б кон решението (Образец ПЕ бр. 5)
11	Податоци за други факти определени со закон	Според прилогот бр. — кон решението (Образец — бр. —)
12		Според прилогот бр. — кон решението (Образец — бр. —)
13	II. Истоврмено да се запише бришењето на основна организација на здружен труд, и тоа:	
	Број на регистарската влошка на регистарскиот суд	Седиште на судот на уписот
	Број на регистарската влошка на судот на уписот	Фирма, односно назив и седиште на субјектот на уписот кој престанува со работа
	1	2
	3	4
14		

Вака е решено бидејќи:

- одлуката за организирање на привремена основна организација на здружен труд станала конечна на _____
- одлуката за организирање на основна организација на здружен труд е донесена на _____
- самоуправната спогодба за здружување во работна организација е склучена на _____
- статутот на основната организација на здружен труд односно на работната заедница е донесен на _____
- решението за исполнување на општите и посебните услови е примено на _____
- одлуката за издвојување на основната организација е донесена на _____
- измена на самоуправниот општ акт е извршена на _____
- одлуката за промена на запишаните податоци е донесена на _____
- _____

III. Пренотацијата на одлуката за организирање, односно издвојување на основна организација ќе се оправда во рок од _____ дена

и поради тоа што кон пријавата се изднесени следните исправи и докази:

Препис на решението да се достави до предлагачот и до учесникот _____

Против ова решение учесникот може да изјави жалба до надлежниот второстепен суд, во рок од осум дена од денот на доставувањето на преписот на решението _____

Судија,

ПООЗТ бр. 1А, Страна 1.

Број на регистарската влошка на
регистарскиот суд

Седиште на судот на уписот

Број на регистарската влошка на
судот на уписот

Ознака и реден број на
уписникот на судот

Фирма, односно назив и седиште
на предлагачот и негова адреса

Број или знак на предлагачот

Датум

(назив и седиште на судот)

Назив и седиште на основната ор-
ганизација или на друг субјект и
предмет на пријавата за упис*)

Примено непосредно — по пошта**) (обично или препорачано број —) на — во —
часот, со — прилози кон пријавата и со — исправи и докази.

Предадено по пошта препорачано со повратница број — на —
Пријава таксирана со — динари во судски таксени марки — недостига такса — динари.

Пријава примена без такса.

Примени вредности (пари, таксени марки и сл.) —

Недостигаат: 1) прилози кон пријавата бр.: —

2) исправи и докази: —

Овластен работник на судот,

- *) Да се наведе називот и седиштето на основната организација на здружен труд или на друг субјект и видот на пријавата.
- **) Ако пријавата се праќа по пошта, субјектот на уписот задржува копија од пријавата со соодветни копии на прилозите кон пријавата.

4. Копија од пријавата за странката

Образец ПООЗТ бр. 1А. — Пријава за упис на основна организација на здружен труд или на друг субјект во судскиот регистар

Страна 2.

Предлагачот:

поднесува

ПРИЈАВА

за упис на основна организација на здружен труд, односно на друг субјект во составот на субјектот на уписот во судскиот регистар, и тоа:*)

1. пренотација на конечната одлука за организирање на привремена основна организација
2. пренотација на одлуката за организирање на основна организација
3. пренотација на одлуката за издвојување на основна организација
4. формирање и конституирање на работна заедница
5. право на вршење работи на надворешнотрговски промет
6. конституирање на основна организација
7. промена на фирмата, односно називот
8. промена на дејноста, односно работите
9. промена на седиштето и поблиската адреса
10. промена на лицата овластени за застапување
11. промена на овластувањата и на видот и обемот на одговорноста во правниот промет со трети лица
12. промена на видот и обемот на одговорноста за обврски на други општествени правни лица
- 13.

со податоците наведени во прилозите кон пријавата, кои се оставен дел на оваа пријава:

1 Број на регистарската влошка на регистарскиот суд, седиште на судот на уписот, број на регистарската влошка на судот на уписот и матичен број на единствениот регистар, пренотации и други податоци	Според прилогот бр. 1 кон пријавата (Образец РЛ/1, бр. 7)
2 Фирма и седиште на работната организација, назив на основната организација и нејзино седиште и поблиска адреса	Според прилогот бр. 1 кон пријавата (Образец РЛ/1, бр. 7)
3 Дејности, односно работи	Според прилогот бр. 2 кон пријавата (Образец РЛ/2 бр. 9)
4 Право на вршење работи на надворешнотрговски промет	Според прилогот бр. 2А кон пријавата (Образец РЛ/2А, бр. 10)
5 Овластувања во правниот промет со трети лица, вид и обем на одговорноста за обврски во правниот промет со трети лица	Според прилогот бр. 3 кон пријавата (Образец РЛ/3, бр. 11)
6 Вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврски на други општествени правни лица	Според прилогот бр. 3А кон пријавата (Образец РЛ/3А, бр. 11А)
7 Имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4 кон пријавата (Образец РЛ/4, бр. 12)

*) Да се заокружи соодветниот број.

Страна 3.

8 Имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивното овластување	Според прилогот бр. 4А кон пријавата (Образец РЛ/4А, бр. 13)
9 Назив и место на работењето на деловните единици во составот на основната организација на здружен труд што се запишуваат во судскиот регистар	Според прилогот бр. 5А кон пријавата (Образец РЛ/5А, бр. 15) и според пријавите за секоја деловна единица (Образец ПЕ бр. 5)
10 Назив и место на работењето на деловните единици во составот на основната организација на здружен труд што се евидентираат	Според прилогот бр. 5Б кон пријавата (Образец РЛ/5Б, бр. 16)
11 Податоци за други факти определени со закон	Според прилогот бр. — кон пријавата (Образец — бр. —)
12	Според прилогот бр. — кон пријавата (Образец — бр. —)
Забелешка:	
13 Да се наведат членовите на самоуправната спогодба за здружување во работна организација и на статутот на основната организација, односно на друг субјект врз кои се заснова поднесената пријава за податоците под ред. бр. 2 до 12	Според посебен прилог на подносителот на пријавата

Истовремено поднесуваме барање за бришење на основната организација која престанува со работа поради организирање на нова основна организација.

Број на регистар- ската влошка на ре- гистарскиот суд	Седиште на судот на упи- сот	Број на регистар- ската влошка на су- дот на уписот	Фирма односно назив и седиште на субјектот на уписот кој прес- танува со работа
1	2	3	4
14			

*) Ова барање да се запише при поднесувањето на пријава за упис на конституирање на основна организација на здружен труд.

Страна 4.

Други податоци:*)

1. одлуката за организирање на привремена основна организација стана конечна на _____
2. одлуката за организирање на основна организација е донесена на _____
3. самоуправната спогода за здружување во работна организација е склучена на _____

15

4. статутот на основната организација односно на работната заедница е донесен на _____
5. решението за исполнување на општите и посебните услови е примено на _____
6. одлуката за издвојување на основна организација е донесена на _____
7. измената на самоупрашниот општ акт е извршена на _____
8. одлуката за промена на запишаните податоци е донесена на _____
9. -----

Пренотација на одлуката за организирање односно издвојување на основна организација ќе се оправда во рок од _____ дена

Кон пријавата поднесуваме (да се наведат поединечните исправи и докази што се однесуваат на предложениот упис):

Предлагаме врз основа на оваа пријава и поднесените исправи и докази да се изврши упис во судскиот регистар и за тоа да се донесе решение и да се достави до предлагачот и до учесникот _____

Име и потпис на овластеното лице.

*) Да се заскружи соодветниот број и да се внесат податоците што се однесуваат на пријавата.

**) Овластеното лице ја потпишува само пријавата, а судијата решението.

ПСП бр. 2, страна 1.

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд

Седиште на судот на уписот

Број на регистарската влошка на судот на уписот

Ознака и реден
број на уписникот на судот

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот и негова адреса

Број или знак на предлагачот

Датум

(назив и седиште на судот)

Предмет на пријавата за упис на статусна промена*)

Примено непосредно — по пошта**) (обично или препорачано број _____) на _____ во _____ часот, со _____ прилози кон пријавата и со _____ исправи и докази.

Предадено по пошта препорачано со повратница број _____ на _____

Пријава таксирана со _____ динари во судски таксени марки — недостига такса _____ динари.

Пријава примена без такса.

Примени вредности (пари, таксени марки и сл.) _____

Недостигаат: 1) прилози кон пријавата бр.: _____

2) исправи и докази: _____

Овластен работник на судот,

*) Да се наведе видот на пријавата.

**) Ако пријавата се испраќа по пошта, субјектот на уписот задржува копија од пријавата со соодветни копии на прилозите кон пријавата.

1. Пријава за судот

Страна 2.

Предлагачот:

поднесува

ПРИЈАВА

за упис на статусна промена на работна организација или на друг субјект во судскиот регистар, и тоа:*)

1. организирање и конституирање на работна организација настаната со издвојување на основна организација на здружен труд
2. организирање и конституирање на работна организација настаната со здружување на основни организации на здружен труд
3. организирање и конституирање на нова работна организација која нема основни организации
4. организирање и конституирање на нова работна организација со основни организации на здружен труд
5. бришење на упис на организација на здружен труд
- 6.

со податоците наведени во прилозите кон пријавата, кои се составен дел на оваа пријава:

1 Број на регистарската влошка на регистарскиот суд, седиште на судот на уписот, број на регистарската влошка на судот на уписот, матичен број на единствениот регистар и други податоци	Според прилогот бр. 1 кон пријавата (Образец РЛ/1 бр. 7)
2 Фирма, односно назив и седиште и поблиска адреса на новата организација или на друг субјект	Според прилогот бр. 1 кон пријавата (Образец РЛ/1 бр. 7)
3 Дејности, односно работи	Според прилогот бр. 2 кон пријавата (образец РЛ/2 бр. 9)
4 Овластување во правниот промет со трети лица и вид и обем на одговорноста за обврските во правниот промет со трети лица	Според прилогот бр. 3 кон пријавата (Образец РЛ/3 бр. 11)
5 Вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврските на други општествени правни лица	Според прилогот бр. 3А кон пријавата (Образец РЛ/3А, бр. 11А)
6 Имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4 кон пријавата (Образец РЛ/4 бр. 12)

*) Да се заокружи соодветниот реден број.

Страна 3.

7 Назив и седиште на основните организации на здружен труд односно на други субјекти на уписот	Според прилогот бр. 5 кон пријавата (Образец РЛ/5 бр. 14) и прилозите бр. 1 до 4А (Образец РЛ/1, бр. 7 до РЛ/4А бр. 13) кон пријавата на образецот ПООЗТ бр. 1А за секоја нова основна организација
8 Назив и место на работењето на деловните единици во составот на субјектот на уписот што се запишуваат во судскиот регистар	Според прилогот бр. 5А кон пријавата (Образец РЛ/5А, бр. 15) и според пријавите за секоја деловна единица (Образец ПЕ бр. 5)
9 Назив и место на работењето на деловните единици во составот на субјектот на уписот што се евидентираат	Според прилогот бр. 5В кон пријавата (Образец РЛ/5В, бр. 16)
10	Според прилогот бр. — кон пријавата (Образец — бр. —)
Забелешка:	
11 Да се наведат членовите на самоуправната спогодба за здружување, односно на статутот врз кои се заснова статусната промена за податоците наведени под ред. бр. 2 до 11	Според посебен прилог на подносителот на пријавата

Истовремено поднесуваме барање за бришење на организација на здружен труд што престанува поради организирање на нова работна организација*)

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд	Седиште на судот на уписот	Број на регистарската влошка на судот на уписот	Фирма и седиште на организацијата на здружен труд што престанува како субјект на уписот
1	2	3	4
12			

*) Ова барање се поднесува само при поднесување пријава за упис на конституирање на новоорганизирана работна организација.

Страна 4.

Други податоци*)

1. одлуката за организирање на нова работна организација е донесена на _____
2. самоуправната спогодба за здружување во работна организација е склучена на _____
3. решението за исполнување на општите и попосебните услови е примено на _____
- 13 4. одлуката за издвојување на основна организација на здружен труд од составот на работната организација станала конечна на _____
5. одлуката работната организација да се организира како сложена организација на здружен труд, а основната организација сама или здружена со други основни организации на здружен труд да се организира во нова работна организација, е донесена на _____
6. _____

Кон пријавата поднесуваме (да се наведат поединечните исправи и докази што се однесуваат на предложениот упис):

Предлагаме врз основа на оваа пријава и поднесените исправи и докази да се изврши упис во судскиот регистар и за тоа да се донесе решение и да се достави до предлагачот

Име и потпис на овластеното лице**)

*) Да се заокружи бројот и да се пополнат податоците што се однесуваат на соодветната пријава.

**) Овластеното лице ја потпишува само пријавата, а судијата решението.

ПСН бр. 2, страна 1.

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд
Седиште на судот на уписот
Број на регистарската влошка на судот на уписот

Ознака и број на решението на судот

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот на негова адреса
--

Број или знак на предлагачот
Датум на поднесокот на предлагачот

(назив и седиште на судот)

Предмет на решението за упис на статусна промена
--

2. Изворник на решението

Образец ПСП бр. 2а — Решение за упис на статусна промена на работна организација или на друг субјект

Страна 2.

Предлагач:
_____ како регистарски, (назив и седиште на судот)
според судијата поединец _____, во овој предмет, заради упис на _____
во судскиот регистар, врз основа на чл. 5, 24 и 45 до 74 од Законот за постапката за упис во судскиот регистар на _____ година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. Во судскиот регистар на регистарскиот суд да се запише
со податоците*) наведени во прилозите, кои се составен дел на ова решение:

1 Број на регистарската влошка на регистарскиот суд, седиште на судот на уписот, број на регистарската влошка на судот на уписот, матичен број на единствениот регистар и други уписи	Според прилогот бр. 1 кон решението (Образец РЛ/1, бр. 7)
2 Фирма, односно назив и седиште и поблиска адреса на новата работна организација или на друг субјект	Според прилогот бр. 1 кон решението (Образец РЛ/1 бр. 7)
3 Дејности, односно работи	Според прилогот бр. 2 кон решението (Образец РЛ/2 бр. 9)
4 Овластувања на новата организација на здружен труд или на друг субјект во правниот промет со трети лица и вид и обем на одговорноста за обврските во правниот промет со трети лица	Според прилогот бр. 3 кон решението (Образец РЛ/3 бр. 11)
5 Вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврските на други општествени правни лица	Според прилогот бр. 3А кон решението (Образец РЛ/3А, бр. 11А)
6 Имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4 кон решението (Образец РЛ/4 бр. 12)

*) Да се препрта редниот број на кој не се однесува решението за упис.

Страна 3.

7	Назив и седиште на основните организации на здружен труд, односно други субјекти во состав на субјектот на уписот	Според прилогот бр. 5 кон решението (Образец РЛ/5 бр. 14) и прилозите бр. 1 до 4а (Образец РЛ/1 бр. 7 до РЛ/4а бр. 13) кон решението на образецот ПООЗТ број 1а за секоја нова организација	
8	Назив и место на работењето на деловните единици во составот на субјектот на уписот што се запишуваат во судскиот регистар	Според прилогот бр. 5А кон решението (Образец РЛ/5а и бр. 15) и прилозите бр. 1, 2 или 2А, 4 или 4А, 7, 10, 9, 12 и 13)	
9	Назив и место на работењето на деловните единици во составот на субјектот на уписот што се евидентираат	Според прилогот бр. 5Б кон решението (Образец РЛ/5Б бр. 16).	
10		Според прилогот бр. _____ кон решението (Образец _____ бр. _____)	
11. II. Истовремено да се запише бришењето на организациите на здружен труд:			
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд	Седиште на судот на уписот	Број на регистарската влошка на судот на уписот	Фирма и седиште на организацијата на здружен труд што престанува како субјект на уписот
1	2	3	4
12			

III. Вака е решено бидејќи:

1. одлуката за организирање на нова работна организација на здружен труд е донесена на _____
2. самоуправната спогодба за здружување во работна организација е склучена на _____
- 13 3. решението за исполнување на општите и по себните услови е примено на _____
4. одлуката за издвојување на основната организација на здружен труд од составот на работната организација станала конечна на _____
5. Одлуката работната организација да се организира како сложена организација на здружен труд, а основната организација сама или здружена со други основни организации да се организира во нова работна организација е донесена на _____

и поради тоа што кон пријавата се поднесени следните исправи и докази:

Преписот на решението да се достави до предлагачот _____

Против ова решение учесникот може да изјави жалба до надлежниот второстепен суд преку овој суд во рок од осум дена од денот на доставувањето на преписот на решението

Судија,

ПСП бр. 2, Страна 1.

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд	Ознака и број на решението на судот
Седиште на судот на уписот	
Број на регистарската влошка на судот на уписот	

фирма, односно назив и седиште на предлагачот и неговата адреса

Број или знак на предлагачот
Датум на поднесокот на предлагачот

(назив и седиште на судот)

Предмет на решението за упис на статусна промена
--

Образец ПСП бр. 2а — Решение за упис на статус — на промена на работна организација или на друг субјект

3. Препис на решението

Страна 2.

Предлагач:

_____ како регистарски,
(назив и седиште на судот)
според судијата поединец _____, во овој предмет, заради упис на _____

во судскиот регистар, врз основа на чл. 5, 24 и 45 до 47 од Законот за постапката за упис во судскиот регистар _____ на _____ година, донесе
РЕШЕНИЕ
I. Во судскиот регистар на регистарскиот суд да се запише

со податоците*) наведени во прилозите, кои се составен дел на ова решение.

1 Број на регистарската влошка на регистарскиот суд, седиште на судот на уписот, број на регистарската влошка на судот на уписот, матичен број на единствениот регистар и други уписи	Според прилогот бр. 1 кон решението (Образец РЛ/1 бр. 7)
2 Фирма, односно назив и седиште и поблиска адреса на новата работна организација или на друг субјект	Според прилогот бр. 1 кон решението (Образец РЛ/1 бр. 7)
3 Дејности, односно работи	Според прилогот бр. 2 кон решението (Образец РЛ/2 бр. 9)
4 Овластувања на новата организација на здружен труд или на друг субјект во правниот промет со трети лица и вид и обем на одговорноста за обврските во правниот промет со трети лица	Според прилогот бр. 3 кон решението (Образец РЛ/3 бр. 11)
5 Вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврските на други општествени правни лица	Според прилогот бр. 3А кон решението (Образец РЛ/3А, бр. 11А)
6 Имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4 кон решението (Образец РЛ/4 бр. 12)

Страна 3.

7 Назив и седиште на основните организации на здружен труд односно други субјекти во составот на субјектот на уписот	Според прилогот бр. 3 кон решението (Образец РЛ/5 бр. 14) и прилозите бр. 1 до 4А (Образец РЛ/1 бр. 7 до РЛ/4А, број 13) кон решението на образецот ПООЗТ бр. 1А за секоја нова основна организација
8 Назив и место на работење на деловните единици во составот на субјектот на уписот што се запишуваат во судскиот регистар	Според прилогот бр. 5А кон решението (Образец РЛ/5А, бр. 15) и прилозите бр. 1, 2 или 2А, 4 или 4А 7, 10, 9, 12 и 13)
9 Назив и место на работењето на деловните единици во составот на субјектот на уписот што се евидентираат	Според прилогот бр. 5Б кон решението (Образец РЛ/5Б бр. 16)
10	Според прилогот бр. _____ кон решението (Образец _____ бр. _____)
11 II. Истовремено да се запише бришењето на организациите на здружен труд:	

*) Да се прецрта редниот број на кој не се однесува решението за упис.

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд	Седиште на судот на уписот	Број на регистарската влошка на судот на уписот	Фирма и седиште на организацијата на здружен труд што престанува како субјект на уписот
1	2	3	4
12			

Страна 4.

III. Вака е решено бидејќи:

1. одлуката за организирање на нова работна организација на здружен труд е донесена на _____
2. самоуправната спогодба за здружување во работна организација е склучена на _____
3. решението за исполнување на општите и посебните услови е примено на _____
4. Одлуката за издвојување на основна организација на здружен труд од составот на работната организација станала конечна на _____
5. одлуката работната организација да се организира како сложена организација на здружен труд, а основната организација сама или здружена со други основни организации да се организира во нова работна организација е донесена на _____
- 6.

и поради тоа што кон пријавата се поднесени следните исправи и докази:

Препис на решението да се достави до предлагачот _____

Против ова решение учесникот може да изјави жалба до надлежниот второстепен суд преку овој суд, во рок од осум дена од денот на доставувањето на преписот на решението

Судија.

ПСП бр. 2, страна 1.

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд

Седиште на судот на уписот

Број на регистарската влошка на судот на уписот

Ознака и реден број на уписникот на судот

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот и негова адреса

Број или знак на предлагачот

Датум

(назив и седиште на судот)

Предмет на пријавата за упис на статусна промена*)

Приемно непосредно — по пошта**) (обично или препорачано број —) на — во — часот, со — прилози кон пријавата и со — исправи и докази.

Предадено по пошта, препорачано со повратница бр. — на —

Пријава таксирана со — динари во судски таксени марки — недостига такса — динари.

Пријава примена без такса.

Примени вредности (пари, таксени марки и сл.) —

Недостигаат: 1) прилози кон пријавата бр. —

2) исправи и докази: —

Овластен работник на судот,

*) Да се наведе видот на пријавата.

**) Ако пријавата се испраќа по пошта, субјектот на уписот задржува копија од пријавата со соодветни копии на прилозите кон пријавата.

4. Копија на пријавата за странката

Страна 2.

Предлагачот	
поднесува	
ПРИЈАВА	
за упис на статусна промена на работна организација или на друг субјект во судскиот регистар, и тоа*)	
1. организирање и конституирање на работна организација настаната со издвојување на основна организација на здружен труд 2. организирање и конституирање на работна организација настаната со здружување на основна организација на здружен труд 3. организирање и конституирање на нова работна организација која нема основни организации 4. организирање и конституирање на нова работна организација со основни организации на здружен труд 5. бришење на упис на организација на здружен труд 6.	
со податоците наведени во прилозите кон пријавата, кои се составен дел на оваа пријава:	
1 Број на регистарската влошка на регистарскиот суд, седиште на судот на уписот, број на регистарската влошка на судот на уписот и матичен број на единствениот регистар и други податоци	Според прилогот бр. 1 кон пријавата (Образец РЛ/1 бр. 7)
2 Фирма, односно назив и седиште и поблиска адреса на новата работна организација или на друг субјект	Според прилогот бр. 1 кон пријавата (Образец РЛ/2 бр. 7)
3 Дејности, односно работи	Според прилогот бр. 2 кон пријавата (Образец РЛ/2, бр. 9)
4 Овластувања во правниот промет со трети лица и вид и обем на одговорноста за обврските во правниот промет со трети лица	Според прилогот бр. 3 кон пријавата (Образец РЛ/3, бр. 11)
5 Вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврските на други општествени правни лица	Според прилогот бр. 3А кон пријавата (Образец РЛ/3А, бр. 11А)
6 Имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4 кон пријавата (Образец РЛ/4 бр. 12)

*) Да се заокружи соодветниот реден број.

Страна 3.

7 Назив и седиште на основните организации на здружен труд, односно на други субјекти во составот на субјектот на уписот	Според прилогот бр. 5 кон решението (Образец РЛ/5, бр. 14) и прилозите бр. 1 до 4А (Образец РЛ/1, бр. 7 до РЛ/4А, бр. 13) кон решението на образецот ПООЗТ бр. 1А секоја нова основна организација
8 Назив и место на работењето на деловните единици во судскиот регистар	Според прилогот бр. 5А кон решение (Образец РЛ/5А бр. 15) и пријавите за секоја деловна единица (Образец ПЕ бр. 5)
9 Назив и место на работењето на деловните единици во составот на субјектот на уписот што се евидентираат	Според прилогот бр. 5Б кон решението (Образец РЛ/5Б, бр. 16)
10	Според бр. _____ кон решението (Образец _____ бр. _____)
Забелешка:	
11 Да се наведат членовите на самоуправната спогодба за здружување, односно статутот на кој се заснова статусната промена за податоците наведени под ред. бр. 2 до 11.	

12 Истовремено поднесуваме барање за бришење на организацијата на здружен труд која престанала поради организирање на нова работна организација*)

Број на регистарската влошка на регистар- скиот суд	Седиште на судот на уписот	Број на регистарската влошка на судот на уписот	Фирма и седиште на организација- та на здружен труд што престану- ва како субјект на уписот
1	2	3	4

*) Ова барање се поднесува само при поднесување на пријава за упис на конституирање на новоорганизирана ра-
ботна организација.

Страна 4

Други податоци*):

1. одлуката за организирање на нова работна организација е донесена на _____
2. самоуправната спогодба за здружување во работна организација е склучена на _____
3. решението за исполнување на општите и одделните услови е примено на _____
- 13 4. одлуката за издвојување на основна организација на здружен труд од составот на работната организација станала конечна на _____
5. одлуката работната организација да се организира како сложена организација на здружен труд, а основната организација сама или здружена со друга основна организација на здружен труд да се организира во нова работна организација, е донесена на _____
6. _____

Кон пријавата поднесуваме (да се наведат поединечните исправи и докази што се однесуваат на предло-
жениот упис:

Предлагаме врз основа на оваа пријава и поднесените исправи и докази да се изврши упис во судски
регистар и за тоа да се донесе решение и да се достави до предлагачот _____

Име и потпис на овластеното лице**)

*) Да се заокружи бројот и да се пополнат податоците што се однесуваат на соодветната пријава.
**) Овластеното лице ја потпишува само пријавата, а судијата решението.

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд Седиште на судот на уписот Број на регистарската влошка на судот на уписот	Ознака и реден број на уписот на судот
--	--

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот и негова адреса

Број или знак на предлагачот

Датум

(назив и седиште на судот)

Предмет на пријавата за упис на бришење, односно престанување*)

Примено непосредно — по пошта**) (обично или препорачано број _____) на _____ во _____ часот, со _____ прилози кон пријавата и со _____ исправи и докази.

Предадено по пошта препорачано со повратница број _____ на _____

Пријава таксирана со _____ динари во судски таксени марки — недостига такса _____ динари.

Примени вредности (пари, таксени марки и сл.) _____

Недостигаат: 1) прилози кон пријавата бр.: _____

2) исправи и докази: _____

Овластен работник на судот,

*) Да се наведе видот на пријавата за упис на бришење односно престанување.

**) Ако пријавата се праќа по пошта, организацијата на здружен труд или другиот субјект ја задржува копијата на пријавата со соодветните копии на прилозите кон пријавата.

1. Пријава за судот

Образец ПБ бр. 3 — Пријава за упис на бришење, односно престанување на организација на здружен труд или на друг субјект во судскиот регистар

Страна 2.

Предлагачот		
поднесува		
ПРИЈАВА		
за упис во судскиот регистар на бришење, односно престанување на организација на здружен труд или на друг субјект, и тоа:*)		
1. престанување на привремена основна организација на здружен труд 2. престанување на работна организација поради здружување 3. престанување на основна организација на здружен труд поради промена во организирањето 4. истапување на здружена организација од составот на сложена организација на здружен труд 5. истапување на здружена организација од деловна заедница 6. бришење на деловна заедница 7. бришење на сложена организација на здружен труд 8. престанување на основна организација на здружен труд или на друг субјект 9. бришење на организација на здружен труд поради заклучување на постапка за редовна ликвидација 10. бришење на основна организација на здружен труд поради издвојување од составот на работна организација во регистарскиот лист бр. _____ на долунаведената организација на здружен труд односно субјект на уписот		
Фирма и седиште на општествено правно лице во кое е здружен субјектот на уписот		
1		
Брај на регистарската влошка на регистарскиот суд	Седиште на судот на уписот	Број на регистарската влошка на судот на уписот
Фирма, односно назив и седиште на организацијата на здружен труд или на друг субјект што се брише поради престанување или истапување од составот на општествено правно лице**)		
2		
Брај на регистарската влошка на регистарскиот суд	Седиште на судот на уписот	Број на регистарската влошка на судот на уписот
3		
Забелешка: Да се наведат податоците врз кои се заснова предложениот упис		
Според посебен прилог на предлагачот		

*) Да се заокружи одговарниот број.

**) Непотребното да се прецрта.

Други податоци:*)

1. уписот на конституирањето на работната организација е извршен на _____
2. број и датум на одлуката односно на самоуправната спогодба за здружување _____
3. одлуката за престанување на деловна заедница е донесена на _____
4. одлуката за истапување од сложена организација на здружен труд односно деловна заедница е донесена на _____
5. одлуката за престанување на организација на здружен труд или на друг субјект е донесена на _____
6. одлуката за престанување на сложена организација на здружен труд е донесена на _____
7. одлуката за заклучување на постапка за редовна ликвидација е донесена на _____
8. _____

Кон пријавата поднесуваме (да се наведат поединечните исправи и докази што се однесуваат на предложениот упис):

Предлагаме врз основа на оваа пријава и поднесените исправи и докази да се донесе соодветно решение за барањето и да се достави до предлагачот _____

Име и потпис на овластеното лице**)

*) Да се заокружи бројот и да се пополнат податоците што се однесуваат на соодветната пријава.
**) Овластеното лице ја потпишува само пријавата, а судијата решението.

ПБ бр. 3, страна 1.

Број на регистрската влошка на регистарскиот суд	Ознака и број на решението на судот
Седиште на судот на уписот	
Број на регистарската влошка на судот на уписот	

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот и негова адреса
--

Број или знак на предлагачот
Датум на поднесокот на предлагачот

(назив и седиште на судот)

Предмет на решението за упис на бришење односно престанување

2. Изворник на решението

Образец ПБ бр. 3а — Решение за упис на бришење односно престанување на организација на здружен труд или на друг субјект во судскиот регистар

Страна 2.

Предлагач
(назив и седиште на судот)
_____, како регистарски, според судијата поединец, _____, во овој предмет, заради упис на _____ во судскиот регистар врз основа на чл. 5, 24 и 45 до 47 од Законот за постапката за упис во судскиот регистар на _____ година, донесе
РЕШЕНИЕ
во судскиот регистар на регистарскиот суд и на судот на уписот*) да се запише
во регистарскиот лист бр. _____ на долунаведената организација на здружен труд, односно субјект на уписот:

Фирма и седиште на општественото правно лице во кое е здружен субјектот на уписот		

1		
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд	Седиште на судот на уписот	Број на регистарската влошка на судот на уписот
_____	_____	_____
Фирма, односно назив и седиште на организацијата на здружен труд или на друг субјект што се брише поради престанување или истапување од составот на општественото правно лице		

2		
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд	Седиште на судот на уписот	Број на регистарската влошка на судот на уписот
_____	_____	_____
3		

*) Непотребното да се прецрта.

Вака е решено бидејќи:	
1.	упис на конституирањето на работната организација е извршен на _____
2.	број и датум на одлуката односно на самоуправната спогодба за здружување _____
3.	одлуката за престанување на деловна заедница е донесена на _____
4	4. одлуката за истапување од сложена организација на здружен труд односно деловна заедница е донесена на _____
5.	одлуката за престанување на организација на здружен труд и на друг субјект е донесена на _____
6.	одлуката за престанување на сложена организација на здружен труд е донесена на _____
7.	одлуката за заклучување на постапката за редовна ликвидација е донесена на _____
и поради тоа што кон пријавата се поднесени следните исправи и докази:	

Препис на решението да се достави до предлагачот и _____	

Против ова решение може да се изјави жалба до надлежниот второстепен суд преку овој суд, во рок од осум дена од денот на доставувањето на преписот на решението	
Судија, _____	

Број на регистарската влошка
на регистарскиот суд

Седиште на судот на уписот

Број на регистарската влошка на
судот на уписот

Ознака и број на
решението на судот

Фирма, односно назив и седиште
на предлагачот и негова адреса

Број или знак на предлагачот

Датум на поднесокот на предлагачот

(назив и седиште на судот)

Предмет на решението за упис на
бришење, односно престанување

3. Препис на решението

Образец ПБ бр. 3а — Решение за упис на бришење односно престанување на организација на здружен труд или на друг субјект во судскиот регистар

Предлагач

_____, како регистарски,
(назив и седиште на судот)

според судијата поединец _____, во овој предмет.
заради упис на _____

во судскиот регистар, врз основа на чл. 5, 24 и 45 до 47 од Законот за постапката за упис во судскиот
регистар, на _____ година, донесе

РЕШЕНИЕ

во судскиот регистар на регистарскиот суд и на судот на уписот*) да се запише

во регистарскиот лист бр _____ на долунаведената организација на здружен труд односно субјект на
уписот:

Фирма и седиште на општественото правно лице во кое е здружен субјектот на уписот		
1		
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд	Седиште на судот на уписот	Број на регистарската влошка на судот на уписот
Фирма, односно назив и седиште на здружен труд или на друг субјект што се брише поради престанување или истапување од составот на општественото правно лице		
2		
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд	Седиште на судот на уписот	Број на регистарската влошка на судот на уписот
3		

*) Непотребното да се прецрта.

Страна 3

Вака е решено бидејќи:	
1.	упис на конституирањето на работната организација е извршен на _____
2.	број и датум на одлуката односно на самоуправата спогодба за здружување _____
3.	одлуката за престанување на деловна заедница е донесена на _____
4.	одлуката за истапување од сложена организација на здружен труд односно деловна заедница е донесена на _____
5.	одлуката за престанување на организација на здружен труд и на друг субјект е донесена на _____
6.	одлуката за престанување на сложена организација на здружен труд е донесена на _____
7.	одлуката за заклучување на постапката за редовна ликвидација е донесена на _____
и поради тоа што кон пријавата се поднесени следните исправи и докази:	
Препис на решението да се достави до предлагачот и _____	
Против ова решение може да се изјави жалба до надлежниот второстепен суд преку овој суд, во рок од осум дена од денот на доставувањето на преписот на решението	
Судија, _____	

ПБ. бр. 3 Страна 1

Број на регистарската влошка на
регистарскиот суд

Седиште на судот на уписот

Број на регистарската влошка на
судот на уписот

Ознака и реден број
на уписникот на судот

Фирма, односно назив и седиште
на предлагачот и негова адреса

Број или знак на предлагачот

Датум

(назив и седиште на судот)

Предмет на пријавата за упис на бришење односно престанување*)

Приемно непосредно — по пошта*) (обично или препорачано бр. —) на — во — часот,
со — прилози кон пријавата и со — исправи и докази.

Предадено по пошта препорачано со повратница бр. — на —

Пријава таксирана со — динари во судски таксени марки — недостига такса — динари.

Пријава примена без такса

Примени вредности (пари, таксени марки и сл.) —

Недостигаат: 1) прилози кон пријавата бр.: —

2) исправи и докази: —

Овластен работник на судот,

*) Да се наведе видот на пријавата за упис на бришење односно престанување.

**) Ако пријавата се праќа по пошта, организацијата на здружен труд или друг субјект задржува копија од пријавата со соодветни копии на прилозите кон пријавата.

4. Копија на пријавата
за странката

Страна 2

Предлагачот		
поднесува		
П Р И Ј А В А		
за упис во судскиот регистар на бришење, односно престанување на организација на здружен труд или на друг субјект, и тоа:*)		
1. престанување на привремена основна организација на здружен труд 2. престанување на работна организација поради здружување 3. престанување на основна организација на здружен труд поради промена во организирањето 4. истапување на здружена организација од составот на сложена организација на здружен труд 5. истапување на здружена организација од деловна заедница 6. бришење на деловна заедница 7. бришење на сложена организација на здружен труд 8. престанување на основна организација на здружен труд или на друг субјект 9. бришење на организација на здружен труд поради склучување на постапката за редовна ликвидација 10. бришење на основна организација на здружен труд поради издвојување од составот на работна организација		
во регистарскиот лист бр. — на долунаведената организација на здружен труд односно субјект на уписот		
Фирма и седиште на општественото лице во кое е здружен субјектот на уписот		
1		
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд	Седиште на судот на уписот	Број на регистарската влошка на судот на уписот
Фирма, односно назив и седиште на организацијата на здружен труд или на друг субјект што се брише поради престанување или истапување од составот на општественото правно лице*)		
2		
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд	Седиште на судот на уписот	Број на регистарската влошка на судот на уписот
Забелешка:		
Да се наведат податоците врз кои се заснива предложениот упис		
3		
		Според посебен прилог на предлагачот

*) Да се заокружи соодветниот број.

**) Непотребното да се прецрта.

Други податоци*)

1. упис на конституирањето на работната организација е извршен на _____
2. број и датум на одлуката односно на самоуправната спогодба за здружување
3. одлуката за престанување на деловна заедница е донесена на _____
4. одлуката за истапување од сложена организација на здружен труд односно деловна заедница е донесена на _____
5. одлука за престанување на организација на здружен труд или на друг субјект е донесена на _____
6. одлуката за престанување на сложена организација на здружен труд е донесена на _____
7. одлуката за заклучување на постапката за редовна ликвидација е донесена на _____
8. _____

Кон пријавата поднесуваме (да се наведат поединечните исправи и докази што се однесуваат на предложениот упис):

Предлагаме врз основа на оваа пријава и поднесените исправи и докази да се донесе соодветно решение за барањето и да се достави до предлагачот и _____

Име и потпис на овластеното лице**)

*) Да се заокружи бројот и да се пополнат податоците што се однесуваат на соодветната пријава.
 **) Овластеното лице ја потпишува само пријавата, а судијата решението.

III бр. 4, страна 1

Број на регистарската влошка на
регистарскиот суд

Седиште на судот на уписот

Број на регистарската влошка на
судот на уписот

Ознака и реден број
на уписникот на судот

Фирма односно назив и седиште
на предлагачот и негова адреса

Број или знак на предлагачот

Датум

(назив и седиште на судот)

Фирма и седиште на субјектот на
уписот и предмет на пријавата
за упис на промени*)

Примено непосредно — по пошта**) (обично или препорачано број _____) на _____ во часот
со _____ прилози кон пријавата и со _____ исправи и докази.

Предадено по пошта препорачано со повратница број _____ на _____

Пријава таксирана со _____ динари во судски таксени марки — недостига такса _____ динари.

Пријава примена без такса.

Примени вредности (пари, таксени марки и сл.) _____

Недостигаат: 1) прилози кон пријавата бр. _____
 2) исправи и докази: _____

Овластен работник на судот,

- *) Да се наведе фирмата, односно називот и седиштето на организацијата на здружен труд или на друг субјект и вид на промена.
 **) Ако пријавата се праќа по пошта, организацијата на здружен труд или друг субјект ја задржува копијата на пријавата со соодветните копии на прилозите кон пријавата.

1. Пријава за судот

Образец ПП бр. 4 — Пријава за упис на промена на податоци од значење за правниот промет во организацијата на здружен труд или во друг субјект.

Страна 2

Предлагачот

поднесува

ПРИЈАВА

за упис на промените на запишаните податоци во организацијата на здружен труд или во друг субјект во судскиот регистар, и тоа*)

1. промена на фирмата
2. промена на дејноста односно работите
3. промена на работите на надворешнотрговскиот промет
4. промена на седиштето и поблиската адреса
5. промена на лицата овластени за застапување
6. промена на овластувањата, односно на видот и обемот на одговорноста за обврските на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица
7. промена на видот и обемот на одговорноста на субјектот на уписот за обврските на други општествени правни лица
8. пристапување кон здружување во сложена организација на здружен труд
9. пристапување код здружување во деловна заедница
10. промена на другите податоци
11. однотација за здружување во сложена организација на здружен труд односно деловна заедница
- 12.

со податоците наведени во прилозите кон пријавата, кои се составен дел на оваа пријава:

1 Број на регистарската влошка на регистарскиот суд, седиште на судот на уписот, број на регистарската влошка на судот на уписот, матичен број на единствениот регистар и други податоци	Според прилогот бр. 1 кон пријавата (Образец РЛ/1 бр. 7)
2 Фирма, односно назив и седиште и поблиска адреса на субјектот на уписот	Според прилогот бр. 1 кон пријавата (Образец РЛ/1 бр. 7)
3 Дејности односно работи	Според прилогот бр. 2 кон пријавата (Образец РЛ/2 бр. 9)
4 Право на вршење на надворешнотрговски промет	Според прилогот бр. 2А кон пријавата (Образец РЛ/2А, бр. 10)
5 Овластувања во правниот промет со трети лица, вид и обем на одговорноста за обврските во правниот промет со трети лица	Според прилогот бр. 3 кон пријавата (Образец РЛ/3 бр. 11)
6 Вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврски на други општествени правни лица	Според прилогот бр. 3А кон пријавата (Образец РЛ/3А бр. 11А)

- *) Да се заокружи соодветниот број.

7	Имиња и лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4 кон пријавата (Образец РЛ/4 бр. 12)
8	Имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4А кон пријавата (Образец РЛ/4А, бр. 13)
9	Фирма односно назив и седиште на здружените организации во сложена организација на здружен труд односно деловна заедница, вид и обем на нивната одговорност за обврските на субјектот на уписот, број на нивните регистарски влошки и седишта на регистарските судови	Според прилогот бр. 5Ц кон пријават (Образец РЛ/5Ц бр. 17)
10	Аднотација за здружување во сложена организација на здружен труд односно деловна заедница	Според прилогот бр. 1 кон пријавата (Образец РЛ/1 бр. 7)
11		Според прилогот бр. _____ кон пријавата (Образец _____ бр. _____)
12	Забелешка: Да се наведат членовите на самоуправната спогодба за здружување, на статутот или на самоуправниот општ акт, врз кои се засноваат пријавените промени за податоците наведени под ред. бр. 2 до 11	Според посебен прилог на подносителот на пријавата
Други податоци:*)		
1.	самоуправната спогодба за здружување во _____ е изменета на _____	
2.	статутот е изменет на _____	
3.	одлуките за пристапување се донесени на _____	
4.	одлуката за промена е донесена на _____	
5.	решението за упис на здружување во сложена организација на здружен труд, односно во деловна заедница е примено на _____	
6.		

*) Да се заокружи соодветниот број.

Кон пријавата поднесуваме (да се наведат поединечните исправи и докази што се однесуваат на предложениот упис):

Предлагаме врз основа на оваа пријава и поднесените исправи и докази да се изврши упис во судскиот регистар и за тоа да се донесе решение и да се достави до предлагачот и до учесникот _____

Име и потпис на овластеното лице*) _____

* Овластеното лице ја потпишува само пријавата, а судијата решението.

III бр. 4, страна 1

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд
Седиште на судот на уписот
Број на регистарската влошка на судот на уписот

Ознака и реден број на решението на судот
--

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот и негова адреса
--

Број или знак на предлагачот
Датум на поднесокот на предлагачот

(назив и седиште на судот)

Фирма и седиште на субјектот на уписот и предмет на решението за упис на промени
--

2. Изворник на решението

Образец III бр. 4а — Решение за упис на промени на податоците од значење за правниот промет во организација на здружен труд или во друг субјект

Страна 2

Предлагач
_____, како регистарски.
(назив и седиште на судот)
според судијата поединец _____, во овој предмет,
заради упис на _____
во судскиот регистар, врз основа на чл. 5, 24 и 45 до 47 од Законот за постапката за упис во судскиот
регистар, на _____ година донесе
РЕШЕНИЕ
Во судскиот регистар на регистарскиот суд и на судот на уписот*) да се запише
со податоците**) наведени во прилозите кон пријавата, кои се составен дел на ова решение:

1 Број на регистарската влошка на регистарскиот суд, седиште на судот на уписот, број на регистарската влошка на судот на уписот, матичен број на единствениот регистар и други уписи	Според прилогот бр. 1 кон решението (Образец РЛ/1, бр. 7)
2 Фирма, односно назив и седиште и поблиска адреса на субјектот на уписот	Според прилогот бр. 1 кон решението (Образец РЛ/1, бр. 7)
3 Дејности, односно работи	Според прилогот бр. 2 кон решението (Образец РЛ/2, бр. 9)
4 Право на вршење работи на надворешнотрговскиот промет	Според прилогот бр. 2А кон решението (Образец РЛ/2А, бр. 10)
5 Овластувања во правниот промет со трети лица, вид и обем на одговорноста за обврските во правниот промет со трети лица	Според прилогот бр. 3 кон решението (Образец РЛ/3 бр. 11)
6 Вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот на обврските на други општествени правни лица	Според прилогот бр. 3А кон решението (Образец РЛ/3А, бр. 11А)

*) Непотребното да се прецрта.

**) Да се прецрта редниот број на кој не се однесува решението за упис.

Страна 3

7 Имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4 кон решението (Образец РЛ/4, бр. 12)
8 Имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет	Според прилогот бр. 4А кон решението (Образец РЛ/4А, бр. 13)
9 Фирма односно назив и седиште на здружените организации во сложена организација на здружен труд, односно деловна заедница, вид и обем на нивната одговорност за обврските на субјектот на уписот, број на нивните регистарски влошки и седиште на регистарските судови	Според прилогот бр. 5Ц кон решението (Образец РЛ/5Ц, бр. 17)
10 Аднотација за здружување во сложена организација на здружен труд, односно деловна заедница	Според прилогот бр. 1 кон решението (Образец РЛ/1, бр. 7)
11	Според прилогот бр. — кон решението (Образец — бр. —)
Вака е решено бидејќи:	
1. самоуправната спогодба за здружување во — е изменета на —	
2. статутот е изменет на —	
3. одлуките за пристапување се донесени на —	
4. одлуката за промена е донесена на —	
5. решението за упис на здружување во сложена организација на здружен труд односно деловна заедница е примено на —	
12 6.	

Страна 4

и поради тоа што кон пријавата се поднесени следните исправи и докази:

Препис на решението да се достави до предлагачот и до учесникот _____

Против ова решение учесникот може да изјави жалба до надлежниот второстепен суд преку овој суд, во рок од осум дена од денот на доставувањето на преписот на решението _____

Судија. _____

III бр. 4 страна 1

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд
Седиште на судот на уписот
Број на регистарската влошка на судот на уписот

Ознака и број на решението на судот
--

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот и негова адреса
--

Број или знак на предлагачот
Датум на поднесокот на предлагачот

(назив и адреса на судот)

Фирма и седиште на субјектот на уписот и предмет на решението за упис на промени
--

3. Препис на решението

Образец III бр. 4а — Решение за упис на промени на податоци од значење за правниот промет во организација на здружен труд или во друг субјект

Страна 2

Предлагач
_____, како регистарски, (назив и седиште на судот)
според судијата поединец _____, во овој предмет, заради упис на _____
во судскиот регистар, врз основа на чл. 5, 24 и 45 до 47 од Законот за постапката за упис во судскиот регистар, на _____ година, донесе
РЕШЕНИЕ
Во судскиот регистар на регистарскиот суд и на судот на уписот*) да се запише:
со податоците**) наведени во прилозите кон пријавата, кои се составен дел на ова решение:

Страна 2.

1 Број на регистарската влошка на регистарскиот суд, седиште на судот на уписот, број на регистарската влошка на судот на уписот, матичен број на единствениот регистар и други уписи	Според прилогот бр. 1 кон решението (Образец РЛ/1, бр. 7)
2 Фирма односно назив и седиште и поблиска адреса на субјектот на уписот	Според прилогот бр. 1 кон решението (Образец РЛ/1, бр. 7)
3 Дејности односно работи	Според прилогот бр. 2 кон решението (Образец РЛ/2, бр. 9)
4 Право на вршење работи на надворешнотрговски промет	Според прилогот бр. 2А кон решението (Образец РЛ/2А, бр. 10)
5 Овластувања во правниот промет со трети лица, вид и обем на одговорноста за обврските во правниот промет со трети лица	Според прилогот бр. 3 кон решението (Образец РЛ/3, бр. 11)
6 Вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврските на други општествени правни лица	Според прилогот бр. 3А кон решението (Образец РЛ/3А, бр. 11А)

*) Непотребното да се прецрта.

**) Да се прецрта редниот број на кој не се однесува решението за упис.

Страна 3.

7 Имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4 кон решението (Образец РЛ/4, бр. 12)
8 Имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4А кон решението (Образец РЛ/4А, бр. 13)
9 Фирма односно назив и седиште на здружените организации во сложена организација на здружен труд односно деловна заедница, вид и обем на нивната одговорност за обврските на субјектот на уписот, број на нивните регистарски влошки и седиште на регистарските судови	Според прилогот бр. 5Ц кон решението (Образец РЛ/5Ц, бр. 17)
10 Аднотација за здружување во сложена организација на здружен труд, односно деловна заедница	Според прилогот бр. 1 кон решението (Образец РЛ/1 бр. 7)
11	Според прилогот бр. — кон решението (Образец — бр. —)
Вака е решено бидејќи: - самоуправната спогодба за здружување во — изменета на — - статутот е изменет на — - одлуките за пристапување се донесени на — - одлуката за промена е донесена на — - решението за упис на здружување во сложена организација на здружен труд односно деловна заедница е примено на —	

Страна 4

поради тоа што кон пријавата се поднесени следните исправи и докази:

Преписот на решението да се достави до предлагачот и до учесникот _____

Против ова решение учесникот може да изјави жалба до надлежниот второстепен суд преку овој суд, во рок од осум дена од денот на доставувањето на преписот на решението.

Судија,

III бр. 4, страна 1

Број на регистарската влошка на
регистарскиот суд

Седиште на судот на уписот

Број на регистарската влошка на
судот на уписот

Ознака и реден број на
уписникот на судот

Фирма односно назив и седиште
на предлагачот и негова адреса

Број или знак на предлагачот

Датум

(назив и седиште на судот)

Фирма и седиште на субјектот на
уписот и предмет на пријавата за
упис на промени*)

Примено непосредно — по пошта**) (обично или препорачано бр. _____) на _____ во _____ часот со _____ приложи кон пријавата и со _____ исправи и докази.

Предадено по пошта препорачано со повратница број _____ на _____

Пријава таксирана со _____ динари во судски таксени марки _____ недостига такса _____ динари.

Пријава примена без такса.

Примени вредности (пари, таксени марки и сл.) _____

Недостигаат: 1) приложи кон пријавата бр.: _____

2) исправи и докази: _____

Овластен работник на судот,

*) Да се наведе фирмата односно називот и седиштето на организацијата на здружен труд или на друг субјект и видот на промената.

**) Ако пријавата се праќа по пошта, организацијата на здружен труд или на другиот субјект задржува копија од пријавата со соодветни копии на прилозите кон пријавата.

4. Копија на пријавата за странката

Образец ПП бр. 4 — Пријава за упис на промена на податоци од значење за правниот промет во организација на здружен труд или во друг субјект

Страна 2

Предлагачот

поднесува

ПРИЈАВА

за упис на промените на запишаните податоци во организација на здружен труд или во друг субјект во судскиот регистар, и тоа:*)

1. промена на фирмата
2. промена на дејностите односно работите
3. промена на работите во надворешнотрговскиот промет
4. промена на седиштето и поблиската адреса
5. промена на лицата овластени за застапување
6. промена на овластувањата односно на видот и обемот на одговорноста за обврските на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица
7. промена на видот и обемот на одговорноста на субјектот на уписот за обврските на други општествени правни лица
8. пристапување кон здружување во сложена организација на здружен труд
9. пристапување кон здружување во деловна заедница
10. промена на другите податоци
11. аднотација за здружување во сложена организација на здружен труд односно деловна заедница
- 12.

со следните податоци*) наведени во прилозите кон пријавата, кои се составен дел на оваа пријава:

*) Да се заокружи соодветниот број.

1 Број на регистарската влошка на регистарскиот суд, седиште на судот на уписот, број на регистарската влошка на судот на уписот, матичен број на единствениот регистар и други податоци	Според прилогот бр. 1 кон пријавата (Образец РЛ/1, бр. 7)
2 Фирма односно назив и седиште и поблиска адреса на субјектот на уписот	Според прилогот бр. 1 кон пријавата (Образец РЛ/1, бр. 7)
3 Дејности односно работи	Според прилогот бр. 2 кон пријавата (Образец РЛ/2, бр. 9)
4 Право на вршење работи на надворешнотрговски промет	Според прилогот бр. 2А кон пријавата (Образец РЛ/2А, бр. 10)
5 Овластувања во правниот промет со трети лица, вид и обем на одговорноста за обврските во правниот промет со трети лица	Според прилогот бр. 3 кон пријавата (Образец РЛ/3, бр. 11)
6 Вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврски на други општествени правни лица	Според прилогот бр. 3А кон пријавата (Образец РЛ/3А, 11А)

Страна 3

7 Имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4 кон пријавата (Образец РЛ/4, бр. 12)
8 Имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања	Според прилогот бр. 4А кон пријавата (Образец РЛ/4А, бр. 13)
9 Фирма односно назив и седиште на здружените организации во сложена организација на здружен труд односно деловна заедница, вид и обем на нивната одговорност за обврските на субјектот на уписот, број на нивните регистарски влошки и седишта на регистарските судови	Според прилогот бр. 5Ц кон пријавата (Образец РЛ/5Ц, бр. 17)
10 Аднотација за здружување во сложена организација на здружен труд односно деловна заедница	Според прилогот бр. 1 кон пријавата (Образец РЛ/1, бр. 7)
11	Според прилогот бр. — кон пријавата (Образец — бр. —)
12 Забелешка: Да се наведат членовите на самоуправната спогодба за здружување, на статутот или на самоуправниот општ акт, врз кои се засноваат пријавените промени за податоците наведени под ред. бр. 2 до 11	Според посебен прилог на подносителот на пријавата
Други податоци:*)	
1. самоуправната спогодба за здружување во _____ е измената на _____	
2. статутот е изменет на _____	
3. одлуките за пристапување се донесени на _____	
4. одлуката за промена е донесена на _____	
5. решението за упис на здружување во сложена организација на здружен труд односно деловна заедница е примено на _____	
13 6.	

*) Да се заокружи соодветниот број.

Страна 4

Кон пријавата поднесуваме (да се наведат поединечните исправи и докази што се однесуваат на предложениот упис):
Предлагаме врз основа на оваа пријава и поднесените исправи и докази да се изврши упис во судскиот регистар и за тоа да се донесе решение и да се достави до предлагачот _____

Име и потпис на овластеното лице*)

*) Овластеното лице ја потпишува само пријавата, а судијата решението.

ПЕ бр. 5, страна 1

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд
Седиште на судот на уписот
Број на регистарската влошка на судот на уписот

Ознака и реден број на уписникот на судот
--

Фирма односно назив и седиште на предлагачот и негова адреса

Број или знак на предлагачот
Датум

(назив и седиште на судот)

Предмет на пријавата за упис од- носно евидентирање на деловната единица*)
--

Примено непосредно — по пошта**) (обично или препорачано број _____) на _____ во _____ часот, со _____ прилози кон пријавата и со _____ исправи и докази.
Предадено по пошта препорачано со повратница број _____ на _____
Пријава таксирана со _____ динари во судски таксени марки — недостига такса _____ динари.
Пријава примена без такса.
Примени вредности (пари, таксени марки и сл.) _____
Недостигаат: 1) прилози кон пријавата бр: _____
2) исправи и докази: _____
Овластен работник на судот, _____

*) Да се наведе називот и местото на работењето на деловната единица што се запишува и видот на пријавата, а за деловните единици што се евидентираат — само видот на пријавата.

**) Ако пријавата се прака по пошта, субјектот на уписот задржува копија од пријавата со соодветни копии на прилозите кон пријавата.

1. Пријава за судот

Страна 2

Предлагачот

поднесува

ПРИЈАВА

за упис односно евидентирање на деловните единици, односно за упис на промените на податоците запишани во судскиот регистар, и тоа:*)

1. основање на деловната единица
2. евидентирање на деловните единици
3. промена на називот на деловната единица
4. промена на дејноста односно на работите на субјектот на уписот што се вршат преку деловната единица што се запишува
5. промена на местото и на поблиската адреса на деловната единица
6. промена на лицето овластено за застапување на субјектот на уписот за работи што се вршат преку деловната единица и граници на неговото овластување
7. бришење на уписот поради укинување на деловната единица
8. бришење на евидентирањето на деловната единица поради нејзино укинување

со податоците*) наведени во прилозите кон пријавата, кои се составен дел на оваа пријава:

- | | |
|--|--|
| 1 Број на регистарската влошка на регистарскиот суд, седиште на судот на уписот, број на регистарската влошка на судот на уписот и матичен број на единствениот регистар | Според прилогот бр. 1 кон пријавата (Образец РЛ/1, бр. 7) |
| 2 Фирма односно назив и седиште на субјектот на уписот — назив и место на работењето и поблиската адреса на деловната единица, датум и број на одлуката за основање односно укинување на деловната единица | Според прилогот бр. 1 кон пријавата (Образец РЛ/1, бр. 7) |
| 3 Дејности односно работи на субјектот на уписот што се вршат во деловната единица | Според прилогот бр. 2 кон пријавата (Образец РЛ/2, бр. 9) |
| 4 Право на вршење работи на надворешнотрговскиот промет на субјектот на уписот што се вршат во деловната единица | Според прилогот бр. 2А кон пријавата (Образец РЛ/2А, бр. 10) |
| 5 Име на лицето овластено за застапување на субјектот на уписот во прометот на стоки и услуги што се врши во деловната единица и граници на неговото овластување | Според прилогот бр. 4 кон пријавата (Образец РЛ/4, бр. 12) |

*) Да се заокружи соодветниот број

6	Име на лицето овластено за застапување на субјектот на уписот во надворешнотрговскиот промет што се врши во деловната единица	Според прилогот бр. 4А кон пријавата (Образец РЛ/4А, бр. 13)
7	Назив и место на работењето на деловните единици што се евидентираат	Според прилогот бр. 5Б кон пријавата (Образец РЛ/5Б, бр. 16)
8		Според прилогот бр. — кон пријавата (Образец — бр. —)
Забелешка:		
9	Да се наведат членовите на статутот или на друг акт врз кои се заснова поднесената пријава	Според посебен прилог на подносителот на пријавата
Други податоци:		
1.	одлуката за основање на деловната единица е донесена на	_____
10 2.	одлуката за промена на запишаните податоци е донесена на	_____
3.	одлуката за укинување на деловната единица е донесена на	_____
Кон пријавата поднесуваме (да се наведат поединечните исправи и докази што се однесуваат на предложениот упис):		
Предлагаме врз основа на оваа пријава и поднесените исправи и докази да се изврши упис во судскиот регистар и за тоа да се донесе решение и да се достави до предлагачот и учесникот _____		
Име и потпис на овластеното лице,*) _____		

* Овластеното лице ја потпишува само пријавата, а судијата решението.

ПЕ бр. 5, страна 1

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд	Ознака и број на решението на судот
Седиште на судот на уписот	
Број на регистарската влошка на судот на уписот	

Фирма односно назив и седиште на предлагачот и негова адреса

Број или знак на предлагачот
Датум на поднесокот на предлагачот

(назив и седиште на судот)

Предмет на решението за упис, од- носно за евидентирање на делов- ната единица
--

2. Изворник на решението

Образец ПЕ бр. 5а — Решение за упис или евидентирање на деловна единица во судскиот регистар
страница 2

Страна 2.

Предлагач

_____ како регистарски
(назив и седиште на судот)
според судијата поединец _____, во овој предмет, заради упис

во судскиот регистар, врз основа на чл. 5, 24 и 45 до 47 од Законот за постапката за упис во судскиот регистар, на _____ година донесе
РЕШЕНИЕ
Во судскиот регистар на регистарскиот суд и на судот на уписот*), во регистарската влошка во која е запишана _____ да се запише:

со податоците**) наведени во прилозите кон пријавата, кои се составен дел на ова решение:

1 Број на регистарската влошка на регистарскиот суд, седиште на судот на уписот, број на регистарската влошка на судот на уписот и матичец број на единствениот регистар	Според прилогот бр. 1 кон решението (Образец РЛ/1, бр. 7)
2 Фирма односно назив и седиште на субјектот на уписот — назив и место на работењето и поблиска адреса на деловната единица, датум и број на одлуката за основање односно укинување на деловната единица	Според прилогот бр. 1 кон решението (Образец РЛ/1, бр. 7)
3 Дејности односно работи на субјектот на уписот што се вршат во деловната единица	Според прилогот бр. 2 кон решението (Образец РЛ/2, бр. 9)
4 Право на вршење работи на надворешнотрговски промет на субјектот на уписот што се вршат во деловната единица	Според прилогот бр. 2А кон решението (Образец РЛ/2А, бр. 10)
5 Име на лицето овластено за застапување на субјектот на уписот во прометот на стоки и услуги што се врши во деловната единица и граници на неговото овластување	Според прилогот бр. 4 кон решението (Образец РЛ/4, бр. 12)

*) Непотребното да се прецрта.

**) Да се прецрта редниот бр. на кој не се однесува решението за упис.

6 Име на лицето овластено за застапување на субјектот на уписот во надворешнотрговскиот промет што се врши во деловната единица	Според прилогот бр. 4А кон решението (Образец РЛ/4А, бр. 13)
7 Назив и место на работењето на деловните единици што се евидентираат	Според прилогот бр. 5Б кон решението (Образец РЛ/5Б, бр. 16)
8	Според прилогот бр. — кон решението (Образец — бр. —)

Вака е решено бидејќи:

1. одлуката за основање на деловната единица е донесена на _____
2. одлуката за промена на запишаните податоци е донесена на _____
3. одлуката за укинување на деловната единица е донесена на _____

и поради тоа што се поднесени следните исправи и докази:

Препис на решението да се достави до предлагачот и учесникот _____

Против ова решение учесникот може да изјави жалба до надлежниот второстепен суд преку овој суд во рок од осум дена од денот на доставувањето на преписот на решението _____

Судија,

ПЕ бр. 5, страна 1

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд
Седиште на судот на уписот
Број на регистарската влошка на судот на уписот

Ознака и број на решението на судот
--

Фирма односно назив и седиште на предлагачот и негова адреса

Број или знак на предлагачот
Датум на поднесокот на предлагачот

(назив и седиште на судот)

Предмет на решението за упис од- носно за евидентирање на делов- ната единица

3. Препис на решението

Образец ПЕ бр. 5а — Решение за упис или евидентирање на деловна единица во судскиот регистар

страница 2

Предлагач
_____, како регистарски (назив и седиште на судот)
според судијата поединец _____, во овој предмет, заради упис во судскиот регистар, а врз основа на чл. 5, 24, и 45 до 47 од Законот за постапката за упис во судскиот регистар, на _____ година донесе
РЕШЕНИЕ
Во судскиот регистар на регистарскиот суд и на судот на уписот*), во регистарската влошка во која е запишана _____ да се запише:
со податоците**) наведени во прилозите кон пријавата, кои се составен дел на ова решение:

1 Број на регистарската влошка на регистарскиот суд, седиште на судот на уписот, број на регистарската влошка на судот на уписот и матичен број на единствениот регистар	Според прилогот бр. 1 кон решението (Образец РЛ/1, бр. 7)
2 Фирма односно назив и седиште на субјектот на уписот — назив и место на работењето и поблиска адреса на деловната единица, датум и број на одлуката за основање односно укинување на деловната единица	Според прилогот бр. 1 кон решението (Образец РЛ/1 бр. 7)
3 Дејности односно работи на субјектот на уписот што се вршат во деловната единица	Според прилогот бр. 2 кон решението (Образец РЛ/2, бр. 9)
4 Право на вршење работи на надворешнотрговски промет на субјектот на уписот што се вршат во деловната единица	Според прилогот бр. 2А кон решението (Образец РЛ/2А, бр. 10)
5 Име на лицето овластено за застапување на субјектот на уписот во прометот на стоки и услуги што се врши во деловната единица и граници на неговото овластување	Според прилогот бр. 4 кон решението (Образец РЛ/4, бр. 12)

* Непотребно да се прецрта

**) Да се прецрта редниот бр. на кој не се однесува решението за упис.

6 Име на лицето овластено за застапување на субјектот на уписот во надворешнотрговскиот промет што се врши во деловната единица	Според прилогот бр. 4А кон решението (Образец РЛ/4А, бр. 13)
7 Назив и место на работењето на деловните единици што се евидентираат	Според прилогот бр. 5Б кон решението (Образец РЛ/5Б, бр. 16)
8	Според прилогот бр. — кон решението (Образец — бр. —)

Вака е решено бидејќи:

1. одлуката за основање на деловната единица е донесена на _____
- 9 2. одлуката за промена на запишаните податоци е донесена на _____
3. одлуката за укинување на деловната единица е донесена на _____

и поради тоа што се поднесени следните исправи и докази:

Препис на решението да се достави до предлагачот и учесникот _____

Против ова решение учесникот може да изјави жалба до надлежниот второстепен суд преку овој суд во рок од осум дена од денот на доставувањето на преписот на решението

Судија,

ПЕ бр. 5, страна 1.

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд
Седиште на судот на уписот
Број на регистарската влошка на судот на уписот

Ознака и реден број на уписникот на судот
--

Фирма односно назив и седиште на предлагачот и негова адреса

Број или знак на предлагачот
Датум

(назив и седиште на судот)

Предмет на пријавата за упис односно за евидентирање на деловната единица*)

Примено непосредно — по пошта**) (обично или препорачано број _____) на _____ во _____ часот, со _____ прилози кон пријавата и со _____ исправи и докази. Предадено по пошта препорачано со повратница број _____ на _____ Пријава таксирана со _____ динари во судски таксени марки — недостига такса _____ динари. Пријава примена без такса. Примени вредности (пари, таксени марки и сл.) _____ Недостигаат: 1) прилози кон пријавата бр.: _____ 2) исправи и докази: _____ Овластен работник на судот, _____

*) Да се наведе називот и местото на работењето на деловната единица што се запишува и видот на пријавата, а за деловните единици што се евидентираат само видот на пријавата.

**) Ако пријавата се испраќа по пошта, субјектот на уписот ја задржува копијата на пријавата со соодветните копии на прилозите кон пријавата.

4. Копија на пријавата за странката

страница 2

Предлагачот

поднесува

ПРИЈАВА

за упис односно евидентирање на деловните единици, односно за упис на промена на податоците запишани во судскиот регистар, и тоа:*)

1. основање на деловната единица
2. евидентирање на деловните единици
3. промена на називот на деловната единица
4. промена на дејноста односно на работите на субјектот на уписот што се вршат преку деловната единица што се запишува
5. промена на местото и на поблиската адреса на деловната единица
6. промена на лицето овластено за застапување на субјектот на уписот за работи што се вршат преку деловната единица и граници на неговото овластување
7. бришење на уписот поради укинување на деловната единица
8. бришење на евидентирање на деловната единица поради нејзино укинување

со податоците*) наведени во прилозите кон пријавата што се составен дел на оваа пријава:

1 Број на регистарската влошка на регистарскиот суд, седиште на судот на уписот, број на регистарската влошка на судот на уписот и матичен број на единствениот регистар	Според прилогот бр. 1 кон пријавата (Образец РЛ/1, бр. 7)
2 Фирма односно назив и седиште на субјектот на уписот, назив и место на работењето и поблиската адреса на деловната единица, датум и број на одлуката за основање односно укинување на деловната единица	Според прилогот бр. 1 кон пријавата (Образец РЛ/1, бр. 7)
3 Дејности односно работи на субјектот на уписот што се вршат во деловната единица	Според прилогот бр. 2 кон пријавата (Образец РЛ/2, бр. 9)
4 Право на вршење работи на надворешнотрговскиот промет на субјектот на уписот што се вршат во деловната единица	Според прилогот бр. 2А кон пријавата (Образец РЛ/2А, бр. 10)
5 Име на лицето овластено за застапување на субјектот на уписот во прометот на стоки и услуги што се врши во деловната единица и граници на неговото овластување	Според прилогот бр. 4 кон пријавата (Образец РЛ/4, бр. 12)

*) Да се заокружи соодветниот број

6	Име на лицето овластено за застапување на субјектот на уписот во надворешнотрговскиот промет што се врши во деловната единица	Според прилогот бр. 4А кон пријавата (Образец РЛ/4А, бр. 13)
7	Назив и место на работењето на деловните единици што се евидентираат	Според прилогот бр. 5Б кон пријавата (Образец РЛ/5Б, бр. 16)
8		Според прилогот бр. — кон пријавата (Образец — бр. —)
Забелешка:		
9	Да се наведат членовите на статутот или друг акт врз кои се заснова поднесената пријава	Според посебен прилог на подносителот на пријавата
Други податоци:		
	1. одлуката за основање на деловната единица е донесена на	_____
10	2. одлуката за промена на запишаните податоци е донесена на	_____
	3. одлуката за укинување на деловната единица е донесена на	_____
Кон пријавата поднесуваме (да се наведат поединечните исправи и докази што се однесуваат на предложениот упис):		
Предлагаме врз основа на оваа пријава и поднесените исправи и докази да се изврши упис во судскиот регистар и за тоа да се донесе решение и да се достави до предлагачот и учесникот		
Име и потпис на овластено лице,*)		

*) Овластеното лице ја потпишува само пријавата, а судијата решението.

Број на регистарската влошка на
регистарскиот суд

Седиште на судот на уписот

Број на регистарската влошка
на судот на уписот

Ознака и реден број
на уписот на судот

Фирма односно назив и седиште
на предлагачот и негова адреса

Број или знак на предлагачот

Датум

(назив и седиште на судот)

Предмет на пријавата за упис на
аднотација и нејзино бришење*)

Примено непосредно — по пошта**) (обично или препорачанс број _____) на _____
во _____ часот, со _____ прилози кон пријавата и со _____ исправи и докази.

Предадено по пошта препорачано со повратница број _____ на _____

Пријава таксирана со _____ динари во судски таксени марки — недостига такса _____ динари.

Пријава примена без такса.

Примени вредности (пари, таксени марки и сл.) _____

Недостигаат: 1) прилози кон пријавата бр. _____

2) исправи и докази: _____

Овластен работник на судот

*) Да се наведе видот на пријавата за упис на аднотација односно за нејзино бришење.

**) Ако пријавата се испраќа по пошта, субјектот на уписот задржува копија од пријавата со соодветни копии на прилозите кон пријавата.

1. Пријава за судот

Страна 2

Предлагачот

поднесува

П Р И Ј А В А

за упис во судскиот регистар, и тоа:*)

1. аднотација за поведување спор против одлука за организирање односно издвојување на основна организација на здружен труд
2. бришење на аднотација за поведување спор
3. аднотација за здружување на организации на здружен труд во друго општествено правно лице
4. аднотација за поведување спор од член 341 на Законот за здружен труд
5. аднотација за отворање постапка за редовна ликвидација
6. аднотација за отворање постапка за санација
7. бришење на пренотација на одлука за организирање односно издвојување на основна организација на здружен труд и нејзино бришење
8. аднотација за поведување спор за повреда на правата и врз закон заснованите интереси во самоуправната спогодба за здружување во работна организација (чл. 335 и 373 од Законот за здружен труд)
- 9.

во регистарска влошка на долунаведениот субјект на уписот и регистарскиот лист бр. 1

Фирма односно назив и седиште на субјектот на уписот

1

Број на регистарската
влошка на регистарскиот
судСедиште на судот
на уписотБрој на регистарската влошка
на регистарскиот суд

Фирма, односно назив и седиште на организацијата на здружен труд што се здружува односно престанува

2

Број на регистарската влошка
на регистарскиот судСедиште на судот
на уписотБрој на регистарската влошка
на судот на уписот

Назив и седиште на судот на здружениот труд кај кој се води постапка, односно судот што донел решение за спроведување постапка за редовна ликвидација

3

*) Да се заокружи бројот на кој се однесува пријавата.

- 4 Датум и број под кој е поведена постапка, односно број и датум на одлуката на судот на здружениот труд или на друг суд, односно број и датум на одлуката за здружување*)

Забелешка:

- 5 Да се наведат податоците врз кои се заснова предложениот упис

Според посебен прилог на предлагачот

Други податоци**)

1. одлуката за поведување постапка кај судот на здружениот труд е донесена на _____
2. правосилната одлука на судот на здружениот труд односно на друг суд е примена на _____
3. самоуправната спогодба за здружување во друга работна организација е склучена на _____
4. одлуката за поведување постапка за поништување на одлуката за издвојување на основната организација на здружен труд е донесена на _____
5. одлуката за спроведување постапка за редовна ликвидација е донесена на _____
6. одлуката за отворање постапка за санација е донесена на _____
7. одлуката за поведување спор кај судот на здружениот труд за повреда на правата во самоуправната спогодба за здружување е донесена на _____
8. _____

Кон пријавата поднесуваме (да се наведат поединечните исправи и докази што се однесуваат на предложениот упис):

Предлагаме врз основа на оваа пријава и поднесените исправи и докази да се изврши упис на аднотацијата и решението да се достави до предлагачот и учесникот _____

Име и потпис на овластеното лице,***)

*) Непотребното да се прецрта.

**) Да се заокружи бројот и да се пополнат податоците што се однесуваат на соодветната пријава.

***) Овластеното лице ја потпишува само пријавата, а судијата решението.

ПА бр. 6, страна 1

Број на регистарската влошка
на регистарскиот суд

Седиште на судот на уписот

Број на регистарската влошка
на судот на уписот

Ознака и број на
решението на судот

Фирма односно назив и седиште
на предлагачот и негова адреса

Број или знак на предлагачот

Датум на поднесокот на предлагачот

(назив и седиште на судот)

Предмет на решението за упис на
аднотација и нејзино бришење

2. Изворник на решението

Образец ПБ бр. 6а — Решение за упис на аднотација и нејзино бришење

Страна 2

Предлагач

_____, како регистарски,
(назив и седиште на судот)

според судијата поединец _____ во овој предмет, заради упис
_____ во судскиот регистар, врз основа на чл. 5, 24 и 45 до 47 од Законот за постапката за
упис во судскиот регистар, на _____ година донесе _____

РЕШЕНИЕ

Во судскиот регистар на регистарскиот суд и на судот на уписот*) да се запише

во регистарската влошка на долунаведениот субјект на уписот и регистарскиот лист бр. 1

*) Непотребното да се прецрта.

Фирма односно назив и седиште на субјектот на уписот		
1		
Број на регистарската влошка на регистар- скиот суд	Седиште на судот на уписот	Број на регистарската влош- ка на судот на уписот
Фирма односно назив и седиште на организацијата на здружен труд што се здружува односно престанува		
2		
Број на регистарската влошка на регистар- скиот суд	Седиште на судот на уписот	Број на регистарската влош- ка на судот на уписот
3 Назив и седиште на судот на здружениот труд кај кој се води постапка односно на судот што до- нел решение за спроведување постапка за редовна ликвидација		

*) Непотребното да се прецрта.

Страна 3

4 Датум и број под кој е поведена постапката, односно број и датум на одлуката на судот на здружениот труд или на друг суд, односно број и датум на одлуката за здружување*)	
5	
Вака е решено бидејќи:	
1. одлуката за победување постапка кај судот на здружениот труд е донесена на _____ 2. правосилната одлука на судот на здружениот труд односно на друг суд е приемена на _____ 3. самоуправната спогодба за здружување во друга работна организација е склучена на _____ 6 4. одлуката за поведување постапка за поништување на одлуката за издвојување на основната организација на здружен труд е донесена на _____ 5. одлуката за спроведување постапка за редовна ликвидација е донесена на _____ 6. одлуката за отворање постапка за санација е донесена на _____ 7. одлуката за поведување спор кај судот на здружен труд за повреда на правата во самоуправната спогодба за здружување е донесена на _____ 8.	
и поради тоа што кон пријавата се поднесени следните исправи и докази:	
Препис на решението да се достави до предлагачот и учесникот _____	
Против ова решение учесникот може да изјави жалба до надлежниот второстепен суд преку овој суд во рок од осум дена од денот на доставувањето на преписот на решението.	
Судија, _____	

*) Непотребното да се прецрта.

ПА бр. 6, страна 1

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд	Ознака и број на решението на судот
Седиште на судот на уписот	
Број на регистарската влошка на судот на уписот	
Фирма односно назив и седиште на предлагачот и негова адреса	
Број или знак на предлагачот	
Датум на поднесокот на предлагачот	
(назив и седиште на судот)	
Предмет на решението за упис на аднотација и нејзино бришење	

3. Препис на решението

Образец ПА бр. 6а — Решение за упис на аднотација и нејзино бришење

Страна 2

Предлагач
(назив и седиште на судот), како регистарски,
според судијата поединец _____, во овој предмет,
заради упис _____
во судскиот регистар, врз основа на чл. 5, 24 и 45 до 47 од Законот за постапката за упис во судскиот
регистар, на _____ година донесе
РЕШЕНИЕ
во судскиот регистар на регистарскиот суд и на судот на уписот*) да се запише
во регистарската влошка на долунаведениот субјект на уписот и регистарскиот лист бр. 1

Фирма односно назив и седиште на субјектот на уписот		
1		
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд	Седиште на судот на уписот	Број на регистарската влошка на судот на уписот
Фирма односно назив и седиште на организацијата на здружен труд што се здружува односно престанува		
2		
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд	Седиште на судот на уписот	Број на регистарската влошка на судот на уписот
Назив и седиште на судот на здружениот труд кај кој се води постапка, односно судот што донел решение за спроведување постапка за редов на ликвидација		
3		

*) Непотребното да се прецрта

страница 3

4	Датум и број под кој е поведена постапката односно број и датум на одлуката на судот на здружениот труд или на друг орган, односно број и датум на одлуката за здружување*)
5	
Вака е решено бидејќи:	
1.	одлуката за поведување постапка кај судот на здружениот труд е донесена на _____
2.	правосилната одлука на судот на здружениот труд односно на друг суд е примеена на _____
3.	самоуправната спогодба за здружување во друга работна организација е склучена на _____
4.	одлуката за поведување постапка за поништување на одлуката за издвојување на основната организација на здружен труд е донесена на _____
5.	одлуката за спроведување постапка за редовна ликвидација е донесена на _____
6.	одлуката за отворање постапка за санација е донесена на _____
7.	одлуката за поведување спор кај судот на здружениот труд за повреда на правата во самоуправната спогодба за здружување е донесена на _____
8.	
и поради тоа што кон пријавата се поднесени следните исправи и докази:	
Препис на решението да се достави до предлагачот и учесникот _____	
Против ова решение учесникот може да изјави жалба до надлежниот второстепен суд преку овој суд, во рок од осум дена од денот на доставувањето на преписот на решението.	Судија, _____

*) Непотребното да се прецрта.

ПА бр. 6, страна 1

Број на регистарска влошка
на регистарскиот суд

Седиште на судот на уписот

Број на регистарската влошка
на судот на уписот

Ознака и реден број
на уписот на судот

Фирма односно назив и седиште
на предлагачот и негова адреса

Број или знак на предлагачот

Датум

(назив и седиште на судот)

Предмет на пријавата за упис
на аднотација и нејзино бришење*)

Примено непосредно — по пошта**) (обично или пре порачано број _____) на _____ во _____ часот, со _____ прилози кон пријавата и со _____ исправи и докази.

Предадено по пошта препорачано со повратница број _____ на _____

Пријава таксирана со _____ динари во судски таксени марки — недостига такса _____ динари.

Пријава примеа без такса.

Примени вредности (пари, таксени марки и сл.) _____

Недостигаат: 1) прилози кон пријавата бр.: _____

2) исправи и докази: _____

Име и потпис на овластеното лице,*)

*) Да се наведе видот на пријавата за упис на аднотација односно нејзино бришење.

**) Ако пријавата се испраќа по пошта, субјектот на уписот задржува копија од пријавата со соодветни копии на прилозите кон пријавата.

4. Копија на пријавата за странката

Страна 2.

Предлагачот		
поднесува		
П Р И Ј А В А		
за упис во судскиот регистар, и тоа*)		
1. аднотација за поведување спор против одлука за организирање односно издвојување на основна организација на здружен труд 2. бришење на аднотација за поведување спор 3. аднотација за здружување на организација на здружен труд во друго општествено правно лице 4. аднотација за поведување спор од член 341 на Законот за здружениот труд 5. аднотација за отворање постапка за редовна ликвидација 6. аднотација за отворање постапка за санација 7. бришење на аднотација на одлука за организирање односно издвојување на основна организација на здружен труд и нејзино бришење 8. аднотација за поведување спор за повреда на правата и врз закон заснованите интереси во самоуправната спогодба за здружување во работна организација (чл. 335 и 373 од Законот за здружениот труд) 9.		
во регистарската влошка на долунаведениот субјект на уписот и регистарскиот лист бр. 1		
Фирма односно назив и седиште на субјектот на уписот		
1		
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд	Седиште на судот на уписот	Број на регистарската влошка на судот на уписот
Фирма односно назив и седиште на организацијата на здружен труд што се здружува односно престанува		
2		
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд	Седиште на судот на уписот	Број на регистарската влошка на судот на уписот
Назив и седиште на судот на здружениот труд кај кој се води постапка, односно судот што донел решение за спроведување постапка за редовна ликвидација		
3		

*) Да се заокружи бројот на кој се однесува пријавата.

Страна 3.

4 Датум и број под кој е поведена постапка, односно број и датум на одлуката на судот на здружениот труд или на друг суд, односно број и датум на одлуката за здружување*)	
Забелешка:	
5 Да се наведат податоците врз кои се заснова предлогот	Според посебен прилог на предлагачот

Други податоци**)

1. одлуката за поведување постапка кај судот на здружениот труд е донесена на _____
2. правосилната одлука на судот на здружениот труд односно на друг суд е примена на _____
3. самоуправната спогодба за здружување во друга работна организација е склучена на _____
4. одлуката за поведување постапка за поништување на одлуката за издвојување на основна организација на здружен труд е донесена на _____
5. одлуката за спроведување постапка за редовна ликвидација е донесена на _____
6. одлуката за отворање постапка за санација е донесена на _____
7. одлуката за поведување спор кај судот на здружениот труд за повреда на правата во самоуправната спогодба за здружување е донесена на _____
8. _____

Кон пријавата поднесуваме (да се наведат поединечните исправи и докази што се однесуваат на предложениот упис):

Предлагаме врз основа на оваа пријава и поднесените исправи и докази да се изврши упис на аднотацијата и решението да се достави до предлагачот _____

Име и потпис на овластеното лице,*)

*) Непотребното да се прецрта.

**) Да се заокружи бројот и да се пополнат податоците што се однесуваат на соодветната пријава.

***) Овластеното лице ја потпишува само пријавата, а судијата решението.

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот _____		Прилог кон пријавата број 1
Матичен број на единствениот регистар*)	Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште	Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште
Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар**) _____ _____ се даваат следните податоци: 1. Фирма, односно назив и седиште на субјектот на уписот _____ 2. Пренотации, аднотации и други уписи _____		
Име и потпис на овластеното лице,***) _____		
Следува продолжение број:		1. Прилог кон пријавата за судот

* Да се запише матичниот број од известувањето на надлежниот статистички орган за распоредувањето на субјектот на уписот по дејности.

**) Да се запише предметот на уписот.

***) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец РЛ/1 бр. 7 — Прилог кон пријавата бр. 1: фирма, односно назив и седиште на субјектот на уписот

РО		ООЗТ	ПЈ
Фирма, односно назив и седиште на предлагачот		Регистарски лист број	1
Матичен број на единствениот регистар	Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште	Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Датум на уписот	Датум на претходниот упис	Број на претходниот упис	Број на уписот
Ознака и број на решението		_____ суд како регистарски суд во	
Запишува во судскиот регистар*): _____ со следните податоци:			
1. Фирма, односно назив и седиште на субјектот на уписот			
2. Пренотации, аднотации и други уписи			
Судија,			
Следува продолжение број:		2. Регистарски лист	

*) Да се запише предметот на уписот.

Образец РЛ/1 бр. 76 — Регистарски лист бр. 1: фирма, односно назив и седиште на субјектот на уписот

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот		Прилог кон решението број
Матичен број на единствениот регистар	Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште	Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште
Датум на уписот	Датум на претходниот упис	Број на претходниот упис
Ознака и број на решението		_____ суд како регистарски суд во
Брз основа на решението на регистарскиот суд да се запише во судскиот регистар*): _____ со следните податоци:		
1. Фирма, односно назив и седиште на субјектот на уписот		
2. Пренотации, аднотации и други уписи		
Судија,		
Следува продолжение број:		3. Прилог кон изворникот на решението

*) Да се запише предметот на уписот.

Образец РЛ/1 бр. 7а — Прилог кон решението бр. 1: фирма, односно назив и седиште на субјектот на уписот

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот		Прилог кон решението број 1	
Матичен број на единствениот регистар	Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште	Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Датум на уписот	Датум на претходниот упис	Број на претходниот упис	Број на уписот
Ознака и број на решението		_____ суд како регистарски суд во _____	
Врз основа на решението на регистарскиот суд да се запише во судскиот регистар*): _____ _____ се даваат следните податоци:			
1. Фирма, односно назив и седиште на субјектот на уписот			
2. Пренотации, аднотации и други уписи			
Судија,			
Следува продолжение број:		4. Прилог кон преписот на решението	

*) Да се запише предметот на уписот.

Образец РЛ/1 бр. 7а — Прилог кон решението бр. 1: фирма, односно назив и седиште на субјектот на уписот

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот		Прилог кон пријавата број 1	
Матичен број на единствениот регистар*):	Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште	Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар**) се даваат следните податоци: _____			
1. Фирма, односно назив и седиште на субјектот на уписот			
2. Пренотации, аднотации и други уписи			
Име и потпис на овластеното лице,***)			
Следува продолжение број:		5. Копија на прилогот кон пријавата за странката	

*) Да се запише матичниот број од известувањето на надлежниот статистички орган за распоредувањето на субјектот на уписот на дејности.

**) Да се запише предметот на уписот.

***) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец РЛ/1 бр. 7 — Прилог кон пријавата бр. 1: фирма, односно назив и седиште на субјектот на уписот

Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар*)

Фирма и седиште на субјектот на уписот

Број на регистарската влошка на јавата регистрацискиот суд

Прилог 1 А

Датум, ознака Назив и седиште на субјектот, однесно на членот на банката

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд за основачот

Седиште на регистарскиот суд за основачот

Вид и обем на одговорноста на основачот, односно на членот на банката за обврските на субјектот на уписот

Број и датум здружување то

Датум на исплатување, ознака и број на уписот на судот

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забелешка:

Оваа рубрика мора да биде со широчина како рубрика 8, а рубрика 3 да се прошири за остатокот од протот

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Следува нов прилог кон пријавата кој почнува со редниот број

1. Прилог кон пријавата за судот

*) Да се запише предметот на уписот

**) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението.

Образец РЛ/1А бр. 8 — Прилог кон пријавата бр. 1А:

Назив, седиште и одговорност на основачот

Име и потпис на овластеното лице**)

Врз основа на решението на регистарскиот суд да се запише во судскиот регистар*)										Фирма и седиште на субјектот на уписот		Број на регистарската вложка на кон решението број 1 А					
со следните податоци:																	
Датум, ознака и број на уписниот		Назив на основачот, односно на членот на банката		Седиште на регистарскиот суд за основачот		Број на регистарската вложка на регистарскиот суд за основачот		Вид и обем на одговорноста на основачот, односно на членот на банката за обврските на субјектот на уписот		Број и датум на актот за обновување на решението		Датум на издавање на решението					
Реден број																	
1		2		3		4		5		6		7		8		9	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
0																	
Следува продолжение на нов регистарски лист кој почнува со редниот број										3. Прилог кон изворникот на решението							

Врз основа на решението на регистарскиот суд да се запише во судскиот регистар*)			Фирма и седиште на субјектот на уписот		Број на регистарската вложка на кон решението бројскиот суд		Прилог 1А	
со следните податоци:								
Датум, ознака и број на решението	Назив на основачот, односно на членот на банката	Број на регистарската вложка на регистарскиот суд за основачот	Седиште на регистарскиот суд за основачот	Вид и обем на одговорноста на основачот, односно на членот на банката за обврските на субјектот на уписот	Број и датум на актот за основање	Датум на здружување то	Датум на издавање, ознака и број на решението	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
0								

Следува продолжение на нов регистарски лист кој почнува со редниот број _____ 4. Прилог кон препишот на решението

*) Да се запише предметот на уписот

Образец: РЛ/1А бр. 8а — Прилог кон решението бр. 1А: назив, седиште и одговорност на основачот

Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар*)				Фирма и седиште на субјектот на уписот		Број на регистарската вложка на регистрираниот суд		Прилог кон пријавата бр. 1А	
се даваат следните податоци:									
Датум, ознака и број на уписниот	Назив и седиште на основачот, односно на членот на банката	Број на регистарската вложка на регистрираниот суд за основачот	Седиште на регистрираниот суд за основачот	Вид и обем на одговорноста на основачот, односно на членот на банката за обврските на субјектот на уписот	Број и датум на актот за основање	Датум на здружување то	Датум на исплатување, ознака и број на уписниот	Судиот на судот	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
0									
Следува нов прилог кон пријавата кој почнува со редниот број — 5. Копија на прилогот кон пријавата за странката									

*) Да се запише предметот на уписот
 **) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението.

Образец РЛ/1А бр. 3 — Прилог кон пријавата бр. 1А: Назив, седиште и одговорност на основачот

Име и потпис на овластеното лице**)

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот		Прилог кон пријавата број	2
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште		Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар*) _____ се даваат следните податоци:			
1 Дејности, односно работи на субјектот на уписот чија фирма, односно назив е наведен во прилогот кон пријавата број 1			
Основна дејност			
Име и потпис на овластено лице**) _____			
Следува продолжение број:		1. Прилог кон пријавата на судот	

*) Да се запише предметот на уписот

**) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист

Образец РЛ/2 бр. 9 — Прилог кон пријавата бр. 2: дејности, односно работи на субјектот на уписот

		РО	ООЗТ	РЈ
Фирма, односно назив и седиште на предлагачот		Регистарски лист број		
		2*)		
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и неговото се- диште		Број на регистарската влошка на судот на уписот и неговото се- седиште		
Датум на уписот	Датум на претходниот упис	Број на претходниот упис	Број на уписот	
Ознака и број на решението		суд		
		како регистарски суд во		
Запишува во судскиот регистар**) _____ со следните податоци:				
1 Дејности, односно работи на субјектот на уписот чија фирма, односно назив е запишан во регистарскиот лист број 1				
Основна дејност:				
Судија,				
Следува продолжение број		2. Регистарски лист		

*) Важи само кон регистарскиот лист бр. 1

**) Да се запише предметот на уписот

Образец РЛ/2 бр. 9б — Регистарски лист бр. 2: дејности, односно работи на субјектот на уписот

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот		Прилог кон решението број		2
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште		Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште		
Датум на уписот	Датум на претходниот упис	Број на претходниот упис	Број на уписот	
Ознака и број на решението		_____ суд како регистарски суд во		
Врз основа на решението на регистарскиот суд да се запише во судскиот регистар*) _____				
1 Дејности, односно работи на субјектот на уписот чија фирма, односно назив е наведен во прилогот изворникот на решението број 1 Основна дејност:				
Судија, _____				
Следува продолжение број:		3. Прилог кон изворникот на решението		

*) Да се запише предметот на уписот

Образец РЛ/2 бр. 9а — Прилог кон решението бр. 2: дејности, односно работи на субјектот на уписот

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот		Прилог кон решението број		2
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште		Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште		
Датум на уписот	Датум на претходниот упис	Број на претходниот упис	Број на уписот	
Ознака и број на решението		_____ суд како регистарски суд во		
Врз основа на решението на регистарскиот суд да се запише во судскиот регистар*) _____				
со следните податоци:				
1 Дејности, односно работи на субјектот на уписот чија фирма, односно назив е наведен во прилогот кон преписот на решението број 1 Основна дејност:				
Судија, _____				
Следува продолжение број:		4. Прилог кон преписот на решението		

*) Да се запише предметот на уписот

Образец РЛ/2 бр. 9а — Прилог кон решението бр. 2: дејности, односно работи на субјектот на уписот

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот		Прилог кон пријавата број	2
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште		Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар*) _____ се даваат следните податоци:			
1 Дејности, односно работи на субјектот на уписот чија фирма, односно назив е наведен во прилогот кон пријавата број 1			
Основна дејност:			
Име и потпис на овластено лице,**)			
Следува продолжение број:		5. Копија на прилогот кон пријавата за странката	

*) Да се запише предметот на уписот

**) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист

Образец РЛ/2 бр. 9 — Прилог кон пријавата бр. 2: дејности, односно работи на субјектот на уписот

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот		Прилог кон пријавата број	2А
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште		Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар*) _____ се даваат следните податоци:			
1 Право на вршење работи на надворешнотрговскиот промет на субјектот на уписот чија фирма, односно назив е наведен во прилогот кон пријавата бр. 1			
Име и потпис на овластеното лице,**)			
Следува продолжение број:		1. Прилог кон пријавата за судот	

*) Да се запише предметот на уписот

**) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист

Образец РЛ/2А бр. 10 — Прилог кон пријавата бр. 2А: работи на надворешнотрговскиот промет на субјектот на уписот

Фирма, односно назив на седиштето на предлагачот			Регистарски лист број	2А
Проект на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште			Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Датум на уписот	Датум на претходниот упис	Број на претходниот упис	Број на уписот	
Ознака и број на решението		_____ суд како регистарски суд во		
Се запишува во судскиот регистар**) _____ со следните податоци:				
1 Право на вршење работи на надворешнотрговскиот промет на субјектот на уписот чија фирма, односно назив е запишан во регистарскиот лист бр. 1				
				Судија, _____
Следува продолжение број:			2. Регистарски лист	

*) Важи само кон регистарскиот лист бр. 1

**) Да се запише предметот на уписот

Образец РЛ/2А бр. 106 — Регистарски лист бр. 2А: работи на надворешнотрговскиот промет на субјектот на уписот

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот			Прилог кон решението број	2А
Проект на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште			Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Датум на уписот	Датум на претходниот упис	Број на претходниот упис	Број на уписот	
Ознака и број на решението		_____ суд како регистарски су во		
Врз основа на решението на регистарскиот суд да се запише во судскиот регистар*) _____ со следните податоци:				
1 Право на вршење работи на надворешнотрговскиот промет на субјектот на уписот чија фирма, односно назив е наведен во прилогот кон изворникот на решението бр. 1				
				Судија, _____
Следува продолжение број:			3. Прилог кон изворникот на решението	

*) Да се запише предметот на уписот

Образец РЛ/2А бр. 10а — Прилог кон решението бр. 2А: работи на надворешнотрговскиот промет на субјектот на уписот

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот			Прилог кон решението број	2А
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште			Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Датум на уписот	Датум на претходниот упис	Број на претходниот упис	Број на уписот	
Ознака и број на решението _____ суд како регистарски суд во _____				
Врз основа на решението на регистарскиот суд да се запише во судскиот регистар*) _____				
со следните податоци:				
1 Право на вршење работи на надворешнотрговскиот промет на субјектот на уписот чија фирма, односно назив е наведен во прилогот кон преписот на решението бр. 1				
Судија, _____				
Следува продолжение број:			4. Прилог кон преписот на решението	

*) Да се запише предметот на уписот (член 4 став 1 од Уредбата).

Образец РЛ/2А бр. 10а — Прилог кон решението бр. 2А: работи на надворешнотрговскиот промет на субјектот на уписот

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот			Прилог кон пријавата број	2А
Брое на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште			Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар*) _____				
се даваат следните податоци:				
1 Право на вршење работи на надворешнотрговскиот промет на субјектот на уписот чија фирма, односно назив е наведен во прилогот кон пријавата бр. 1				
Име и потпис на овластеното лице,**) _____				
Следува продолжение број:			5. Копија на прилогот кон пријавата за странката	

*) Да се запише предметот на уписот

**) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист

Образец РЛ/2А бр. 10 — Прилог кон пријавата бр. 2А: работи на надворешнотрговскиот промет на субјектот на уписот

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот	Прилог кон пријавата број 3
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште	Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште
Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар*) _____	
_____ се даваат следните податоци:	
1 Овластувања во правниот промет со трети лица на субјектот на уписот чија фирма, односно назив е наведен во прилогот кон пријавата број 1	
2 Вид и обем на одговорноста за обврските во правниот промет со трети лица на субјектот на уписот чија фирма, односно назив е наведен во прилогот кон пријавата број 1.	
Име и потпис на овластеното лице,**)	
Следува продолжение број: 1. Прилог кон пријавата за судот	

*) Да се запише предметот на уписот.

**) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец РЛ/3 бр. 11 — Прилог кон пријавата бр. 3: овластување на одговорноста за обврските на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица

РО ООЗТ

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот		Регистарски лист број 3*)	
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште		Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Датум на уписот	Датум на претходниот упис	Број на претходниот упис	Број на уписот
Ознака и број на решението _____ суд			
како регистарски суд во			
Запишува во судскиот регистар**) _____			
_____ со следните податоци:			
1 Овластување во правниот промет на субјектот на уписот чија фирма, односно назив е запишан во регистарскиот лист број 1			
2 Вид и обем на одговорноста за обврските во правниот промет со трети лица на субјектот на уписот чија фирма, односно назив е запишан во регистарскиот лист број 1			
Судија,			
Следува продолжение број:		2. Регистарскиот лист	

*) Важи само кон регистарскиот лист бр. 1.

**) Да се запише предметот на уписот.

Образец РЛ/3 бр. 116 — Регистарски лист бр. 3: овластување, вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот во правниот промет

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот			Прилог кон решението број	3
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште			Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Датум на уписот	Датум на претходниот упис	Број на претходниот упис	Број на уписот	
Ознака и број на решението			суд	
како регистарски суд во				
Врз основа на решение на регистарскиот суд да се запише во судскиот регистар*)				
со следните податоци:				
1 Овластувања во правниот промет со трети лица на субјектот на уписот чија фирма, односно назив е наведен во прилогот кон изворникот на решението бр. 1				
2 Вид и обем на одговорноста за обврските во правниот промет со трети лица на субјектот на уписот чија фирма, односно назив е наведен во прилогот кон изворникот на решението бр. 1				
Судија,				
Следува продолжение број:			3. Прилог кон изворникот на решението	

*) Да се запише предметот на уписот

Образец РЛ/3 бр. 11а — Прилог кон решението бр. 3: овластувања, вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот во правниот промет

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот			Прилог кон решението број	3
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште			Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Датум на уписот	Датум на претходниот упис	Број на претходниот упис	Број на уписот	
Ознака и број на решението			суд	
како регистарски суд во				
Врз основа на решението на регистарскиот суд да се запише во судскиот регистар*)				
со следните податоци:				
1 Овластување на правниот промет со трети лица на субјектот на уписот чија фирма, односно назив е наведен во прилогот кон преписот на решението бр. 1				
2 Вид и обем на одговорноста за обврските во правниот промет со трети лица на субјектот на уписот чија фирма, односно назив е наведен во прилогот кон преписот на решението бр. 1				
Судија,				
Следува продолжение број:			4. Прилог кон преписот на решението	

*) Да се запише предметот на уписот

Образец РЛ/3 бр. 11а — Прилог кон решението бр. 3: овластувања, вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот во правниот промет

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот	Прилог кон пријавата број 3
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште	Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште
Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар*) _____ се даваат следните податоци:	
1 Овластувања во правниот промет со трети лица на субјектот на уписот чија фирма, односно назив е наведен во прилогот кон пријавата број 1	
2 Вид и обем на одговорноста за обврските во правниот промет со трети лица на субјектот на уписот чија фирма, односно назив е наведен во прилогот кон пријавата број 1	
Име и потпис на овластеното лице**)	
Следува продолжение број:	5. Копија на прилогот кон пријавата за странката

*) Да се запише предметот на уписот.

**) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец РЛ/3 бр. 11 — Прилог кон пријавата бр. 3: Овластувања, вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот во правниот промет

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот	Прилог кон пријавата број 3А
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште	Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште
Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар*) _____ се даваат следните податоци:	
1 Вид и обем на одговорноста за обврски на други општествени правни лица на субјектот на уписот, чија фирма односно назив е наведен во прилогот кон пријавата број 1	
Име и потпис на овластеното лице**)	
Следува продолжение број:	1. Прилог кон пријавата за судот

*) Да се запише предметот на уписот.

**) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец РЛ/3А бр. 11А — Прилог кон пријавата бр. 3А: вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврски на други општествени правни лица

		РО	ООЗТ
Фирма, односно назив и седиште на предлагачот		Регистарски лист број 3А*)	
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште		Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Датум на уписот	Датум на претходниот упис	Број на претходниот упис	Број на уписот
Ознака и број на решение		_____ суд	
		како регистарски суд во	
запишува во судскиот регистар**)		_____ со следните податоци:	
1 Вид и обем на одговорноста за обврски на други општествени правни лица на субјектот на уписот чија фирма односно назив е запишан во регистарскиот лист број 1			
		Судија,	
Следува продолжение број:		2. Регистарски лист	

*) Важи само кон регистарскиот лист бр. 1

**) Да се запише предметот на уписот

Образец РЛ/ЗА бр. 11Аб — Прилог кон пријавата бр. 3А: вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврски на други општествени правни лица

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот		Прилог кон решението број	3А
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште		Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Датум на уписот	Датум на претходниот упис	Број на претходниот упис	Број на уписот
Ознака и број на решението		_____ суд	
		како регистарски суд во	
Врз основа на решението на регистарскиот суд да се запише во судскиот регистар**)		_____ со следните податоци:	
1 Вид и обем на одговорноста за обврски на други општествени правни лица на субјектот на уписот, чија фирма односно назив е наведен во прилогот кон извршникот на решението број 1			
		Судија,	
Следува продолжение број:		3. Прилог кон извршникот на решението	

*) Да се запише предметот на уписот

Образец РЛ/ЗА бр. 11Аа — Прилог кон решението бр. 3А: вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврски на други општествени правни лица

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот		Прилог кон решението број	3А
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште		Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Датум на уписот	Датум на претходниот упис	Број на претходниот упис	Број на уписот
Ознака и број на решението _____ суд како регистарски суд во _____			
Врз основа на решението на регистарскиот суд да се запише во судскиот регистар**) _____ _____ со следните податоци:			
1 Вид и обем на одговорноста за обврски и други општествени правни лица на субјектот на уписот, чија фирма односно назив е наведен во прилогот кон преписот на решението број 1			
Судија, _____			
Следува продолжение број: .		4. Прилог кон преписот на решението	

*) Да се запише предметот на уписот

Образец РЛ/3А бр. 11Аа — Прилог кон решението бр. 3А: вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврски на други општествени правни лица

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот		Прилог кон пријавата број	3А
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште		Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар*) _____ _____ се даваат следните податоци:			
1 Вид и обем на одговорноста за обврски на други општествени правни лица на субјектот на уписот, чија фирма односно назив е наведен во прилогот кон пријавата број 1			
Име и потпис на овластеното лице**) _____			
Следува продолжение број:		5. Копија на прилогот кон пријавата за странката	

*) Да се запише предметот на уписот

**) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист

Образец РЛ/3А бр. 11А — Прилог кон пријавата бр. 3А: вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврски на други општествени правни лица

Фирма, односно назив и седиште на предлагачот	Прилог кон пријавата број 4
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште	Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште
Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар*) _____ се даваат следните податоци:	
1 Имиња на лицата на субјектот на уписот овластени за застапување и граници на нивните овластувања, чија фирма односно назив е наведен во прилогот кон пријавата број 1	
Име и потпис на овластеното лице**) _____	
Следува продолжение број:	1. Прилог кон пријавата за судот

*) Да се запише предметот на уписот

**) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист

Образец РЛ/4 бр. 12 — Прилогот кон пријавата бр. 4: имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања

	РО	ООЗТ	РЈ
Фирма, односно назив и седиште на предлагачот	Регистарски лист број 4*)		
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште	Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште		
Датум на уписот	Датум на претходниот упис	Број на претходниот упис	Број на уписот
Ознака и број на решението _____ суд како регистарски суд во _____			
Се запишува во судскиот регистар**) _____ со следните податоци:			
1 Имиња на лицата на субјектот на уписот овластени за застапување и граници на нивните овластувања, чија фирма односно назив е наведен во прилогот кон пријавата број 1			
Судија, _____			
Следува продолжение број:	2. Регистарски лист		

*) Важи само кон регистарскиот лист број 1

**) Да се запише предметот на уписот

Образец РЛ/4 бр. 126 — Регистарски лист бр. 4: имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања

Фирма односно назив и седиште на предлагачот			Прилог кон решението број	4
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово се- диште			Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Датум на уписот	Датум на претходниот упис	Број на претходниот упис	Број на уписот	
Ознака и број на решението			_____ суд како регистарски суд во	
Врз основа на решението на регистарскиот суд да се запише во судскиот регистар*) _____				
_____ со ледните податоци:				
1. Имиња на лицата на субјектот на уписот овластени за застапување и граници на нивните овластувања, чија фирма односно назив е наведен во прилогот кон пријавата број 1				
Судија _____				
Следува продолжение број:			3. Прилог кон изворникот на решението	

*) Да се запише предметот на уписот

Образец РЛ/4 бр. 12а — Прилог кон решението бр. 4: имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања

Фирма односно назив и седиште на предлагачот			Прилог кон решението број	4
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово се- диште			Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Датум на уписот	Датум на претходниот упис	Број на претходниот упис	Број на уписот	
Ознака и број на решението			_____ суд како регистарски суд во	
Врз основа на решението на регистарскиот суд да се запише во судскиот регистар*) _____				
_____ со следните податоци:				
1. Имиња на лицата на субјектот на уписот овластени за застапување и граници на нивните овластувања, чија фирма односно назив е наведен во прилогот кон преписот на решението број 1				
Судија _____				
Следува продолжение број:			4. Прилог кон преписот на решението	

*) Да се запише предметот на уписот

Образец РЛ/4 бр. 12а — Прилог кон решението бр. 4: имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања

Фирма односно назив и седиште на предлагачот	Прилог кон пријавата број 4
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште	Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште
Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар*) _____ се даваат следните податоци:	
1. Имиња на лицата на субјектот на уписот овластени за застапување и граници на нивните овластувања, чија фирма, односно назив е наведен во прилогот кон пријавата број 1	
Име и потпис на овластеното лице,**)	
Следува продолжение број:	5. Копија на прилогот кон пријавата за странката

*) Да се запише предметот на уписот

**) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист

Образец РЛ/4 бр. 12 — Прилог кон пријавата бр. 4: имиња на лицата овластени за застапување и граници на нивните овластувања

Фирма односно назив и седиште на предлагачот	Прилог кон пријавата број 4А
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште	Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште
Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар*) _____ се даваат следните податоци:	
1. Имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања, во субјектот на уписот чија фирма односно назив е наведен во прилогот кон пријавата број 1	
Име и потпис на овластеното лице,**)	
Следува продолжение број:	1. Прилог кон пријавата за судот

*) Да се запише предметот на уписот

**) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист

Образец РЛ/4А бр. 13 — Прилог кон пријавата бр. 4А: имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања

Фирма односно назив и седиште на предлагачот		Регистарски лист број	4А*
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово се- диште		Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Датум на уписот	Датум на претходниот упис	Број на претходниот упис	Број на уписот
Ознака и број на решението		суд	
како регистарски суд во			
Запишува во судскиот регистар**) _____			
со следните податоци:			
1 Имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања во субјектот на уписот чија фирма односно назив е запишан во регистарскиот лист број 1			
Судија,			
Следува продолжение број: _____			
2. Регистарски лист			

*) Важи само кон регистарскиот лист бр. 1

**) Да се запише предметот на уписот

Образец РЛ/4А бр. 136 — Регистарски лист бр. 4А: имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања

Фирма односно назив и седиште на предлагачот		Прилог кон решението број	4А
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово се- диште		Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Датум на уписот	Датум на претходниот упис	Број на претходниот упис	Број на уписот
Ознака и број на решението		суд	
како регистарски суд во			
Врз основа на решението на регистарскиот суд да се запише во судскиот регистар*) _____			
со следните податоци:			
1 Имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања во субјектот на уписот чија фирма односно назив е наведен во прилогот кон изворникот на решението бр. 1			
Судија,			
Следува продолжение број: _____			
3. Прилог кон изворникот на решението			

*) Да се запише предметот на уписот

Образец РЛ/4А бр. 13а — Прилог кон решението бр. 4А: имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања

Фирма односно назив и седиште на предлагачот		Прилог кон решението број	4A
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово се- диште		Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Датум на уписот	Датум на претходниот упис	Број на претходниот упис	Број на уписот
Ознака и број на решението		суд	
како регистарски суд во			
Врз основа на решението на регистарскиот суд да се запише во судскиот регистар*)			
со следните податоци:			
1 Имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања во субјектот на уписот чија фирма односно назив е наведен во прилогот кон преписот на решението бр. 1			
Судија,			
Следува продолжение број:		4. Прилог кон преписот на решението	

*) Да се запише предметот на уписот

Образец РЛ/4А бр. 13а — Прилог кон решението бр. 4А: имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања

Фирма односно назив и седиште на предлагачот		Прилог кон пријавата број	4A
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово се- диште		Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар*)			
се даваат следните податоци:			
1 Имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања во субјектот на уписот чија фирма односно назив е наведен во прилогот кон пријавата бр. 1			
Име и потпис на овластеното лице,**)			
Следува продолжение број:		5. Копија на прилогот кон пријавата за странката	

*) Да се запише предметот на уписот

**) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист

Образец РЛ/4А бр. 13 — Прилог кон пријавата бр. 4А: имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања

Фирма и седиште на субјектот на уписот	Број на регистарската влошка	Прилог кон решението број	5
Во врска со пријавата се дава список на основните организации во составот на субјектот на уписот			
Подброј	Назив и седиште на основните организации односно на други субјекти	Број, ознака и реден број на уписникот при уписот	бришењето
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
Следува нов прилог кон пријавата што почнува со редниот број		1. Прилог кон пријавата за судот	

Име и потпис на овластеното лице,*)

*) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата приложите кон решението

Образец РЛ/5 бр. 14 — Прилог кон пријавата бр. 5: назив и седиште на основните организации на здружен труд или други субјекти

Фирма и седиште на субјектот на уписот	Број на регистарска влошка	Регистарски лист број	5
Врз основа на решението на регистарскиот суд се запишува основните организации во составот на субјектот на уписот			
Подброј	Назив и седиште на основните организации односно на други субјекти	Датум, ознака и ред. број на решението при уписот	бришењето
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
Следува продолжение на регистарскиот лист што почнува со ред. број		2. Регистарски лист	

Образец РЛ/5 бр. 14б — Регистарски лист бр. 5: назив и седиште на основните организации на здружен труд или на други субјекти

Фирма и седиште на субјектот на уписот	Број на регистарската влошка	Прилог кон решението број	5
Врз основа на решението на регистарскиот суд се запишуваат основните организации во составот на субјектот на уписот			
Назив и седиште на основните организации односно на други субјекти		Датум, ознака и број на решението при	
		уписот	бришењето
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
Следува продолжение на прилогот кон изворникот на решението што почнува со редниот број _____		3. Прилог кон изворникот на решението	

Судија,

Образец РЛ/5 бр. 14а — Прилог кон решението бр. 5: назив и седиште на основните организации на здружен труд или други субјекти.

Фирма и седиште на субјектот на уписот	Број на регистарската влошка	Прилог кон решението број	5
Врз основа на решението на регистарскиот суд се запишуваат основните организации во составот на субјектот на уписот			
Подброј	Назив и седиште на основните организации односно на други субјекти	Датум, ознака и број на решението при	
		уписот	бришењето
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
Следува продолжение на прилогот кон преписот на решението што почнува со редниот број _____		4. Прилог кон преписот на решението	

Судија,

Образец РЛ/5 бр. 14а — Прилог кон решението бр. 5: назив и седиште на основните организации на здружен труд или на друг субјект.

Фирма и седиште на субјектот на уписот	Број на регистарската влошка	Прилог кон пријавата број	5
Во врска со пријавата се дава список на основните организации во составот на субјектот на уписот			
Подброј	Назив и седиште на основните организации односно на други субјекти	Датум, ознака и реден број на уписникот при уписот	бришењето
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
Следува нов прилог кон пријавата што почнува со ред. број _____		5. Копија на прилогот кон пријавата за странката	

Име и презиме на овластеното лице*

*) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата приложите кон решението

Образец РЛ/5 бр. 14 — Прилог кон пријавата бр. 5: назив и седиште на основните организации на здружен труд или на други субјекти.

Фирма односно назив и седиште на субјектот на уписот во чиј состав се деловните единици	Број на регистарската влошка	Прилог кон пријавата број	5А
Во врска со пријавата се дава списокот на деловните единици што се запишуваат во судскиот регистар			
Подброј	Назив и место на работењето на деловните единици што се запишуваат во судскиот регистар	Датум, ознака и реден број на уписникот при уписот	бришењето
1	2	3	4
1	1		
1	2		
1	3		
1	4		
1	5		
1	6		
1	7		
1	8		
1	9		
1	10		
Следува нов прилог кон пријавата што почнува под број _____		1. Прилог кон пријавата за судот	

Име и потпис на овластеното лице,*)

*) Овластеното лице ги потпишува само приложите кон пријавата, а судијата приложите кон решението

Образец РЛ/5А бр. 15 — Прилог кон пријавата бр. 5А: назив и место на работењето на деловните единици што се запишуваат во судскиот регистар

Фирма односно назив и се- диште на субјектот на упи- сот во чиј состав се деловните единици		Број на регистарската влошка	Регистарски материјал	5А
Врз основа на решението на регистарскиот суд се запишуваат деловните единици во судскиот регистар				
Подброј	Назив и место на работењето на деловните единици што се запишуваат во судскиот регистар	Број, ознака и реден број на уписникот при		
		уписот	бришењето	
1	2	3	4	
1	1			
1	2			
1	3			
1	4			
1	5			
1	6			
1	7			
1	8			
1	9			
1	10			
Следува продолжение на нов регистарски лист што почнува со редниот број _____		2. Регистарски лист		

Образец РЛ/5А бр. 15б — Регистарски лист бр. 5А: назив и место на работењето на деловните единици
што се запишуваат во судскиот регистар

Фирма односно назив и се- диште на субјектот на упи- сот во чиј состав се деловните единици		Број на регистарската влошка	Прилог кон решението	5А
Врз основа на решението на регистарскиот суд да се запишат деловните единици во судскиот регистар, и тоа:				
Подброј	Назив и место на работењето на деловните единици што се запишуваат во судскиот регистар	Датум, ознака и реден број на решението при		
		уписот	бришењето	
1	2	3	4	
1	1			
1	2			
1	3			
1	4			
1	5			
1	6			
1	7			
1	8			
1	9			
1	10			
Следува продолжение на нов прилог кон изворни- кот на решението што почнува со редниот број _____		3. Прилог кон изворникот на решението		

Судија,

Образец РЛ/5А бр. 15а — Прилог кон решението бр. 5А: назив и место на работењето на деловните
единици што се запишуваат во судскиот регистар

Фирма односно назив и се- диште на субјектот на упи- сот во чиј состав се деловните единици		Број на регистарската влошка	Прилог кон решението број		5A
Врз основа на решението на регистарскиот су да се запишат деловните единици во судскиот регистар, и тоа:					
Подброј	Назив и место на работењето на деловните единици што се запишуваат во судскиот регистар		Датум, ознака и реден број на решението при		
			уписот	бришењето	
1	2	3	4		
1	1				
1	2				
1	3				
1	4				
1	5				
1	6				
1	7				
1	8				
1	9				
1	10				
Следува продолжение на нов прилог кон преписот на решението што почнува со редниот број _____			4. Прилог кон преписот на решението		

Судија,

Образец РЛ/5А бр. 15а — Прилог кон решението бр. 5А: назив и место на работењето на деловните
единици што се запишуваат во судскиот регистар

Фирма односно назив и се- диште на субјектот на упи- сот во чиј состав се деловните единици		Број на регистарската влошка	Прилог кон пријавата број		5A
Во врска со пријавата се дава список на деловните единици што се запишуваат во судскиот регистар, и тоа:					
Подброј	Назив и место на работењето на деловните единици што се запишуваат во судскиот регистар		Датум, ознака и реден број на уписникот при		
			уписот	бришењето	
1	2	3	4		
1	1				
1	2				
1	3				
1	4				
1	5				
1	6				
1	7				
1	8				
1	9				
1	10				
Следува нов прилог кон пријавата што почнува со редниот број _____			5. Копија на прилогот кон пријавата за странката		

*) Овластеното лице ги потпишува само прилозите кон пријавата, а судијата прилозите кон решението

Име и потпис на овластеното лице,*)

Образец РЛ/5А бр. 15 — Прилог кон пријавата бр. 5А: назив и место на работењето на деловните
единици што се запишуваат во судскиот регистар

Назив и седиштето на субјектот на уписот во чиј состав се деловните единици		Број на регистарската влошка на регистарскиот суд		Прилог кон пријавата број	5Б
Во врска со пријавата се дава список на деловните единици што се евидентираат во судскиот регистар					
Подброј	Назив и место на работењето на деловните единици што се евидентираат	Датум, ознака и број на уписникот при		Матичен број на единствениот регистар*)	
		уписот	бришењето		
1	2	3	4	5	
2	1				
2	2				
2	3				
2	4				
2	5				
2	6				
2	7				
2	8				
2	9				
2	0				
Следува нов прилог кон пријавата што почнува под број 1 _____				1. Прилог кон пријавата за судот**)	

*) Да се запише матичниот број од известувањето на надлежниот статистички орган за распоредувањето по дејности на субјектот на уписот

**) Овластеното лице ја потпишува само пријавата, а судијата прилогот кон решението

Име и потпис на овластеното лице**)

Образец РЛ/5Б бр. 16 — Прилог кон пријавата бр. 5Б: назив и место на работењето на деловните единици што се евидентираат

Назив и седиштето на субјектот на уписот во чиј состав се деловните единици		Број на регистарската влошка на регистарскиот суд		Евиденционен лист број	5Б
Врз основа на решението на регистарскиот суд се евидентираат деловните единици во судскиот регистар, и тоа:					
Подброј	Назив и место на работењето на деловните единици што се евидентираат	Датум, ознака и број на уписникот при		Матичен број на единствениот регистар*)	
		уписот	бришењето		
1	2	3	4	5	
2	1				
2	2				
2	3				
2	4				
2	5				
2	6				
2	7				
2	8				
2	9				
2	0				
Следува продолжение на нов евиденционен лист што почнува со редниот број _____				2. Евиденционен лист	

Образец РЛ/5Б бр. 16б — Евиденционен лист бр. 5Б: назив и место на работењето на деловните единици што се евидентираат

Назив и седиштето на суб- јектот на уписот во чиј сос- тав се деловните единици		Број на регистарската влош- ка на регистарскиот суд		Прилог кон решението број	5Б
Врз основа на решението на регистарскиот суд да се евидентираат деловните единици во судскиот регистар, и тоа:					
Подброј	Назив и место на работењето на деловните единици што се евидентираат	Датум, ознака и број на уписникот при уписот бришењето		Матичен број на един- ствениот регистар*)	
1	2	3	4	5	
2	1				
2	2				
2	3				
2	4				
2	5				
2	6				
2	7				
2	8				
2	9				
2	0				
Следува продолжение на нов прилог кон решението што почнува со редниот број _____			3. Прилог кон изворникот на решението		

Судија,

Образец РЛ/5Б бр. 16а — Прилог кон решението бр. 5Б: назив и место на работењето на деловните еди-
ници што се евидентираат

Назив и седиштето на суб- јектот на уписот во чиј сос- тав се деловните единици		Број на регистарската влош- ка на регистарскиот суд		Прилог кон решението број	5Б
Врз основа на решението на регистарскиот суд да се евидентираат деловните единици во судскиот ре- гистар, и тоа:					
Подброј	Назив и место на работењето на деловните единици што се евидентираат	Датум, ознака и број на уписникот при уписот бришењето		Матичен број на един- ствениот регистар*)	
1	2	3	4	5	
2	1				
2	2				
2	3				
2	4				
2	5				
2	6				
2	7				
2	8				
2	9				
2	0				
Следува продолжение на нов прилог кон преписот на решението што почнува под број _____			4. Прилог кон преписот на решението		

Судија,

Образец РЛ/5Б бр. 16а — Прилог кон решението бр. 5Б: назив и место на работењето на деловните еди-
ници што се евидентираат

Назив и седиштето на суб-
јектот на уписот во чиј сос-
тав се деловните единици

Број на регистарската влош-
ка на регистарскиот суд

Прилог кон
пријавата 5Б
број

Во врска со пријавата се дава список на деловните единици што се евидентираат во судскиот регистар

Подброј	Назив и место на работењето на деловните единици што се евидентираат	Датум, ознака и број на уписникот при		Матичен број на един- ствениот регистар*)
		уписот	бришењето	
1	2	3	4	5
2 1				
2 2				
2 3				
2 4				
2 5				
2 6				
2 7				
2 8				
2 9				
2 0				

Следува нов прилог кон пријавата што почнува под
број _____

5. Копија на прилогот кон пријавата
за странката

*) Да се запише матичниот број од известувањето на надлежниот статистички орган за распоредувањето по деј-
ности на субјектот на уписот

**) Овластеното лице ја потпишува само пријавата, а судијата прилогот кон решението

Име и потпис на овластеното лице**)

Образец РЛ/5Б бр. 16 — Прилог кон пријавата бр. 5Б: назив и место на работењето на деловните еди-
ници што се евидентираат

Во врска со пријавата за упис на здружувањето во судскиот регистар се даваат податоци за здружените организации во сложена организација на здружен труд односно во деловна заедница*)			Фирма и седиште на сложена организација на здружен труд односно на деловната заедница*)			Број на регистарската влошка на регистарскиот суд		Прилог кон пријавата број			
Реден број и број на уписот			Датум, ознака Фирма односно назив и седиште на здружените организации			Број на регистарскиот суд			Вид и обем на одговорноста за обврските на сложената организација на здружен труд односно на деловната заедница*)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Забелешка		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
0											
Следува нов прилог кон пријавата што почнува со редниот број -----										1. Прилог кон пријавата за судот	

Име и потпис на овластеното лице,**)

Образец Р.Л./5Ц бр. 17 — Прилог кон пријавата бр. 5Ц: Фирма и седиште на здружените организации во сложена организација на здружен труд или во деловна заедница

*) Непотребното да се прецрта.
**) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението.

Регистарскиот суд ги запишува во судскиот регистар податоците за здружување во сложена организација на здружен труд односно во деловна заедница*)			Фирма и седиште на сложената организација на здружен труд односно на деловната заедница*)			Број на регистарската вложка на регистарскиот суд			Регистарски лист број		
Реден број			Датум, ознака и број на решението			Фирма односно назив на здружените организации			Регистарскиот суд		
1			2			3			4		
2			3			4			5		
3			4			5			6		
4			5			6			7		
5			6			7			8		
6			7			8			9		
7			8			9			10		
8			9			10			11		
9			10			11			12		
10			11			12			13		
11			12			13			14		
12			13			14			15		
13			14			15			16		
14			15			16			17		
15			16			17			18		
16			17			18			19		
17			18			19			20		
18			19			20			21		
19			20			21			22		
20			21			22			23		
21			22			23			24		
22			23			24			25		
23			24			25			26		
24			25			26			27		
25			26			27			28		
26			27			28			29		
27			28			29			30		
28			29			30			31		
29			30			31			32		
30			31			32			33		
31			32			33			34		
32			33			34			35		
33			34			35			36		
34			35			36			37		
35			36			37			38		
36			37			38			39		
37			38			39			40		
38			39			40			41		
39			40			41			42		
40			41			42			43		
41			42			43			44		
42			43			44			45		
43			44			45			46		
44			45			46			47		
45			46			47			48		
46			47			48			49		
47			48			49			50		
48			49			50			51		
49			50			51			52		
50			51			52			53		
51			52			53			54		
52			53			54			55		
53			54			55			56		
54			55			56			57		
55			56			57			58		
56			57			58			59		
57			58			59			60		
58			59			60			61		
59			60			61			62		
60			61			62			63		
61			62			63			64		
62			63			64			65		
63			64			65			66		
64			65			66			67		
65			66			67			68		
66			67			68			69		
67			68			69			70		
68			69			70			71		
69			70			71			72		
70			71			72			73		
71			72			73			74		
72			73			74			75		
73			74			75			76		
74			75			76			77		
75			76			77			78		
76			77			78			79		
77			78			79			80		
78			79			80			81		
79			80			81			82		
80			81			82			83		
81			82			83			84		
82			83			84			85		
83			84			85			86		
84			85			86			87		
85			86			87			88		
86			87			88			89		
87			88			89			90		
88			89			90			91		
89			90			91			92		
90			91			92			93		
91			92			93			94		
92			93			94			95		
93			94			95			96		
94			95			96			97		
95			96			97			98		
96			97			98			99		
97			98			99			100		
98			99			100			101		
99			100			101			102		
100			101			102			103		
101			102			103			104		
102			103			104			105		
103			104			105			106		
104			105			106			107		
105			106			107			108		
106			107			108			109		
107			108			109			110		
108			109			110			111		
109			110			111			112		
110			111			112			113		
111			112			113			114		
112			113			114			115		
113			114			115			116		
114			115			116			117		
115			116			117			118		
116			117			118			119		
117			118			119			120		
118			119			120			121		
119			120			121			122		
120			121			122			123		
121			122			123			124		
122			123			124			125		
123			124			125			126		
124			125			126			127		
125			126			127			128		
126			127			128			129		
127			128			129			130		
128			129			130			131		
129			130			131			132		
130			131			132			133		
131			132			133			134		
132			133			134			135		
133			134			135			136		
134			135			136			137		
135			136			137			138		
136			137			138			139		
137			138			139			140		
138			139			140			141		
139			140			141			142		
140			141			142			143		
141			142			143			144		
142			143			144			145		
143			144			145			146		
144			145			146			147		
145			146			147			148		
146			147			148			149		
147			148			149			150		
148			149			150			151		
149			150			151			152		
150			151			152			153		
151			152			153			154		
152			153			154			155		
153			154			155			156		
154			155			156			157		
155			156			157			158		
156			157			158			159		
157			158			159			160		
158			159			160			161		
159			160			161			162		
160			161			162			163		
161			162			163			164		
162			163			164			165		
163			164			165			166		
164			165			166			167		
165			166			167			168		
166			167			168			169		
167			168			169			170		
168			169			170			171		
169			170			171			172		
170			171			172			173		
171			172			173			174		
172			173			174			175		
173			174			175			176		
174			175			176			177		
175			176			177			178		
176			177			178			179		
177			178			179			180		
178			179			180			181		
179			180			181			182		
180			181			182			183		
181			182			183			184		
182			183			184			185		
183			184			185			186		
184			185			186			187		
185			186			187			188		
186			187			188			189		
187			188			189			190		
188			189			190			191		
189			190			191			192		
190			191			192			193		
191			192			193			194		
192			193			194			195		
193			194			195			196		
194			195			196			197		
195			196			197			198		
196			197			198			199		
197			198			199			200		
198			199			200			201		
199			200			201			202		
200			201			202			203		
201			202			203			204		
202			203			204			205		
203			204			205			206		
204			205			206			207		
205			206			207			208		
206			207			208			209		
207			208			209			210		
208			209			210			211		
209			210			211			212		
210			211			212			213		
211			212			213			214		
212			213			214			215		
213			214			215			216		
214			215			216			217		
215			216			217			218		
216			217			218			219		
217			218			219			220		
218			219			220			221		
219			220			221			222		
220			221			222			223		
221			222			223			224		
222			223			224			225		
223			224			225			226		
224			225			226			227		
225			226			227			228		
226			227			228			229		
227			228			229			230		
228			229			230			231		
229			230			231			232		
230			231			232			233		
231			232			233			234		
232			233			234			235		
233			234			235			236		
234			235			236			237		
235			236			237			238		
236			237			238			239		
237			238			239			240		
238			239			240			241		
239			240			241			242		
240			241			242			243		
241			242			243			244		
242			243			244			245		
243			244			245			246		
244			245			246			247		
245			246			247			248		
246			247			248			249		
247			248			249			250		
248			249			250			251		
249			250			251			252		
250			251			252			253		
251			252			253			254		
252			253			254			255		
253			254			255			256		
254			255			256			257		
255			256			257			258		
256			257			258			259		
257			258			259			260		
258			259			260			261		
259			260			261			262		
260			261			262			263		

Регистарскиот суд ги запишува во судскиот регистар податоците за здружување во сложена организација на здружен труд односно во деловна заедница*)			Фирма и седиште на сложената организација на здружен труд односно на деловната заедница*)			Број на регистрациската влошка на деловната заедница*)			Прилог кон решението					
Датум, ознака Реден број и број на решението			Фирма односно назив и седиште на здружените организации			Број на регистрациската влошка на деловната заедница*)			Вид и обем на одговорноста за обврските на сложената организација на здружен труд односно на деловната заедница*)			Датум на ис- тапување		
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
0														
Следува продолжение на нзв прилог кон решението кој почнува со редниот број ————— 3. Прилог кон изворникот на решението														

*) Непотребното да се прецрта.

Судија,

Регистарскиот суд ги запишува во судскиот регистар податоците за здружување во сложена организација на здружен труд односно во деловна заедница*)			Фирма и седиште на сложената организација на здружен труд односно на деловната заедница*)			Број на регистарската вложка на деловната заедница*)			Прилог кон решението			
Реден број и датум, ознака на решението	Фирма и седиште на сложената организација на здружен труд односно на деловната заедница*)	Број на регистарската вложка на деловната заедница*)	Седиште на регистарскиот суд на судот на уписот	Број и датум на самостојниот равната спој за здружување односно пристапување	Вид и обем на одговорноста за обврските на сложената организација на здружен труд односно на деловната заедница*)	Датум на ис-тапување то						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
0												
Следува продолжение на нов прилог кон решението што почнува со редниот број									4. Прилог кон преписот на решението			

*) Непотребното да се прецрта.

Судија,

Во врска со пријавата за упис на здружувањето во судскиот регистар се даваат податоци за здружените организации во сложена организација на здружен труд односно во деловна заедница*)			Фирма и седиште на сложената организација на здружен труд односно на деловната заедница*)			Број на регистрирањето на сложената организација на здружен труд односно на деловната заедница*)			Број на регистрирањето на сложената организација на здружен труд односно на деловната заедница*)			Прилог кон вложката на пријавата на регистрирањето на сложената организација на здружен труд односно на деловната заедница*)			ПЗ														
Реден број			Датум, ознака и број на уписот			Фирма, ознака и број на уписот			Број на регистрирањето на сложената организација на здружен труд односно на деловната заедница*)			Број на регистрирањето на сложената организација на здружен труд односно на деловната заедница*)			Прилог кон вложката на пријавата на регистрирањето на сложената организација на здружен труд односно на деловната заедница*)			ПЗ											
1			2			3			4			5			6			7			8			9					
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
0																													
Следува нов прилог кон пријавата што почнува со редниот број _____															5. Копија на прилогот кон пријавата за странката														

*) Непотребното да се прецрта.

**) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението.

Образец Р.Л/5Ц бр. 17 — Прилог кон пријавата бр. 5Ц: фирма и седиште на здружените организации во сложена организација на здружен труд или во деловна заедница

Име и потпис на овластеното лице**)

Фирма односно назив и седиште на предлагачот	Продолжение на прилогот кон пријавата број
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште	Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште
Продолжение број:	
Име и потпис на овластеното лице*)	
Следува продолжение број:	1. Продолжение кон пријавата за судот

*) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец РЛН бр. 18 — Прилог кон пријавата бр. ————— продолжение на страната

Фирма односно назив и седиште на предлагачот	Продолжение на регистарскиот лист број
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште	Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште
Продолжение број:	
Судија,	
Следува продолжение број:	2. Продолжение на регистарскиот лист

Образец РЛН бр. 18б — Регистарскиот лист бр. ————— продолжение на страната

Фирма односно назив и седиште на предлагачот	Продолжение на прилогот кон пријава- та број
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово се- диште	Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште
Продолжение број:	
Судија,	
Следува продолжение број:	3. Продолжение на прилогот кон изворникот на решението

Образец РЛП бр. 18а — Прилог кон изворникот на решението: бр. ———— продолжение на страната

Фирма односно назив и седиште на предлагачот	Продолжение на прилогот кон решението број
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово се- диште	Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште
Продолжение број:	
Судија,	
Следува продолжение број:	4. Продолжение кон преписот на решението

Образец РЛП бр. 18а — Прилог кон преписот на решението бр. ———— продолжение на страната

Фирма односно назив и седиште на предлагачот	Продолжение на прилогот кон пријавата број
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово се- диште	Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште
Продолжение број:	
Име и потпис на овластеното лице*)	
Следува продолжение број:	5. Продолжение на копијата на прилогот кон пријавата за странката

*) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец РЛП бр. 18 — Прилог кон пријавата бр. ———— продолжение на страната

Образец РВЛ бр. 19

(назив и седиште на судот)

РВЛ
број

Број на регистарската влошка

Од подбројот

До подбројот

Фирма, назив и седиште на
организацијата на здружен
труд или на субјектот на
уписот

(Грб на обвивката)

Образец РВЛ бр. 19 — Обвивка на регистарската влошка

Број на регистарската влошка

Фирма и седиште на
субјектот на уписот

Подброј

Назив и седиште на основната организација на
здружен труд или на работната заедница

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Образец ПК бр. 20 — Преграден картон на регистарската влошка на субјектот на уписот со пописот на основните организации на здружен труд или на други субјекти (активен дел)

[illegible]

Образец ПК бр. 21 — Преглед на уписот во регистарската влошка на субјектот на уписот (активен дел)

Број на регистарската влошка	Фирма и седиште на субјектот на уписот

Подброј	Назив и седиште на основната организација на здружен труд или на работната заедница
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	

Образец ПК бр. 22 — Преграден картон на регистарската влошка на субјектот на уписот со пописот на основните организации на здружен труд или на други субјекти (пасивен дел)

ОЗТ	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

Број на регистарската влошка	Фирма, назив и седиште на субјектот на уписот

Образец ПК бр. 23 — Преграден картон на регистарската влошка на субјектот на уписот (пасивен дел)

ПЕ	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

Број на регистарската влошка	Фирма, назив и седиште на субјектот на уписот

Подброј	Деловни единици запишани во судскиот регистар
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	

Образец ПКЕ бр. 24 — Преграден картон на делот на регистарската влошка со пописот на деловните единици (активен дел)

[illegible]

Образец ПКЕ бр. 25 — Преглед на уписот во делот на регистарската влошка на деловната единица
(активен дел)

Број на регистарската влошка	Деловни единици запишани во судскиот регистар

Подброј	Деловни единици запишани во судскиот регистар
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	

Образец ПКЕ бр. 26 — Преграден картон на делот на регистарската влошка со пописот на деловните единици (пасивен дел)

		ПЕ
Број на регистарската влошка	Назив и место на работењето на деловната единица	1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
		0

Образец ПКЕ бр. 27 — Преграден картоң на делот на регистарската влошка за деловната единица (пасивен дел)

1	2	3	4	2A	3A	4A		
Фирма, назив и седиште на субјектот на уписот				Број на регистарската влошка				

Образец ПМК бр. 28 — Преграден меѓукартон на регистарската влошка за субјектот на уписот (пасивен дел)

1	2	4	2A	4A				
Фирма, назив и седиште на субјектот на уписот					Број на регистарската влошка			

Образец ПМЕ бр. 29 — Преграден меѓукартон на делот на регистарската влошка за деловната единица (пасивен дел)

Фирма, назив и седиште на субјектот на уписот				Број на регистарската влошка			
Број на регистарскиот лист	Број на уписот	Активен дел		Пасивен дел		Вложил (потпис)	Забелешка
		Ознака и број на решението	Датум на решението	Вложил (потпис)	Датум на новото решение		
1	2	3	4	5	6	7	8

Образец ПКП бр. 30 — Продолжение на прегледот на уписот во регистарската влошка за субјектот на уписот (активен дел)

Назив и место на работењето на деловната единица запишана во судскиот регистар				Број на регистарската влошка			
Број на ре- гистарскиот лист	Број на уписот	Активен дел		Пасивен дел		Забелешка	
		Ознака и број на реше- нието	Датум на решението	Вложил (потпис)	Датум на новото решение		Вложил (потпис)
1	2	3	4	5	6	7	8

Образец ПКП бр. 31 — Продолжение на прегледот на уписот во делот на регистарската влошка на деловната единица (активен дел)

Број на регистарската влошка	Фирма и седиште на субјектот на уписот
1	2
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	

Образец КРВЛ бр. 32 — Книга на контролникот на броевите на регистарските влошки

_____, на барање _____
(назив и седиште на судот)

издава

ИЗВОД ОД СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Фирма односно назив на субјектот на уписот	
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово се- диште	Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште
Број и назив на регистарскиот лист и време на важењето на уписот	Запишани податоци
1	2
Следува продолжение број:	

Образец ИР бр. 33 — Извод од судскиот регистар

Продолжение број	
Фирма односно назив и седиште на субјектот на уписот	
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово се- диште	Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште
Број и назив на регистарскиот ли- ст и време на важењето на уписот	Запишани податоци
1	2
Следува продолжение број:	

Образец ИРП бр. 34 — Извод од судскиот регистар — продолжение на страната

Фирма односно назив и седиште на субјектот на уписот		
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово се- диште	Број на регистарската влошка на судот на уписот и негово седиште	
ЗАВЕРЕНИ ПОТПИСИ НА ЛИЦАТА ОВЛАСТЕНИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ		
Реден број	Презиме и име	Своерачен потпис
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
Се потврдува дека именуваните своерачно ја потпишаа оваа исправа. Идентичноста на именуваните е утврдена врз основа:		
Реден број	Презиме и име	Број на личната карта издадена од
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
Таксата за заверување од динари — е наплатена и поништена на молбата за заверување —		
(Назив на судот односно на органот за заверување и седиште)		Овластен работник, _____

Назив и седиште на судот	Ознака и број на решението на судот	Датум
Фирма односно назив и седиште на странката и поблиска адреса		
_____ (назив и седиште на службениот лист) во _____ Врз основа на член 459 од Законот за здружениот труд, ве молиме да го објавите долунаведениот оглас врз товар на депозитот на странката што се води под бр. _____ кај овој суд и да доставите сметка заради исплата во законскиот рок ОГЛАСОТ ГЛАСИ: (назив и седиште на судот) со решение бр. _____ ги запиша во судскиот регистар на овој суд _____ во регистарската вложка бр. _____ (вид на уписот) (фирма односно назив на седиштето на субјектот на уписот) следните податоци:		
		Судија, _____

Штембил бр. 1 — Упис на аднотација за поведување на спор и за бришење на таа аднотација

РЕШЕНИЕ	
Се запишува аднотација за поведување на спор кој судот на здружениот труд во _____ против одлуката за организирање — издвојување на оваа основна организација на здружен труд бр. _____ од _____	
(назив и седиште на судот)	
Бр. _____	
На _____ 19____	
(овластен работник на судот)	

Штембил бр. 2 — Решение за упис на бришење на пренотација на одлука за организирање — издвојување на основна организација на здружен труд

РЕШЕНИЕ	
Се запишува бришењето на пренотацијата на одлуката за организирање — издвојување на основната организација на здружен труд _____	
(назив и седиште на судот)	
Бр. _____	
На _____ 19____	Судија,

Штембил бр. 3 — Аднотација за здружување во сложена организација на здружен труд или во деловна заедница

РЕШЕНИЕ	
Се запишува аднотација дека овој субјект на уписот е здружен во _____ (фирма и седиште на сло-	
жената организација — на деловната заедница) што е запишана во регистарската влошка број _____ на регистарскиот суд во _____	
Бр. _____	
На _____ 19____	(овластен работник на судот)
Бришано бр. _____	(овластен работник на судот)
На _____ 19____	

Штембил бр. 4 — Аднотација за отворање постапка за санација — бришење на оваа аднотација

РЕШЕНИЕ	
Се запишува аднотација за отворање постапка за санација, врз основа на решението бр. _____ од _____	
(назив на субјектот на уписот и седиште)	
Бр. _____	
На _____ 19____	Судија,
Бришано бр. _____	
На _____ 19____	(овластен работник на судот)

Штембил бр. 5 — Решение за аднотација за склучување на присилно порамнување

РЕШЕНИЕ	
Се запишува аднотација за поведување постапка за отворање стечај — склучено присилно порамнување меѓу овој субјект на упис и неговите доверители, врз основа на решението бр. _____	
(назив и седиште на судот)	
Услови за порамнување: исплата во _____ рати почнувајќи од _____ со _____ без камати и трошоци во височина од _____% од побарувањата.	
Бр. _____	Судија,
На _____ 19____	

Штембил бр. 6 — Аднотација за спроведување постапка за редовна ликвидација, односно за отворање постапка за стечај

РЕШЕНИЕ	
Се запишува аднотација за спроведување на постапка за редовна ликвидација — за отворање постапка за стечај, врз основа на решението бр. _____	
(назив и седиште на судот)	

Штембил бр. 7 — Упис на престанување на субјектот на уписот поради статусни промени

Се запишува престанувањето на субјектот на уписот поради _____	

(фирма односно назив и седиште на субјектот на уписот)	
кој е запишан кај судот во _____	
регистарска влошка број _____	
Бр. _____	
На _____ 19_____	(овластен работник на судот)

Штембил бр. 8 — Упис на бришење на субјектот на уписот

Се запишува бришењето на овој субјект поради _____	

(назив и седиште на судот)	
од _____	
Бр. _____	
На _____ 19_____	(овластен работник на судот)

Штембил бр. 9 — Службена белешка за изјавена жалба

Изјавена жалба против решението број _____	
од _____	(овластен работник на судот)
Одбиена _____ укината со решение	
на второстепениот суд број _____ од _____	

(овластен работник на судот)	

ОДЛИКУВАЊА**УКАЗ****ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Буца-Чекић Ђулаге Есма, Делић Рада Душан, Колановић Томе Грга, Рамић Узејр Мустафа;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Буле Јуре Иван, Чукић Николе Бранко, Длакић Хашима Муло, Мехиќић Хасана Мевлудин, Мулабеговић Ифрана Шефкић;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бисеровић Бајро Пашо, Божић Цвијетина Реља, Мехмедовић Беге Авдо, Слањанкић Емина Хасан, Тахировић Ибро Зеид, Зонић Вирчаревић — Ђорѓа Душанка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗ А

Бешић-Мујкић Смајила Фадила, Бијелић Игњата Коста, Боројевић Љуба Милан, Ђелосмановић Алосмана Хамдија, Додић Мике Милан, Ђурић Милан Јово, Франчешевић Фране Иван, Глофић Ибре Мустафа, Грчевић Ђокић Симе Вера, Петровић Јосип Илиј, Радвановић Новко Бранко, Суљагић Ибрахима Салих, Талетовић Мухарема Аган, Васиљевић Ивана Александар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ашанин Михајла Раде, Авдић Махмута Етхем, Бановић — Станишић Станка Зора, Барбарић Фране Илија, Барјактаровић — Пејовић Обрена Миленка, Ђукић — Билић Мустафа Мирсада, Фаркић — Петровић Љубомира Олга, Халибашкић Решида Исмет, Илић Михајла Смиља, Каралић Ибре Самид, Ковачевић — Сарић Превислава Милена, Лапо Сејде Сабит, Љубојевић — Јанковић Пере Цвијета, Масланка — Узун Хамдије Нада, Мешковић — Јашаревић Атифа Хатица, Мухамедагић — Кленовић Селмана Мевлиа, Остојић Косте

Којо, Пехливановић Зарифа Мухарем, Петровић Ивана Љубица, Пиљић Иве Мата, Поповић Петра Жарко, Праћић Мате Блаж, Савић Луке Душан, Скендер — Цамастагић Есада Насиха, Стефановић Стојана Миловац, Тртица Душана Милан, Васиљевић Таисије Спасо;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Иванчић Ивана Јозо, Јурич Грге Франо, Летић Панте Радован;

— за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Босић Јоже Љубомир, Десанчић Нике Ика, Ђурачковић Живана Стево, Јахић Асирџа Рефка, Сјенчић Јелисије Дејан, Војкић Панте Панто;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Алтирац Рафаела Желимир, Кадрагић — Рамић Мехе Зехра, Којић Милорада Недељко, Комарица Милана Миланка, Махућ Османа Пемба, Мајновић Јове Милош, Нинић Паве Пејо, Сапожњиков Косте Александар, Сирчо Незира Мирсад, Шоштар Илије Љубица, Војновић — Војновић Владоја Босиљка, Задро Ивана Јосип;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Башић Хасиба Смаил, Дринић Милана Перо, Галир Јозе Иван, Гудељ Винка Доминик, Карабеговић — Чондић Хамида Хасија, Перц Алојза Херман, Сребрениковић Абдулаха Сулејман, Шкојо Петра Јозо, Ужичанин Мухамеда Мехмед, Зечевић Дане Бранко;

Од СР Словенија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Кухта Август Франо, Матетич Франо Јосип;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Клингер Јоже Јоже;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Божич Цирил Душан, Цветановски — Калич Виктор Мајда, Фишер Мартина Иван, Кребс Алојз Алојз, Марко Хенрик Хенрик;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Артнак Михаела Карел, Брачич Феликс Август, Чебулар Ивана Албин, Фаразин Ивана Јулијус, Фелзер Франчишек Карел, Флакус — Веховар Антон Јожица, Гричар Јоже Јоже, Хабјанич Јернеј Станко, Херцог Макс Макс, Хубер Франц Јанез, Ифко Ицан Мартин, Иршић Јакоб Јакоб, Језерник Јанез Франц, Карнет Алојз Едвард, Корошец Јожеф Јоже, Корпар Јакоб Станко, Косер Феликс Јанез, Коси Станислав Станислав, Креух Зофија Антон, Ландекер Амалија Август, Мулец Лудвик Иван, Напотник Јожеф Мирко, Огризек Франц Франци, Оман Франц Алојз, Павлин Франца Отмар, Рантуша Матевж Матија, Робник Јакоб Виктор, Розин Лудвик Лудвик, Рожман Алојз Франц, Смолко Мартин Франц, Стрес Франц Антон, Шерц Јоже Векослав, Шток Франц Драго, Варга Павло Мирко, Велички Иван Алојз, Вероник Андреј Бруно, Височник Петер Станко, Водник Томаж Лудвик, Водовник Јоже Феликс, Зимич Карл Карл;

— за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Хрибершек Рудолф Руди, Овчар Себастиан Руди Прапертник Фридерик Станко, Шауперл Енгелберт Ерик, Томажич — Крижан Цецилија Алојзија;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Грил Август Рајмунд, Крижан Франц Франц, Кропе Јожеф Јоже, Михелак Августин Августин, Микл — Ковачич Ивана Елизабета, Печек — Позвек Алојз Гизела, Томажич — Зиерифелд Славко Труда, Вереш Штефан Штефан;

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Басарић Здравка Радослав, Пауновић Лазара Станиша, Томић Ђорѓа Марко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бјелановић Радивоја Влајко, Ђурашевић Крсто Мирослав, Кумрич Илије Боривоје, Миленовић Душана Благоје, Милосављевић Филипа Андреја, Пензеш Ђорѓа Ференц, Секулић Нестора Радиша, Тодоровић Десимира Вера, Звонар Ђорѓа Славко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Минковић Петра Јордан, Предолац Владимира Богољуб;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Јанчић Божицара Момчило, Јевремовић Андрије Михајло, Катић Петра Братимир, Милосављевић Велизара Владимир, Младеновић Божицара Миодраг, Раић Милутина Боровоје, Ранковић Ратка Витомир, Слијепчевић — Рендић Николе Јагода;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Арсин Јована Драган, Бадић Димитрија Ђорђе, Бицуљевић Сима Александар, Чељовски Николе Никола, Ђосић Исе Светозар, Драгољевић — Пантовић Божицара Мирјана, Дремпетић Степана Јосип, Думбовић Мате Алојз, Игњатовић Душана Бранислав, Јеремић Стојило Стојадин, Јерић Иван Станоје, Јокић Миленка Витомир, Јовановић Драгутина Петар, Константиновић-Симић Станоје Љиљана, Лазаревић Цветка Душан, Љубишић Саве Слободан, Мандић Михајло Душан, Митровић Михајло Милан, Пантелић Божицара Павле, Павичић Велимира Драгољуб, Пејановић Павла Велимир, Пејић Милана Томислав, Петровић Спасоје Момчило, Поповић Драгутин Војислав, Ремовић Драгољуба Радојко, Родић Петра Петар, Стојковић Светозара Драгослав, Видаковић Драгослава Вељко, Вукашиновић Срете Владимир, Живковић Милоша Младен;

— за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бајић Рајка Радојка, Гордић Недељка Милинко, Илијевић Богољуба Тодор, Несторовић Ристе Ђорђе, Перић Крсте Влада, Перовић Ђуре Драгомир, Приморац Марка Владимир, Продановић Милије Љубомир, Спасојевић Милована Богољуб, Стојадиновић Живојина Брана, Вардић Марка Стипе, Вучковић Младена Драгиша;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Берош Стипе Петар, Богдан Максима Миодраг, Богојевић Јована Живојин, Бугарчевић Ђорђа Јеремија, Цицукић Велимира Милисав, Чавић Марка Будимир, Чолић — Штерлинг Петра Милена, Дојчиновић Стање Милан, Дошљак Милоша Драган, Ђуричић Димитрија Живојин, Гаџић Стојана Вељко, Гинић Петра Живко, Ивановић Радоша Љиљана, Јешић Миливоја Владислав, Јусуповић Емина Алија, Кесерић Драгише Милисав, Копта Александра Петар, Ковачевић Милана Миленко, Крчобин Живојина Илија, Маћић Владимира Милисав, Маљковић Љубомира Александар, Маринковић Рајице Милован, Милатовић Душана Бранислав, Милатовић Ника Радоје, Миленковић Јована Маринко, Милићевић Миломира Милојко, Милојевић Ратка Добрица, Миљковић Војислава Ђорђе, Милић Марка Дринка, Николић Милоша Миролуб, Павловић Милорада Боровоје, Радивоје-

вић Драгутина Аница, Савић Благоја Недељко, Симиовић Боровоја Душан, Спасојевић Живојина Петар, Стефановић Љубомира Миодраг, Стојановић Вукосава Миодраг, Живановић Владимира Радован, Живковић Николе Надежда.

Бр. 18
9 март 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Србија

— за извонредни заслуги, пројавена висока патриотска свест, лична храброст, одлучност и самопожртвување во спротивставувањето на тероризмот за време на атентатот на амбасадорот на Република Турција во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Брајовиќ Милисав Слободан;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Миливојевиќ Саве Жељко.

Бр. 22
17 март 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
780. Уредба за уписите во судскиот регистар на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица — —	1733
781. Правилник за обликот и содржината на обрасците за упис на организациите на здружен труд и на другите општествени правни лица во судскиот регистар — —	1754
Одликувања — — — — —	1882

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. фак 226. — Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.